

Службен весник

на Република Македонија

Број 125

24 јули 2015, петок

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3698. Одлука за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии	2	3704. План за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија	13
3699. Правилник за информациски систем за следење и управување со потрошувачката на енергија кај лицата од јавниот сектор	3	3705. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување	140
3700. Правилник за начинот на вршењето на анализата на содржините на наставните планови, програми и учебниците од аспект на унапредување на еднаквите можности на жените и мажите	9	Меѓународни договори	
3701. Правилник за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита за стари лица	10	21. Закон за ратификација на Договорот за воена финансиска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција и протоколот за спроведување на финансиска поддршка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција.....	2
3702. Решение за давање согласност на Статутот на Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија.....	13	22. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Европската унија за учество на Република Македонија во Програмата на Европската унија „Вработување и социјални иновации“.....	29
3703. Решение за давање согласност на Статутот на Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци	13	Огласен дел.....	1-8

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

3698.

Врз основа на член 27-б од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), министерот за правда донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Се запира исплата на средствата за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии и тоа:

1. ДЕМОКРАЦИЈА Е РЕ-ПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

2. ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

3. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

4. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26);

5. ВМРО – НАРОДНА ПАРТИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

6. ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

7. НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА (не е доставен годишен финансиски извештај по член 27);

8. ПАРТИЈА НА СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

9. ДВИЖЕЊЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО НА ТУРЦИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

10. ТАТКОВИНСКА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНОВА-ВАРДАР-ЕГЕЈ-ПИРИН (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25 и годишен финансиски извештај/член 27);

11. НОВА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

12. РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА (не е доставен годишен финансиски извештај по член 27);

13. МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

14. ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА-ОПЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

15. СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

16. ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТИ НА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25 и годишен финансиски извештај/член 27);

17. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

18. НОВА АЛТЕРНАТИВА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

19. ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКА ИДНИНА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

20. ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ (не е доставен годишен финансиски извештај/член 27);

21. ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

22. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

23. САНЈАЧКА ЛИГА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

24. ДЕМОКРАТСКА ЛИГА НА БОШЊАЦИТЕ (не е доставен извештај од регистар на примени донации/член 25);

25. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЛИГА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25 и годишна сметка/член 26);

26. ПАРТИЈА НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25 и годишен финансиски извештај/член 27);

27. ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

28. ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

29. РЕПУБЛИКАНСКА АЛИЈАНСА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

30. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

31. ПАРТИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

32. ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ 21 (не е доставена годишна сметка/член 26);

33. ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА РОМИТЕ (не е доставен извештај од регистар на примени донации/член 25).

Политичките партии од точките 3, 14, 19 и 24 согласно известувањето на Основниот суд Скопје II – Скопје број 03-СУ.бр. 758/2015 од 15.5.2015 година се избришани од Единствениот судски регистар на политички партии.

Запирањето на исплатата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија за политичките партии ќе трае до уредно исполнување на обврските согласно член 25, 26 и 27 од Законот за финансирање на политичките партии.

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/0, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).

Образложение

До Министерството за правда согласно член 27-б од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), Државниот завод за ревизија достави предлог број 27-505/1 од 2.7.2015 година за донесување на Одлука за запирање исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии, кои не ги исполниле обврските за финансиско известување за периодот од 1.1.2014 до 31.012.2014 година, односно не доставиле извештај од регистар на примени донации, годишна сметка или годишен финансиски извештај. Споменатите законски обврски не ги исполниле следните политички партии: ДЕМОКРАЦИЈА Е РЕПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЈА, ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА, ВМРО – НАРОДНА ПАРТИЈА, ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА, НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПЕРИОДА, ПАРТИЈА НА СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ, ДВИЖЕЊЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО НА ТУРЦИТЕ, ТАТКОВИНСКА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНОВА-ВАРДАР-ЕГЕЈ-ПИРИН, НОВА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА, РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА, МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА, ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА-ОПЕ, СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТИ НА МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА РОМИТЕ, НОВА АЛТЕРНАТИВА, ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКА ИДНИНА, ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ, ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ, СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА, САНЦАЧКА ЛИГА, ДЕМОКРАТСКА ЛИГА НА БОШЊАЦИТЕ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЛИГА, ПАРТИЈА НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА, ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ, РЕПУБЛИКАНСКА АЛИЈАНСА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ, ПАРТИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ 21 и ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА РОМИТЕ.

Согласно со член 25 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политичката партија подготвува извештај од регистар за добиените донации, кој го доставува најдоцна до 31 март за претходната година заедно со годишниот финансиски извештај од членот 27 од овој закон до Државниот завод за ревизија.

Согласно со член 26 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), надзорот над финансиско-материјалното работење на политичките партии го врши Државниот завод за ревизија согласно истиот се спроведува секоја календарска

година за претходната година. Исто така, годишната сметка за финансиското работење, согласно со законските прописи, политичките партии ја доставуваат до: Управата за јавни приходи, Централниот регистар и Државниот завод за ревизија, а должни се да ја објават на своите веб страни.

Согласно со член 27 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политичките партии, најдоцна до 31 март изготвуваат годишен финансиски извештај за претходната година. Извештајот го содржи финансиското работење на сметката на политичката партија, како и потсметките на локалните ограноци и потсметката на партиско истражувачко – аналитичкиот центар на партијата.

Согласно со член 27-а годишниот финансиски извештај политичката партија е должна јавно да го објави на своја веб страна, најдоцна до 30 април во тековната година за претходната година.

Со оглед дека партиите наведени во оваа одлука не постапиле согласно член 25, 26 и 27 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), согласно член 27-б став 4 од истиот закон, а по предлог на Државниот завод за ревизија, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-2302/2
20 јули 2015 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Аднан Јашари**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 3699.

Врз основа на член 134-а став (11) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), министерот за економија донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА КАЈ ЛИЦАТА ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР

1. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1 Предмет

Со овој правилник поблиску се пропишуваат:

- 1) содржината и формата на информацискиот систем за следење и управување со потрошувачката на енергија;
- 2) начинот на воспоставување, водење и одржување на информацискиот систем за следење и управување со потрошувачката на енергија;
- 3) начинот, постапката и роковите за внесување и одобрување на податоците во информацискиот систем за следење и управување со потрошувачката на енергија;
- 4) корисниците на информацискиот систем и начинот на користење и објавување и пристап до информациите од информацискиот систем за следење и управување со потрошувачката на енергија;
- 5) индикативна листа на лица од јавниот сектор кои имаат обврска за внесување на податоци во информацискиот систем за следење и управување со потрошувачката на енергија;

6) корисниците на информацискиот систем и нивното својство, како и овластувањата на лицата надлежни за прибирање, внесување и одобрување на податоците во информацискиот систем и

7) видот и содржината на податоци од информацискиот систем за следење и управување со потрошувачката на енергија кои корисниците на информацискиот систем ги прибираат, внесуваат и одобруваат.

II. СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА

Член 2

Содржина и формата на информацискиот систем

(1) Информацискиот систем за следење и управување со потрошувачката на енергија кај лицата од јавниот сектор (во понатамошниот текст: информациски систем) се воспоставува, организира и одржува како база на податоци која содржи:

1) општи податоци за зградите или градежните единици во коишто лицата од јавниот сектор ја вршат дејноста и општи податоци за корисникот на зградите или градежните единици;

2) податоци за потрошувачка на енергија и трошоци за потрошената енергија во надлежност на лицата од јавниот сектор;

3) податоци за потрошувачка на енергија и трошоци за потрошената енергија во системите за јавно осветлување во надлежност на единиците на локалната самоуправа и

4) климатолошки податоци од набљудувања и мерења потребни за пресметување на енергетските карактеристики на зградите или градежните единици во надлежност на лицата од јавниот сектор.

(2) Следењето и управувањето со потрошувачката на енергија кај лицата од јавниот сектор се врши во електронска форма преку посебна софтверска алатка на информацискиот систем.

Член 3

Општи податоци за зградите или градежните единици и јавното осветлување и корисникот

(1) Базата на општи податоци за зградите или градежните единици и корисникот од член 2 став (1) точка 1) од овој правилник содржи:

1) Општи податоци за корисникот на зградата односно градежната единица, и тоа:

- назнака дали податоците се внесуваат за зграда или градежна единица;

- назив на зградата или градежната единица;

- контакт податоци за зградата или градежната единица (телефон, факс, електронска пошта, поштенска адреса);

- населено место во кое се наоѓа зградата или градежната единица;

- податоци за правото на сопственост на зградата или градежната единица (приватен/јавен објект) од Агенцијата за катастар на недвижности;

- корисник на зградата или градежната единица;

- сектор и подсектор на дејност/и од јавен интерес кои се извршуваат во зградата или градежната единица, односно назнака за повеќенаменско користење;

- ознака дали зградата или градежната единица е класифицирана како културно наследство и

- контакт лице за зградата или градежната единица.

2) Општи податоци за зградата и градежната единица, и тоа:

- назнака за сертификат за енергетски карактеристики на зградата, односно градежната единица;

- назнака за годината на градење, како и за промена или реновирање на зградата или градежната единица;

- големина на градбата во m²;

- број на катови;

- податоци за видот на градбата (панелна, масивна, полу-масивна, лесна, дрвена или друго);

- доминантен материјал на градбата (бетон, цигла, дрво, стакло, метал) доминантен вид на прозорци (единечни, двојни или тројни) и вид на рамки (пластични, алуминиумски или дрвени);

- податоци за состојбата на зградата или градежната единица;

- податоци за позицијата на зградата или градежната единица (насока, генерални карактеристики на просторната поставеност);

- податоци за површината и волуменот на зградата или градежната единица и тоа: вкупна површина на зградата или градежната единица, вкупна греана и ладена површина на зградата или градежната единица, вкупен греан и ладен волумен на зградата или градежната единица, број на катови и општи забелешки;

- податоци за употребата на зградата или градежната единица и тоа: број на вработени во објектот, број на корисници во работен ден, број на работни денови во текот на седмица, број на работни часови во работен ден и општи забелешки;

- податоци за топлинските карактеристики на зградата или градежната единица и тоа: краток опис на составот на надворешните сидови, вид и состојба на прозорци и врати на зградата или градежната единица, краток опис на покривот, таванот и покривната изолација, краток опис на приземјето и општи забелешки;

- податоци за греење на зградата или градежната единица и тоа: податоци за горивото (избрани типови на гориво); податоци за индивидуален централен систем за греење (тип на котел, година на производство на котелот, вкупен топлински капацитет на котелот, податоци за користење на топлинска пумпа на системот за греење и тип и вкупен капацитет на топлинската пумпа); податоци за индивидуално греење по простории (вкупно инсталирана моќност на инсталираните греалки, користење на електрични греалки, инсталиран капацитет на електричните греалки); податоци за систем на централно, односно околиноско греење (доделен број на снабдувач, вкупна инсталирана моќност на системот и општи забелешки), податоци за енергетска ефикасност за грејните тела (горилници);

- податоци за ладење на зградата или градежната единица и тоа: вид на ладење, вкупна инсталирана моќност на ладилните единици односно систем и општи забелешки;

- податоци за вентилација и тоа: вентилиран волумен, вкупен проток на воздух, вкупна инсталирана електрична моќност на системот и општи забелешки;

- податоци за санитарна топла вода и тоа: тип на гориво (избрани типови на гориво, вкупна инсталирана моќност на системот, вкупна инсталирана електрична моќност на системот); постоење на систем на соларни колектори (број и површина на колектори, капацитет на котел, вкупна инсталирана моќност на системот, и општи забелешки);

- податоци за внатрешното осветлување и тоа: моќност и број на светилките со жаречко влакно, моќност и број на на халогените светилки, моќност и број на високонапонски живини светилки, моќност и број на метал халогени светилки, моќност и број на неонски светилки, моќност и број на неонски светилки со електромагнетна придушница, моќност и број на неонски светилки со електронска придушница и моќност и број на светилки од друг тип;

- податоци за надворешното осветлување на зградата или градежната единица и тоа: вкупен број и тип на светилки за надворешно осветление, вкупна инсталирана моќност на надворешното осветление и општи податоци;

- општи податоци за останата потрошувачка на енергија кои се достапни (на пример вкупно инсталирана моќност на канцелариска опрема, опрема во кујна и сл.);

- податоци за мерачите на електрична енергија, и тоа: број на броило, име на снабдувач со електрична енергија, назнака за обновливост на изворот на енергија и генерални карактеристики и

- податоци за мерачите на топлинска енергија, и тоа: број на броило, име на снабдувач со топлинска енергија, тип на гориво, назнака за обновливост на изворот на енергија и генерални карактеристики.

3) Општи податоци за единиците на локална самоуправа и јавното осветлување, и тоа:

- населено место;
- контакт лице;
- контакт податоци (телефон, факс, електронска пошта, поштенска адреса);
- вкупен месечен број на работни часови на системот за јавно осветлување;
- податоци за тип, поединечна моќност и бројот на инсталираните светилки и
- вкупно инсталирана моќност на системот за јавно осветлување.

(2) Податоците од став (1) од овој член за секоја зграда и градежна единица се внесуваат единечно како статични податоци при воспоставување на информацискиот систем на начинот утврден со член 10 став (1) и член 12 став (1) од овој правилник, а се ажурираат при секоја промена на корисникот, опремата или карактеристиките на зградата, односно градежната единица.

(3) Внесувањето на податоците од став (2) од овој член го врши локален енергетски администратор, односно енергетски администратор за секоја зграда и градежна единица во надлежност на лицето од јавен сектор.

Член 4

Податоци за потрошувачка на енергија и трошоци за потрошената енергија од зграда или градежна единица во надлежност на лицата од јавниот сектор

(1) Базата на податоци за потрошувачка на електрична енергија и трошоци за потрошувачката на енергија во зграда или градежна единица во надлежност на лицата од јавниот сектор од член 2 став (1) точка 2) од овој правилник содржи:

1) податоци за вкупни месечни трошоци за електрична енергија во денари поединечно за секоја зграда или градежна единица во надлежност на лицето од јавниот сектор;

2) податоци за вкупна месечна потрошувачка на активна и реактивна електрична енергија во киловат часови (kWh) и киловар часови (kVarh) поединечно за секоја зграда или градежна единица во надлежност на лицето од јавниот сектор;

3) податоци за прекумерно превземена едновремена активна моќност во киловат часови (kWh), доколку такви постојат;

4) број на фактура;

5) број на мерач и

6) назнака на снабдувач со електрична енергија.

(2) Базата на податоци за потрошувачка на топлинска енергија и трошоци за потрошувачката на топлинска енергија во зградата или градежната единица во надлежност на лицата од јавниот сектор од член 2 став (1) точка 2) од овој правилник содржи:

1) податоци за вкупни месечни трошоци за топлинска енергија од јавен систем за снабдување со топлинска енергија во денари поединечно за секоја зграда или градежна единица во надлежност на лицето од јавниот сектор;

2) податоци за вкупна месечна потрошувачка на топлинска енергија од јавен систем за снабдување со топлинска енергија во киловат часови (kWh) поединечно за секоја зграда или градежна единица во надлежност на лицето од јавниот сектор;

3) во случај кога објектот на лицето од јавниот сектор не добива топлинска енергија од јавен систем за снабдување со топлинска енергија, податоци за трошоци за набавка на енергенси за топлинска енергија во денари за секоја зграда или градежна единица поединечно;

4) во случај кога објектот на лицето од јавниот сектор не добива топлинска енергија од јавен систем за снабдување со топлинска енергија, податоци за расположливи количини на енергенси наменети за греење на секоја зграда или градежна единица поединечно. Податоците за расположливите количини на енергенси се внесуваат како залиха на енергенси на 1 октомври и 30 април секоја година и се ажурираат по секоја извршена набавка на енергенси за греење;

5) тип на енергент;

6) број на фактура и

7) назнака на снабдувач со енергија, во случај кога објектот на лицето од јавниот сектор добива топлинска енергија од јавен систем за снабдување со топлинска енергија, односно назнака на доставувачот на енергенси.

(3) Податоците од ставовите (1) и (2) од овој член за секоја зграда и градежна единица се внесуваат на начинот утврден со член 9 став (2) и член 11 ставови (2) и (3) од овој правилник како варијабилни месечни, односно периодични податоци.

(4) Внесувањето од став (3) од овој член го врши локален енергетски администратор, односно енергетскиот администратор од член 8 ставови (1) и (3) од овој правилник.

(5) Во случај на утврдено несовапаѓање помеѓу податоците од потпишаната фактура и податоците од став (1) и став (2) од овој член кои се внесени во информацискиот систем, локалниот енергетски администратор, односно енергетскиот администратор внесува корегирани податоци.

Член 5

Податоци за јавно осветлување

(1) Базата на податоци за јавно осветлување во надлежност на локалната самоуправа од член 2 став (1) точка 3) од овој правилник, содржи податоци по населено место во општината, Градот Скопје односно општините во град Скопје за:

1) податоци за вкупна месечна потрошувачка на електрична енергија за јавно осветлување,

2) вкупни месечни трошоци за електрична енергија за јавно осветлување во денари,

3) број на фактура,

4) број на мерило и

5) назнака на снабдувач со електрична енергија.

(2) Податоците од став (1) од овој член се внесуваат на начинот утврден со член 9 став (3) од овој правилник како варијабилни месечни податоци.

(3) Внесувањето од став (3) од овој член го врши локален енергетски администратор од член 8 став (1) од овој правилник.

Член 6

Климатолошки податоци

(1) Базата на климатолошки податоци од набљудувања и мерења од член 2 став (1) точка 4) од овој правилник содржи:

1) назнака на метеоролошката мерна станица;

2) назнака за регионот односно климатолошката зона;

3) средна дневна и средна месечна температура на воздухот и

4) средна дневна и средна месечна релативна влажност на воздухот.

(2) Податоците од став (1) точки 1) и 2) од овој член се внесуваат како статични податоци со воспоставувањето на информацискиот систем.

(3) Податоците од став (1) точки 3) и 4) од овој член се внесуваат на начинот утврден со член 10 став (2) од овој правилник како варијабилни месечни податоци.

(4) Внесувањето од ставовите (2) и (3) од овој член го врши климатолошкиот администратор од член 8 став (2) од овој правилник.

III. НАЧИНОТ НА ВОСПОСТАВУВАЊЕ, ВОДЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА

Член 7

Воспоставување, водење и одржување на информацискиот систем

(1) Информацискиот систем се воспоставува, води и одржува од Агенцијата за енергетика на Република Македонија (во натамошниот текст: Агенција).

(2) За воспоставување, водење и одржување на информацискиот систем, Агенцијата назначува систем администратор. Информацискиот систем се воспоставува со внесување на податоците од член 3 и податоците од член 6 став (1) точки 1) и 2) од овој правилник.

Член 8

Лица надлежни за прибирање, внесување и одобрување на податоците во информацискиот систем

(1) Општините, Градот Скопје и општините во Град Скопје од редот на своите вработени определуваат локален енергетски администратор задолжен за прибирање и внесување на верификувани податоци во информацискиот систем за зграда или градежна единица и дејностите кои се под нивна надлежност.

(2) Управата за хидрометеоролошки работи определува климатолошки администратор заради прибирање и внесување на верификувани климатолошки податоци во информацискиот систем кои ги поседува од извршени набљудувања и мерења согласно Законот за хидрометеоролошки работи и државната програма за мониторинг.

(3) Органите на државна управа и органите во состав, како и други државни органи и организации основани со закон определуваат енергетски администратор за прибирање и внесување на верификувани податоци во информацискиот систем за зградите или градежните единици и дејностите кои се под нивна надлежност.

(4) Лицата од ставовите (1), (2) и (3) од овој член доставуваат известување за определување лица за администратори до систем администраторот од член 7 став (2) од овој правилник.

(5) Известувањето од ставот (4) од овој член содржи:

1) име и презиме на одговорното лице;

2) својство и овластувања на одговорното лице;

3) назнака за зградите или градежните единици односно дејност за кое лицето внесува верификувани податоци и

4) контакт телефон, факс, адреса и адреса на електронска пошта за контакт со одговорното лице од која ќе ги внесува податоците.

(6) Лицата определени како администратори имаат статус на корисник на информацискиот систем.

(7) По основ на податоците од известувањето од став (4) од овој член, систем администраторот создава корисничка сметка и овозможува пристап на администраторите до информацискиот систем.

IV. НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И РОКОВИТЕ ЗА ВНЕСУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА КОИ КОРИСНИЦИТЕ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ ГИ ПРИБИРААТ, ВНЕСУВААТ И ОДОБРУВААТ

Член 9

Постапка и начин на прибирање и верификација на податоците од локалниот енергетски администратор

(1) Локалниот енергетски администратор ги прибира статичните податоци за зградите и градежните единици и за јавното осветлување од член 2 став (1) точки 1), 2) и 3) од овој правилник по основ на техничката документација согласно прописите за градење и/или увид и ги внесува во информацискиот систем преку посебна софтверска алатка од моментот на добивањето на известување за креирана корисничка сметка од член 12 став (7) од овој правилник.

(2) Локалниот енергетски администратор ги прибира варијабилните податоци од член 2 став (1) точки 1), 2) и 3) од овој правилник за потрошувачка на енергија и трошоци за енергија за зградите или градежните единици со кои управува единицата на локалната самоуправа која го назначила, односно за зградите или градежните единици во надлежност на единицата на локалната самоуправа по основ на:

1) месечна фактура за потрошена електрична енергија за изминатиот месец, доставена до зградата или градежната единица од страна на снабдувачот со електрична енергија за подрачјето на кое се наоѓа зградата или градежната единица;

2) месечна фактура за потрошена електрична енергија за изминатиот месец за јавно осветлување, доставена до единицата на локална самоуправа од страна на снабдувачот со електрична енергија;

3) месечна фактура за потрошена топлинска енергија за изминатиот месец, доставена до зградата или градежната единица од страна на снабдувачот со топлинска енергија за подрачјето на кое се наоѓа зградата или градежната единица, во случај кога објектот на лицето од јавниот сектор добива топлинска енергија од јавен систем за снабдување со топлинска енергија и

4) фактури за набавка на енергенси за греење, во случај кога објектот на лицето од јавниот сектор не добива топлинска енергија од јавен систем за снабдување со топлинска енергија.

(3) Локалниот енергетски администратор ги прибира варијабилните верификувани податоци од член 2 став (1) точки 1), 2) и 3) од овој правилник за потрошувачка на енергија и трошоци за енергија за јавно осветлување на подрачјето на единицата на локалната самоуправа, која го назначила, од одделението за сметководствената евиденција на единицата на локалната самоуправа.

Член 10

Постапка и начин на прибирање и верификација на податоците од климатолошкиот администратор

(1) Климатолошкиот администратор ги прибира климатолошките податоци од набљудувања и мерења извршени во референтните метеоролошки станици на државната мрежа за мониторинг од:

1) метеоролошката станица во Берово за климатолошкиот регион определен согласно топлинските степени денови, преку органот на државната управа надлежен за вршење на хидрометеоролошки работи;

2) метеоролошката станица во Битола за климатолошкиот регион определен согласно топлинските степени денови, преку органот на државната управа надлежен за вршење на хидрометеоролошки работи;

3) метеоролошката станица во Демир Капија за климатолошкиот регион определен согласно топлинските степени денови, преку органот на државната управа надлежен за вршење на хидрометеоролошки работи и

4) метеоролошката станица во Скопје за климатолошкиот регион определен согласно топлинските степени денови, преку органот на државната управа надлежен за вршење на хидрометеоролошки работи.

(2) Климатолошкиот администратор ги внесува климатолошките податоци од ставот (1) на овој член во информацискиот систем преку посебна софтверска алатка од моментот на добивањето на известување за креирана корисничка сметка од член 12 став (7) од овој правилник.

Член 11

Постапка и начин на прибирање и верификација на податоците од енергетскиот администратор

(1) Енергетскиот администратор ги прибира статичните податоци за зградите и градежните единици од член 2 став (1) точки 1) и 2) од овој правилник по основ на техничката документација согласно прописите за градење и/или увид и тоа од моментот на добивањето на известување за креирана корисничка сметка од член 12 став (7) од овој правилник.

(2) Енергетскиот администратор ги прибира варијабилните податоци од член 2 став (1) точки 1) и 2) од овој правилник за потрошувачка на енергија и трошоци за енергија за зградите или градежните единици во зградите или градежните единици во надлежност на лицето од јавниот сектор, по основ на:

1) месечна фактура за потрошена електрична енергија за изминатиот месец, доставена до зградата или градежната единица од страна на снабдувачот на електрична енергија за подрачјето на кое се наоѓа зградата или градежната единица;

2) месечна фактура за потрошена топлинска енергија за изминатиот месец, доставена до зградата или градежната единица од страна на снабдувачот на топлинска енергија за подрачјето на кое се наоѓа зградата или градежната единица, во случај кога објектот на лицето од јавниот сектор добива топлинска енергија од јавен систем за снабдување со топлинска енергија и

3) фактура за набавка на енергенс за греење, во случај кога објектот на лицето од јавниот сектор не добива топлинска енергија од јавен систем за снабдување со топлинска енергија.

(3) Енергетски администратор ги прибира податоците од член 2 став (1) точки 1), 2) и 3) од овој правилник за потрошувачка на енергија за секоја зграда или градежна единица во надлежност, од одделението за сметководствената евиденција на лицето од јавниот сектор.

Член 12

Постапка и начин на внесување верификувани податоци во информацискиот систем

(1) Лицата од член 14 став (1) точки 1), 2), 3) и 6) од овој правилник ги внесуваат верификуваните податоците во електронска форма согласно член 2 став (2) од овој правилник.

(2) Локалниот енергетски администратор внесува во информацискиот систем податоци за потрошена енергија и трошоци за енергија од зграда или градежна единица и јавно осветлување, при што податоците треба да се верификувани со потпишување на фактурите од страна на одговорното лице во правното лице коешто е директен корисник на зградата или градежната единица, односно јавното осветлување.

(3) Енергетски администратор внесува во информацискиот систем податоци за потрошена енергија и трошоци за енергија од зграда или градежна единица, при што податоците треба да се верификувани со потпишување на фактурите од страна на одговорното лице во правното лице коешто е директен корисник на зградата или градежната единица.

(4) Одговорното лице од ставовите (2) и (3) од овој член во правното лице коешто е директен корисник на зградата или градежната единица, односно јавното осветлување доставува потпишани копии од фактурите до одделението за сметководствена евиденција на единицата на локалната самоуправа, односно на лицето од јавниот сектор.

(5) Со потпишувањето, одговорното лице во правното лице коешто е директен корисник на зградата или градежната единица гарантира точност, релевантност, сеопфатност и ажурираност на податоци.

(6) За внесување, управување и користење на податоците, систем администраторот создава индивидуална корисничка сметка и лозинка за секој од корисниците од член 14 став (1) точки од 1) до 6) од овој правилник.

(7) За креирањето на корисничката сметка и лозинката, како и за интернет страницата преку која можат да се внесат, управуваат или користат верификуваните податоци, систем администраторот создава и овозможува пристап до корисничка сметка на интернет страницата и за тоа во рок од 15 дена доставува известување до секој од корисниците на информацискиот систем.

(8) Известувањето од став (7) од овој член содржи и податок за својството на корисникот и неговите овластувања како и упатство за вршење на овластувањата во врска со податоците од информацискиот систем.

Член 13

Рокови за внесување на податоците во информацискиот систем

(1) Локалниот енергетски администратор отпочнува со редовно внесување на варијабилните податоци од член 9 став (2) од овој правилник најдоцна во рок од еден месец од датумот определен во член 17 став (4) од овој правилник.

(2) Климатолошкиот администратор отпочнува со редовно внесување на варијабилните податоци согласно овој правилник најдоцна во рок од еден месец од датумот определен во член 17 став (5) од овој правилник.

(3) Енергетскиот администратор отпочнува со редовно внесување на варијабилните податоци согласно овој правилник најдоцна во рок од еден месец од датумот определен во член 17 став (6) од овој правилник.

(4) Локалниот енергетски администратор, енергетскиот администратор, односно климатолошкиот администратор, во рамките на своите овластувања, соодветно ги прибираат и внесуваат во информацискиот систем верификуваните податоци за потрошена енергија од зграда или градежна единица, јавно осветлување, односно климатолошки податоци од набљудувања и мерењата за претходниот месец, електронски и најдоцна до секој 20ти во тековниот месец.

(5) Локалниот енергетски администратор, односно енергетскиот администратор ги прибира и внесува во информацискиот систем верификуваните податоците за набавка на енергенс во рок од 15 дена по извршена набавка.

(6) Локалниот енергетски администратор, односно енергетскиот администратор ги прибира и внесува во информацискиот систем верификуваните податоците за потрошен енергенс во рок од 15 дена по завршувањето на грејната сезона.

V. КОРИСНИЦИТЕ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ И НИВНОТО СВОЈСТВО, КАКО И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЛИЦАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ПРИБИРАЊЕ, ВНЕСУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ВО ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ

Член 14

Својство и овластувања на корисниците на информацискиот систем

(1) Податоците од информацискиот систем ги користат следните корисници:

- 1) Системски администратор;
- 2) Локален енергетски администратор;
- 3) Енергетски администратор;
- 4) Енергетски менаџер;
- 5) Енергетски супервизор;
- 6) Климатолошки администратор и
- 7) Гостин.

(2) Системски администратор е физичко лице кое е овластено за:

- 1) создавање и престанок на индивидуална корисничка сметка и лозинка на корисници;
- 2) назначување на својство и овластување на корисниците;
- 3) одржување на податоците од информацискиот систем и
- 4) системско уредување и ажурирање на софтверската алатка, како и уредување и ажурирање на конверзионите фактори за прикажување на kWh потрошена енергија и трошоци за енергија по енергенс во единица мерка.

(3) Локален енергетски администратор е физичко лице кое е овластено за прибирање, внесување и евентуално менување на податоци и информации за потрошувачка на енергија и трошоци за енергија за зграда или градежна единица со кои управуваат органите на единицата на локалната самоуправа, односно за зграда или градежна единица преку кои органите вршат дејност од нивна надлежност, како и податоци за потрошувачка на енергија за јавно осветлување на подрачјето на единицата на локалната самоуправа.

(4) Енергетски администратор е физичко лице кое е овластено за прибирање, внесување и евентуално менување на податоци и информации за потрошувачка на енергија за зграда или градежна единица со кои управува лицето од јавниот сектор односно преку кои органот врши дејност од нивна надлежност.

(5) Енергетски менаџер е физичко лице определено од страна на Агенцијата кое:

- 1) ги прибира верифицираните податоци за потрошена енергија и трошоци за енергија од сите згради или градежни единици и дејности на лицата од јавниот сектор и за подрачјата на сите единици на локална самоуправа на територија на Република Македонија;
- 2) ги прибира верифицираните климатолошки податоци за набљудувања и мерења;
- 3) врши увид во податоците од точките 1) и 2) од овој став и
- 4) ги следи трендовите поврзани со податоците од точките 1) и 2) од овој став.

(6) Енергетски супервизор е физичко лице определено од страна на Министерството за економија кое врши увид и ги користи податоците од став (5) од овој член и врши надзор над воспоставувањето, водењето и одржувањето на информацискиот систем за следење и управување со потрошувачката на енергија.

(7) Климатолошки администратор е физичко лице кое гарантира точност, релевантност, сеопфатност и ажурираност на внесените климатолошки податоци за набљудувања и мерењата и кое е одговорно и овластено за:

1) прибирање, внесување и евентуално менување на климатолошките податоци од мерењата во нивна надлежност и

2) врши промена на внесените податоци.

(8) Гостин е секое физичко и правно лице кое има слободен пристап до податоците од информацискиот систем достапни за јавноста согласно прописите за пристап до податоци и информации од јавен карактер.

VI. КОРИСНИЦИТЕ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ И ОБЈАВУВАЊЕ И ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА

Член 15

Извештаи од информацискиот систем

(1) Корисниците на информацискиот систем од член 14 од овој правилник, во зависност од својството, можат да ги генерираат следните извештаи:

- 1) општ извештај за зградата или градежната единица, односно јавно осветлување;
- 2) извештај за потрошувачка на енергија и трошоци за енергија од зградата или градежната единица, односно јавно осветлување;
- 3) извештај за споредба на потрошувачка по година, сезона и месец по зграда или градежна единица, по лице од јавен сектор и по единица на локалната самоуправа;
- 4) извештај за индикатори на потрошувачка на енергија (KWh/m²);
- 5) индикатори за специфична емисија на CO₂ (kgCO₂/m²);
- 6) извештај за споредба на група згради или градежни единици;
- 7) извештај за рангирање на ефикасноста на зграда или градежна единица;
- 8) општ и поединечен извештај за емисија на стакленички гасови од зграда или градежна единица и јавното осветлување и
- 9) други извештаи.

(2) Податоците од став (1) од овој член се користат за намената утврдена со член 134-а од Законот за енергетика.

(3) Податоците од став (1) од овој член се објавуваат согласно прописите за пристап до податоци од јавен карактер.

VII. ИНДИКАТИВНА ЛИСТА НА ЛИЦА ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР КОИ ИМААТ ОБВРСКА ЗА ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА

Член 16

(1) Заради обезбедување на усогласеност на информативниот систем се врши класификација на објектите и лица од јавниот сектор кои имаат обврска за внесување на податоци во информацискиот систем за следење и управување со потрошувачката на енергија, преку индикативната листа дадена во Прилог кој е составен дел од овој правилник.

(2) Лицата од јавниот сектор доставуваат податоци за потрошувачката на енергија и трошоци за енергија за следните видови згради и градежни единици:

1) згради од областа на образованието и науката, во кои спаѓаат сите видови основно, средно и високо образование, континуирано и дополнително образование, како и сите видови на научни институции;

2) згради од областа на здравството и социјалната заштита, со сите видови клиники, амбуланти, клинички центри, болници, здравствени домови, лежишта и слично како и сите видови на социјални установи и детски градинки;

3) згради од областа на културата, со сите видови дејности кои се одвиваат во специјални градби како што се театри, кино сали, музеи, галерии, кинотеки, домови на културата, филхармонии, опери и слично;

4) згради на државните институции, во кои спаѓаат сите органи на извршната, судската и законодавната власт, државни институции, заводи, агенции и дирекции, како и органи на локалната самоуправа;

5) згради од областа на комуналната инфраструктура, во која спаѓаат сите видови сообраќајна, водоводна, канализациона, енергетска и телекомуникациона инфраструктура и слично;

6) згради од областа на комуналната супраструктура, во која спаѓаат градбите на комуналната инфраструктура, како: терминали од секаков вид, аеродроми, гранични премини, катни гаражи, бензински пумпни станици и услужни центри, мерни станици, резервоари за вода, противпожарни домови и слично и

7) згради за спорт и рекреација, во кои спаѓаат сите видови активности за спорт, рекреација или забава на затворено, како спортско-рекреативни сали и базени за пливање, без трибини и слично.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

(1) Одредбата од член 7 став (2) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 15 јануари 2016 година.

(2) Одредбата од член 8 ставови (1) и (2) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 1 февруари 2016 година.

(3) Одредбата од член 8 став (3) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 1 јули 2016 година.

(4) Одредбата од член 9 став (1) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 15 февруари 2016 година.

(5) Одредбата од член 10 став (2) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 15 февруари 2016 година.

(6) Одредбата од член 11 став (1) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 1 август 2016 година.

Член 18

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2016 година.

Бр. 12-4276/1
25 јуни 2015 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

ПРИЛОГ

ИНДИКАТИВНА ЛИСТА НА ЛИЦА ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР КОИ ИМААТ ОБВРСКА ЗА ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА

1. Единици на локална самоуправа, Градот Скопје и единиците на локалните самоуправи во Градот Скопје и нивни органи.

2. Органи на државна управа и органите во состав, како и други државни органи и организации основани со закон, фондови, регулаторни тела, установи, заводи, агенции, дирекции основани од државата, од областа на:

2.1. Образование и наука

2.2. Труд и социјална политика

2.3. Здравство

2.4. Транспорт и врски

2.5. Локална самоуправа

2.6. Финансии

2.7. Животна средина

2.8. Економија

2.9. Култура

2.10. Надворешни работи

2.11. Земјоделство, шумарство и водостопанство

2.12. Спорт

2.13. Правда.

3. Јавни претпријатија, јавни установи, трговски друштва основани од Република Македонија, општината, општините во градот Скопје и градот Скопје и друштва врз кои државата, општината, општините во градот Скопје и градот Скопје имаат директно или индиректно влијание преку сопственоста над нив, односно поседуваат поголем дел од капиталот на друштвото, имаат мнозинство гласови на акционерите/содружниците и именуваат повеќе од половина на членовите на управниот или надзорниот одбор, односно органите на управување на друштвото.

4. Други правни лица кои согласно со закон вршат јавни овластувања во делот на вршењето на јавните овластувања.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3700.

Врз основа на член 6 став (5) од Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/12 и 166/14) министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА АНАЛИЗАТА НА СОДРЖИНИТЕ НА НАСТАВНИТЕ ПЛА- НОВИ, ПРОГРАМИ И УЧЕБНИЦИТЕ ОД АС- ПЕКТ НА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕДНАКВИТЕ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршењето на анализата на содржините на наставните планови, програми и учебниците од аспект на унапредување на еднаквите можности на жените и мажите (во понатамошниот текст: анализата).

Член 2

(1) Анализата од член 1 од овој правилник, ја вршат координаторите и замениците координатори за еднакви можности на жените и мажите во Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, Педагошката служба и Центарот за стручно образование и обука во соработка со Министерството за труд и социјална политика.

(2) Органите од став (1) од овој член, на годишно ниво подготвуваат план во кој определуваат кои наставни планови, програми и учебници се анализираат во тековната година, кој се доставува до Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Анализата за унапредување на еднаквите можности на жените и мажите се врши со квантитативна и квалитативна проверка на содржините на наставните планови, програми и учебници.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5069/3
21 јули 2015 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

Бр. 12-12770/2
21 јули 2015 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Абдилаќим Адеми, с.р.

3701.

Врз основа на член 89 став 6 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15 и 104/15), министерот за труд и социјална политика, до-
несе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ПРОС-
ТОР, ОПРЕМА, СТРУЧНИ КАДРИ И СРЕДСТВА
ПОТРЕБНИ ЗА ОСНОВАЊЕ И ЗАПОЧНУВАЊЕ
СО РАБОТА НА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА ЗА СТАРИ ЛИЦА**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита за стари лица (во натамошниот текст: установа).

Член 2

Во установата од член 1 од овој правилник се обезбедува сместување, исхрана, помош и нега, здравствена заштита, културно-забавни, работни, рекреативни активности, услуги на социјална работа и други услуги зависно од потребите, способностите и барањата на корисникот се обезбедува за најмногу 150 корисници по објект.

Член 3

Установата од член 1 од овој правилник според капацитетот за сместување се:

- Установа со капацитет до 35 корисници.
- Установа со капацитет од 35 до 70 корисници
- Установа со капацитет од 70 корисници до 150 корисници.

Член 4

Станбените единици од член 3 алинеите 2 и 3 од овој правилник треба да бидат просторно и програмски диференцирани во групи од 15 - 20 корисници.

I. Простор**Локација****Член 5**

(1) Установата треба да е сместена во населено место или во близина на населено место со развиени сообраќајни врски и друга инфраструктура, со можност ориентација на објектот од исток кон југо - запад.

(2) Установата треба да располага со слободно земјиште и други отворени простори, хортикултурно дизајнирани и уредени со рекреативни терени и патеки, опремени со клупи, стреи, светилки и друго. Односот на изграденоста на локацијата да биде минимум 1:1,5, доколку не се граничи со јавни отворени простори.

(3) До влезот на објектот да е овозможен непречен пристап за пешаци и возила и да е овозможена просторна одвоеност на влезот за корисниците и вработените од економскиот влез.

Член 6

(1) Објектот на установата треба да е приклучен на постоечката инфраструктура во населеното место, со што ќе се обезбедат неопходните хигиенско-технички услови. Доколку истата не е целосно воспоставена, установата ја обезбедува од своја страна.

(2) Влезот на просториите и пристапот до станбените единици и сите заеднички простории, треба да биде без архитектонски бариери.

(3) Ходниците треба да бидат со минимална ширина од 180 сантиметри со подови обложени од материјал кој не се лизга и е лесен за одржување.

(4) Ходниците кај установите од член 3 алинеја 1 од овој правилник може да бидат со минимална ширина од 150 сантиметри

(5) Скалилата треба да бидат со максимална димензија од 14 сантиметри.

По исклучок кај установата од член 3 алинеја 1 од овој правилник во услови каде неможе да се изведе височина од 14 сантиметри, максималната дозволена височина на скалилата може да изнесува до 17 сантиметри, под услов установата да има лифт.

(6) Максималниот наклон на рампите треба да е 1:12 (8,33).

(7) Доколку установата има кат, треба да се обезбеди лифт со димензии на кабината 100/210.

(8) Доколку установата од член 3 алинеја 1 од овој правилник има приземје и еден кат, наместо лифт може да има подвижна платформа.

(9) Вратите во заедничките простории треба да бидат широки минимум 100 см., а во станбените единици минимум 90 сантиметри.

(10) Во ходниците треба да има вградено држачи за потпомогнато движење, на височина од 90 сантиметри од подот.

(11) Сите станбени единици треба да бидат опремени со сигнални уреди за алармирање на потреба од помош.

(12) Во станбените единици по потреба да се вградат држачи прилагодени на потребите на корисниците.

(13) Сите станбени единици да бидат природно осветлени и проветрени со фасадни отвори.

Станбени единици и придружни простории**Член 7**

(1) Станбените единици можат да бидат проектирани како:

- Станбени единици за релативно здрави стари лица; и
- Станбени единици за лица со потреба од помош и нега од друго лице.

(2) Минималната површина за станбените единици од став 1 алинеја 1 на овој член изнесува:

- еднокреветна соба со бања – 15.0 м²
- двокреветна соба со бања – 18.0 м²
- гарсонiera – 18.0м²
- апартман за едно лице – 27.0 м²
- апартман за две лица 27.0 м².

(3) Доколку во станбените единици од став 1 алинеја 1 на овој член нема бања, минималната површина изнесува 6 м² по корисник.

(4) За станбените единици од став 3 на овој член на девет лица треба да се обезбеди просторија за лична хигиена и бања со туш кабина или када.

(5) Доколку станбените единици од став 1 на овој член се сместени на кат, треба да имаат и заеднички отворени површини (логии, тераси) со минимум 15.0 м².

(6) Исклучок од став 5 на овој член е установата со приземје и кат, со капацитет до 35 корисници.

(7) Минималната површина за станбените единици од став 1 алинеја 2 на овој член изнесува:

- Двокреветна соба 14.0 м²;
- Трикреветна соба 20.0 м²;
- Четирикреветна соба 25.0 м².

(8) За станбените единици од став 1 алинеја 2 на овој член треба да се обезбеди заедничка бања со мијалник и када пристапна од три страни, со минимална површина од 7 м².

(9) За станбените единици од став 1 алинеја 2 на овој член треба да се обезбеди остава за одложување на лопати со трокадеро и арматура за топла - ладна вода со минимална површина од 4 м².

Заеднички простории

Член 8

(1) Просторијата за дневен престој може да претставува една единствена просторија, димензионирана со 1,0 м² по корисник или од повеќе помали простории (простори) димензионирани со 1,5 м² по корисник.

(2) Во просторијата за дневен престој над 35 корисници треба да се предвиди чајна кујна со должина на пултот од минимум 240 сантиметри.

(3) Просторијата за трпезарија може да претставува една единствена просторија, димензионирана со 1,0 м² по корисник, или од повеќе помали простории (простори), димензионирани со 1,2 м² по корисник.

(4) Просторијата за работна терапија треба да овозможи услови за едновременно користење на 15% од вкупниот број на корисници, димензионирана со минимум 2,0 м² по корисник, но не помалку од 20,0 м².

(5) Доколку во установата не е предвидена посебна просторија за работна терапија, може дел од просторијата за дневен престој или некоја од посебните простории, да се приспособи за работна терапија.

(6) Заедничките санитарни простории треба да имаат:

- претпростор за миење раце (мијалник) и по една WC кабина одделно за мажи и жени;
- санитарен јазол за лица со инвалидска количка, ако установата има повеќе од 35 корисници.

(7) Во една од заедничките простории од став 1, 3 и 4 на овој член може да се предвиди катче за молитва, доколку установата не располага со простор за таква намена.

Придружни простории

Член 9

(1) Установата треба да има и придружни простории со минимална површина, и тоа за:

- просторија за чиста облека 5.0 м²
- хигиенска просторија 3.0 м²
- просторија (полуотворена) за геронто домаќинки 4.0 м²
- просторија за одговорниот работник за нега-медицинска сестра и работен терапевт 12.0 м²
- просторија за гардероба со туш кабина и санитарен јазол за персоналот 5.0 м².

(2) Бројот на придружни простории од став 1 на овој член ќе се димензионира според вкупниот капацитет на установата.

Административни простории

Член 10

Административните простории треба да бидат со минимална површина од по 6м² по вработен.

Член 11

- (1) Установата треба да има и :
- ветробран, со минимална широчина 2,40 м;
 - влезен хол со рецепција или лоби, димензиониран со минимум 0,3 м² по корисник;
 - просторија за фризерски услуги
 - морга минимум 12,0 м²;

Економско - технички простории

Член 12

(1) Установата треба да има соодветен простор за кујна во која треба да се обезбеди: груба подготовка, фина подготовка (месо, зеленчук, овошје), ладна кујна, термичка кујна, подготовка на слатки, миење на садови, просторија за издавање на храна, прирачни остаци, димензионирана според бројот на корисниците и тоа:

- до 35 корисници 0,6 м² по корисник, а не помалку од 20 м².
- над 35 корисници 0,5 м² по корисник

(2) Доколку установата користи услуги однадвор, може да има само дистрибутивна кујна со минимум 15,0 м²

(3) Установата треба да има и гардероба, туш и WC кабина за персоналот кој работи во кујна со минимална површина од 5.0 м².

(4) Установата треба да има и магацин за храна, магацин за инвентар и облека, димензионирани секоја одделно од по минимум 4,0 м²

(5) Во установата треба да се обезбеди просторија за перење (просторија за прифаќање на нечистата облека и сортирање, перење, сушење и пеглање, шиене и складирање) со минимум 15,0 м².

Одржување на просториите

Член 13

(1) Собите и другите простории во кои престојуваат корисниците, како и другите простории во установата треба да се чистат секојдневно;

(2) Генерално чистење, миење на прозори, врати, подови, завеси, се извршува еднаш месечно;

(3) За чистењето на просториите треба да се води листа за евиденција, која е јавно истакната на вратите на просториите и на која се потпишува лицето задолжено за одржување на хигиената.

Член 14

Бојадисување на просториите на установата се извршува еднаш на три години, а просториите каде престојуваат зависните корисници – еднаш годишно. Боењето на столаријата се извршува еднаш на шест години, а по потреба и почесто.

II. Опрема

Член 15

(1) Установата треба да има опрема која ќе одговара на намените и тоа:

- кревети со димензии 90/200/50 сантиметри, ноќно орманче, ноќна ламба, маса, столица- фотелја и гардеробер;
- за лицата со потреба за помош и нега од друго лице сервисни масички за јадење во кревет;

- во гарсонирите и апартманските единици и: дво-сед (две фотелји), клупска масичка и плакарска чајна кујна со должина од минимум 120 сантиметри;

- вградена санитарна опрема приспособена на конкретните потреби на корисниците (со дополнително вградување на потребни помагала);

- во просторијата за дневен престој: маси, столици, клупски масички, фотелји, витрина или полица за книги, ТВ апарат, радио апарат и ситна опрема за друштвени игри;

- во трпезаријата: маси со димензии 80/120 и столици со ракофакалки.

- во просторијата за работна терапија: маси, столици со ракофакалки и витрина;

- соодветен број на транспортни лежалки и инвалидски колички во зависност од потребите на сместените лица;

- моргата треба да е опремена со подвижна маса, обложена со лим, мијалник со топла и ладна вода и подвижна носилка.

(2) Опредметата во установата треба да одговара на намените на просториите, на хигиенско-техничките потреби на корисниците и лесно мобилна.

Член 16

(1) Во установа која има сопствена кујна, во зависност од бројот на корисниците, треба да има соодветна опрема и тоа:

До 35 корисници	парче
- шпорет 1/4	1
- мијалник 1/3	1
- бојлер 50 литри	1
- фрижидер за одржување од 250 литри	1
- фрижидер за длабоко замрзнување од 350 литри	1
- неутрални маси или висечки плакари за при бор со минимална димензија 120 сантиметри	1
- неутрални маси или висечки плакари за леб со минимална димензија 120 сантиметри	1

Од 35 до 70 корисници	парче
- шпорет 1/4	1
- печка за печење	1
- мијалник 1/3	1
- фрижидер за одржување од 600 литри	1
- фрижидер за длабоко замрзнување од 410 литри	1
- бојлер од 60 литри	1
- неутрални маси или висечки плакари за прибор со минимална димензија 180 сантиметри	1
- неутрални маси или висечки плакари за леб со минимална димензија 120 сантиметри	1
- маса за отпад	1
- маса за цедење	1

Од 70 до 150 корисници	парче
- шпорет 1/4	1
- кипер од 40 литри	1
- печка за печење	1
- мијалник 1/3	1
- мијалник 1/2	1
- фрижидер за одржување од 600 литри	1
- фрижидер за длабоко замрзнување од 750 литри	1
- бојлер од 80 литри	1
- неутрални маси или висечки плакари за прибор со минимална димензија 240 сантиметри	1
- неутрални маси или висечки плакари за леб со минимална димензија 240 сантиметри	1
- маса за цедење	1
- маса за отпад	1

(2) Во кујната од став 1 на овој член треба да се обезбеди и количка за транспорт на храна.

(3) Во кујната треба да има и ситна опрема (плехови, тендериња, чинии, лажици, вилушки, ножеви и друго), во количина во зависност од бројот на корисниците.

(4) Опредметата во кујната треба да биде изработена од цврст и отпорен материјал кој не е подложен на корозија.

(5) Приборот за јадење треба да биде отпорен на механички, хемиски и термички оштетувања, да биде од растфрпј и лесен за одржување.

III. Стручни кадри

Член 17

(1) Во установата во зависност од бројот на корисниците кои таа може да ги смести треба да има соодветен број на вработени стручни кадри и тоа:

- Во установа која сместува до 35 корисници:
 - еден социјален работник (ВСС);
 - еден одговорен работник за нега во смена (медицинска сестра-ССС); и
 - една геронто домаќинка на 15 корисници во смена, односно како исклучок 1 геронто домаќинка за сите корисници во трета смена (НКВ и СССР);
- Во установа која сместува од 35 до 70 корисници:
 - еден социјален работник (ВСС);
 - еден физиотерапевт со 20 часа работно време неделно (ССС);
 - еден одговорни работник за нега во смена (медицинска сестра-ССС); и
 - една геронто домаќинка на 10 корисници во смена, односно како исклучок 2 геронто домаќинки за сите корисници во трета смена (НКВ и СССР);
- Установа која сместува од 70 до 150 корисници:
 - еден социјален работник (ВСС);
 - еден физиотерапевт со полно работно време неделно (ССС);
 - два одговорни работници за нега во смена (медицински сестри - СССР); и
 - една геронто домаќинка на 10 корисници во смена, односно како исклучок три геронто домаќинки за сите корисници во трета смена (НКВ и СССР).

Член 18

(1) Во установата треба да има и лица за чистење и тоа едно лице на 400 м² (станбени единици, заеднички простор, санитарно - хигиенски простории, дворни површини и други отворени површини).

(2) Установа во која се сместени до 35 корисници треба да ги има следниве работници:

- еден готвач (ВКВ/ССС);
- едно лице помошен персонал (перална/шивач/хигиена)

(3) Установа во која се сместени над 35 корисници треба да ги има следниве работници:

- двајца готвачи (ВКВ/ССС);
- три лица помошен персонал (перална/шивач/хигиена).

Член 19

За одржување на личната хигиена, стручните кадри на корисниците им обезбедуваат најмалку:

- едно капење неделно со помош на геронто домаќинка, а кај зависните корисници согласно потребата;
- бричење два пати во неделата на корисниците кои не се во состојба сами да го сторат тоа;
- потстрижување еднаш месечно;
- уредување на фризурите на женските корисници еднаш месечно;
- менување на личната гардероба три пати неделно, а кај зависните корисници секојдневно или согласно потребата. Гардеробата се одбележува посебно, за да не дојде до нејзино мешање;

- промена на постелнината еднаш неделно, а кај зависните корисници согласно потребата;
- сечење на ноктите на рацете и нозете на корисниците кои не се способни самите тоа да го сторат, еднаш неделно;
- секојдневна помош во утринската хигиена на корисниците кои не се во состојба самите тоа да го сторат и извршување на секојдневна утринска и вечерна тоалета;
- промена на пешкирите два пати во неделата.

IV. Средства

Член 20

Основачот обезбедува потребни средства за основање и работа, во обем и на начин за обезбедување на одржливо ниво за спроведување на дејноста на установата, согласно со елаборатот за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита за стари лица.

Член 21

Со донесување на овој правилник престанува да важи Правилникот за нормативите и стандардите за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита на стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/05).

Член 22

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-6676/1
16 јули 2015 година
Скопје

Министер за труд и
социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

3702.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14,33/15 и 72/15), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГЕВГЕЛИЈА

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија бр. 02-1080/4, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 29.6.2015 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 10-6467/2
15 јули 2015 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.

3703.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14,33/15 и 72/15), Министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КАВАДАРЦИ

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци бр. 02-2102/3, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 19.6.2015 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-6496/2
15 јули 2015 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

3704.

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 3 а во врска со член 123 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија 39/2014, 188/2014 и 44/15), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на 12.04.2015 година донесе.

ПЛАН

ЗА НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој План се утврдува намената на радиофреквенциските опсежи за одредени радиофреквенциски опсежи во Република Македонија.

Член 2

Планот за намена на радиофреквенциските опсежи во Република Македонија содржи:

- Глава I: Намена на радиофреквенциските опсежи со табела за намена на радиофреквенциските опсежи;

Прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6 се составен дел на овој План.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој План, престанува да важи Планот за намена на радиофреквенциските опсежи во Република Македонија број 0201-2044/6 од 18.7.2013 година.

Член 4

Овој План влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

По влегувањето во сила овој План ќе се објави на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 0805-2857/2
23 април 2015 година
Скопје

Агенција за електронски
комуникации,
Директор,
Роберт Орданоски, с.р.



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ**

**П Л А Н
ЗА НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

- Глава I Намена на радиофреквенциските опсеzi

- Прилог 1
- Прилог 2
- Прилог 3
- Прилог 4
- Прилог 5
- Прилог 6

Скопје, март 2015 година

СОДРЖИНА

ГЛАВА I	НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ
	Вовед
	Региони и зони
	Категории на служби и намена
	Опис на табелата за намена на радиофреквенциските опсеzi
	Табела за намена на радиофреквенциските опсеzi во Република Македонија
	Посебни одредби за владини корисници
	Посебни одредби за цивилни корисници
ПРИЛОГ 1	ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ
	Вовед
	Општи термини
	Специфични термини што се однесуваат на управување со Радиофреквенциите
	Радио служби
	Радиостаници и радиосистеми
	Термини што се однесуваат на експлоатација
	Карактеристики на радиоемисии и на радио опрема
	Заедничко користење на радиофреквенции
	Технички термини што се однесуваат на вселената
ПРИЛОГ 2	НОМЕНКЛАТУРА
	Радио бранови и радиофреквенциски опсеzi
	Датуми и времиња
	Означување на радиоемисии
ПРИЛОГ 3	ITU КОДОВИ
ПРИЛОГ 4	МЕЃУНАРОДНИ ОДЛУКИ И ПРЕПОРАКИ
ПРИЛОГ 5	ETSI СТАНДАРДИ
ПРИЛОГ 6	КРАТЕНКИ

ГЛАВА I

1. НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ

Вовед

1.1 Со Планот за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија (во понатамошниот текст: План) особено се утврдува:

- 1.1.1 границите на радиофреквенциските опсези (во понатамошниот текст: опсег) што се наменети за одделни радиослужби и категориите на радиослужбите;
- 1.1.2 распределбата на опсезите за цивилно, владино и заедничко користење и
- 1.1.3 општите услови за распределба, доделување и користење на радиофреквенциите (во понатамошниот текст: фреквенција) дадени со фусноти, ITU/CEPT одлуки и препораки и ETSI стандарди.

1.2 Со Планот се овозможува:

- 1.2.1 технички и економски оптимално планирање и користење на фреквенциите, имајќи во предвид дека фреквенцискиот спектар и геостационарната орбита се природно ограничени ресурси;
- 1.2.2 стекнување на услови за изработка на Планот за доделување и користење на фреквенции за одредени радиослужби (во понатамошниот текст: служба) и изготвување на подзаконски акти за условите (технички и оперативни) за користење на доделените фреквенции;
- 1.2.3 непречено користење на фреквенции и заштита од штетни пречки;
- 1.2.4 усогласување на Планот со измените на меѓународно ниво, како и усогласувања поради спроведување на билатерални и мултилатерални спогодби со соседни и други земји;
- 1.2.5 усогласување на користењето на опсезите помеѓу службите и корисниците и
- 1.2.6 примена на нови технологии во областа на радиокомуникациите.

Планот е изготвен врз основа на одредбите од Уставот, Конвенцијата и Правилникот за радиокомуникации (Radio Regulations-RR) на Меѓународната унија за телекомуникации (ITU), препораките на ITU и одлуките и препораките на Европската конференција на администрациите за пошти и телекомуникации (CEPT), како и стандардите на Европскиот институт за телекомуникациски стандарди (ETSI), имајќи го во предвид досегашното користење на фреквенциите.

Региони и зони


1.3 За намена на опсезите, Земјата¹ е поделена во три Региони².

1.3.1 ¹ Кога зборот “Земја” е со голема буква З, се однесува на Земјината топка;

1.3.2 ² Кога зборовите “региони” или “регионални” се со мала буква “р” во овој

План, тие не се однесуваат на трите Региони од точка 1.3 определени за целите на намената на опсезите.

- 1.4 Во рамките на определени служби, постојат посебни поделби на Земјата на зони, подрегиони и слично. Овие поделби произлегуваат од условите на простирање на радио брановите во одредени опсези и од потребата за практичност во планирањето во одредени служби (воздухопловна, радиодифузна и други служби).



Графички прелед на регионите во светот (затемнетиот дел ја претставува тропската зона)

- 1.5 Република Македонија припаѓа во Регион 1, како и во:
- 1.5.1 Европската радиодифузна зона (VHF и UHF);
 - 1.5.2 Зона бр.28 во радиодифузната служба (HF);
 - 1.5.3 Климатска зона бр.4;
 - 1.5.4 Зона на проаѓање на главните меѓународни воздушни патишта (MVARA-EUR);
 - 1.5.5 Зона на регионални и национални воздушни патишта (RDARA - потесна зона 1D);
 - 1.5.6 Зона на доделба и прием на VOLMET (EUR-MET).

Категории на служби и намени

- 1.6 Примарна и секундарна служба

- 1.6.1 Кога во Планот, опсегот е наменет на една или повеќе служби, тие служби се со категории:
- 1.6.1.1 "примарна" - служба чие што име е напишано со големи букви (на пример: МОБИЛНА);
 - 1.6.1.2 "секундарна" - служба чие што име започнува со голема

- почетна буква (на пример: Мобилна).
- 1.6.2 Дополнителните забелешки што се однесуваат на службата ќе бидат печатени со обични букви (на пример: МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна).
- 1.6.3 Станиците на секундарната служба:
- 1.6.3.1 нема да предизвикаат штетни пречки на станиците од примарните служби на кои фреквенциите им се веќе доделени или на кои фреквенциите можат да им бидат доделени подоцна;
- 1.6.3.2 не можат да бараат заштита од штетни пречки од станици од примарните служби на кои фреквенциите им се веќе доделени или можат да им бидат доделени подоцна;
- 1.6.3.3 можат да бараат заштита од штетни пречки од станици на иста или друга секундарна служба на кои им се доделени фреквенции подоцна.
- 1.7 Границите на опсегот што се наменува се назначени во левиот горен агол во соодветниот дел од табелата на Планот.
- 1.7.1 Во рамките на било кој определен опсег, службите се напишани по азбучен ред на името на службата. Овој редослед не означува предност во рамките на секоја категорија на служба;
- 1.7.2 Во случај кога во табелата на Планот, покрај намената, постои дополнителна напомена во заграда, оваа напомена значи ограничување на видот на работење како што е назначено - на пример: (B/3) вселена Земја; (3/B) Земја-вселена; (B/B) вселена вселена; (R) патека; (OR) надвор од патека;
- 1.7.3 Броевите на фусните што се наоѓаат во Планот под службите се однесуваат на сите служби од тој опсег;
- 1.7.4 Бројот на фусот што се наоѓа на десната страна од името на службата, се однесува само на таа служба;
- 1.7.5 При доделување на фреквенции од определен фреквенциски опсег од Планот, долната гранична фреквенција се исклучува, а горната гранична фреквенција се вклучува.

Опис на табелата за намена на радиофреквенциските опсези

- 1.8 Табелата за намена на радиофреквенциските опсези на Планот содржи 5 колони.
- 1.8.1 Првата колона од табелата е означена како "Цивилни". Опсезите од оваа колона се наменети за цивилно користење од страна на правни и физички лица;
- 1.8.1.1 Државните органи надлежни за национална безбедност и одбрана, можат да бараат доделби на фреквенции од опсезите наменети за цивилно користење, а доделувањето се врши во согласност со одредбите од 2.18 од овој План;
- 1.8.2 Втората колона од табелата е означена како "Владини". Опсезите од оваа колона се наменети за владино користење од страна на државните органи надлежни за национална безбедност и одбрана;
- 1.8.2.1 Цивилните корисници можат да бараат доделби на фреквенции од опсезите наменети за владино користење, а доделувањето може да се изврши во согласност со одредбите од 2.19 од овој План;
- 1.8.3 Третата колона на Планот е означена како "Забелешки" и содржи

- податоци за апликации што се однесуваат на определениот опсег;
- 1.8.4 Четвртата колона на Планот е означена како "Меѓународни одлуки и препораки" и содржи податоци за CEPT/ECC/ERC и ITU-R документи што се однесуваат на определениот опсег;
- 1.8.5 Петата колона на Планот е означена како "ETSI стандарди" и содржи податоци за ETSI стандардите што се однесуваат на определениот опсег.

**Посебни одредби за владини корисници
(фусноти)**

- B1 Владините корисници имаат предност во користењето на фреквенции во опсезите определени за заедничко користење, земајќи ги во предвид посебните одредби во Планот означени со M1 – M58.
- B2 Владините корисници користат фреквенции во опсезите определени за заедничко користење во координација со Агенцијата за електронски комуникации.
- B3 Опсегот 7300-7450 kHz може да се користи за фиксна служба и за копнена мобилна служба под услов да не се предизвикуваат штетни пречки на радиодифузната служба.
- B4 Помеѓу фреквенциите 20-108MHz, подопсезите 30.3-30.5 MHz; 32.15-32.45 MHz; 41.015-47 MHz; 73.3-74.1 MHz и 79-79.7 MHz се наменети исклучиво за владино користење.
- B5 Работата на владините мобилни станици во опсегот 61-68 MHz не смее да предизвикува пречки во приемот од радиодифузната (TV) станица Пелистер.
- B6 Освен опсезите 157.6-159.1 MHz и 162.1-163,6 MHz владините корисници ги користат и фреквенциите 160.1 и 164.7 MHz.
- B7 Владините корисници може да користат фреквенции за фиксна служба на секундарна основа во опсегот 790-870 MHz до амортизација на опремата или до воведување на нови системи за електронски комуникациски услуги и во опсезите 870-880 и 915-925 MHz до амортизација на опремата или до воведување на системите TETRA односно R-GSM.

**Посебни одредби за владини корисници
(фусноти)**

- M1 Станиците на службите за кои се наменети опсезите 14-19.95 kHz и 20.05-70 kHz, 72-84 kHz и 86-90 kHz, може да емитуваат еталон на фреквенција и сигнали на точно време. Овие станици треба да бидат заштитени од штетни пречки.
- M2 Во опсезите 70-86 kHz и 112-130 kHz, пулсните радионавигациски системи можат да се користат под услов да не предизвикуваат штетни пречки на другите служби за кои што овие опсеци се наменети.
- M3 Само видовите на емисии A1A или F1B, A2C, A3C, F1C или F3C се дозволени за станици на фиксните служби, во опсезите наменети за овие служби, помеѓу 90 kHz и 148.5 kHz.
- M4 Условите за доделување на фреквенции во опсезите 148.5-283.5 kHz и 526.5-1606.5 kHz за звучна радиодифузна служба се дадени во Финалните акти на Регионалната административна LF/MF конференција за радиодифузија, Женева 75 (GE-75).
- M5 Во Регион 1, одобрението за користење на опсегот 1810-1830 kHz за аматерска служба во земјите што се наоѓаат целосно или делумно северно од 40° N може да биде доделено единствено после консултациите со земјите наведени во фуснотите за истиот опсег во Правилникот (RR).
- M6 Доделувањето на фреквенции за воздухопловна мобилна (R) служба во опсезите од 2850-22000 kHz се врши во согласност со одредбите на Appendix 27 од Правилникот (RR).
- M7 Доделувањето на фреквенции за воздухопловна мобилна (OR) служба во опсезите 3025-18030 kHz се врши согласно на одредбите на Appendix 26 од Правилникот (RR).
- M8 Опсегот 3155-3195 kHz, на светска основа, е наменет за работа на безжични слушни помагала со мала моќност. Дополнителни фреквенциски канали за овие помагала може да се доделуваат во опсегот 3155-3400 kHz.
- M9 Под услов да не предизвикаат штетни пречки во поморската мобилна служба, фреквенциите во опсезите 4063-4123 kHz и 4130-4438 kHz може да се користат исклучително од станици во фиксната служба за комуникација само во границите на земјата во која тие се лоцирани, со средна моќност не поголема од 50 W.
- M10 Фреквенциите 4210 kHz, 6314 kHz, 8416.5 kHz, 12579kHz, 16806.5kHz, 19680.5kHz, 22376kHz и 26100.5kHz се меѓународни фреквенции за емитирање на информации за безбедност во поморството (MSI).
- M11 Под услов да не се предизвикуваат штетни пречки на поморската мобилна служба, опсезите 6200-6213.5 kHz и 6220.5-6525 kHz можат да се користат исклучително за станиците во фиксната служба, кои комуницираат само во границите на земјата во која тие се лоцирани, со средна моќност не поголема од 50 W.
- M12 Опсезите:
6765-6795kHz (централна фреквенција 6780 kHz),
433.05-434.79 MHz (централна фреквенција 433.92 MHz)
61-61.5 GHz (централна фреквенција 61.25 GHz),

122-123 GHz (централна фреквенција 122.5 GHz), и
244-246 GHz (централна фреквенција 245 GHz)

се наменети за индустриски, научни и медицински (ISM) апликации.

M13 Под услов да не се предизвикуваат штетни пречки на радиодифузната служба, фреквенциите во опсезите: 9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz и 11975-12050 kHz може да се користат за станици за фиксна служба што комуницираат само во границите на земјата во која се лоцирани, со максимална моќност до 24 dBW.

M14 При доделување на фреквенции на станици за други служби за кои се наменети опсезите:

13360-13410 kHz,	4990-5000 MHz,	94.1-100 GHz,
25550-25670 kHz,	6650-6675.20 MHz,	102-109.5 GHz,
37.5-38.25 MHz,	10.6-10.68 GHz,	111.8-114.25 GHz,
73-74.6 MHz,	14.47-14.5 GHz,	128.33-128.59 GHz,
150.05-153 MHz,	22.01-22.21 GHz,	129.23-129.49 GHz,
322-328.6 MHz,	22.21-22.5 GHz,	130-134 GHz,
406.10-410 MHz,	22.81-22.86 GHz,	136-148.5 GHz,
608-614 MHz,	23.07-23.12 GHz,	151.5-158.5 GHz,
1330-1400 MHz,	31.2-31.3 GHz,	168.59-168.93 GHz,
1610.6-1613.8 MHz,	31.5-31.8 GHz,	171.11-171.45 GHz,
1660-1670 MHz,	36.43-36.5 GHz,	172.31-172.65 GHz,
1718.8-1722.2 MHz,	42.5-43.5 GHz,	173.52-173.85 GHz,
2655-2690 MHz,	42.77-42.87 GHz,	195.75-196.15 GHz,
3260-3267 MHz,	43.07-43.17 GHz,	209-226 GHz,
3332-3339 MHz,	43.37-43.47 GHz,	241-250 GHz,
3345.8-3352.5 MHz,	48.94-49.04 GHz,	252-275 GHz
4825-4835 MHz,	76-86.00 GHz,	
4950-4990 MHz,	92-94 GHz,	

потребно е да се преземат сите практични мерки за заштита на службата за радиоастрономија од штетни пречки.

M15 Опсезите:

13553-13567 kHz (централна фреквенција 13560 kHz),
26957-27283 kHz (централна фреквенција 27120 kHz),
40.66-40.7 MHz (централна фреквенција 40.680 MHz),
2400-2500 MHz (централна фреквенција 2450 MHz),
5725-5875 MHz (централна фреквенција 5800 MHz) и
24-24.25 GHz (централна фреквенција 24.125 GHz)

се исто така наменети за индустриски, научни и медицински (ISM) апликации. Радиокомуникациските служби што работат во овие опсези мора да ги прифатат штетните пречки што можат да бидат предизвикани од овие апликации.

M16 Опсезите 21870-21924 kHz и 23200-23350 kHz се користат од фиксна служба за комуникации поврзани со безбедност на летот на авионот.

M17 Помеѓу фреквенциите 30.01-87.5 MHz, опсезите што се наменети за копнена мобилна служба се користат согласно Препораката T/R 25-08 освен Анекс 1 на оваа Препорака земајќи ги во предвид одредбите од Фуснота B4.

Начинот на користење на фреквенциите во опсезите е:

30.01-54MHz	(S);
68-74.8 MHz-FB/77.8-84.6 MHz-ML	(S, SD, D);
75.2-77.7 MHz-ML/85-87.5 MHz-FB	(S, SD, D);
77.7-77.8 MHz	(S);
84.6-85 MHz	(S).

Техничките услови за користење на радиостаници се дадени во стандардот EN 300086 со максимална дозволена девијација на фреквенцијата од ± 2.5 kHz.

- M18 Условите за доделување на фреквенции во опсегот 47-68 MHz, за VHF радиодифузна служба, се дадени во Финалните акти на Регионалната спогодба за европската радиодифузна зона-Стокхолм 1961 (ST-61).
- M18A Условите за доделување на фреквенции во опсезите 174-230 MHz и 470-862 MHz за VHF и UHF радиодифузна служба, се дадени во Финалните акти на Регионалната спогодба за европската радиодифузна зона- Женева 2006.
- M19 Во опсегот 50-52 MHz можат да работат аматерски станици што ги користат аматерски оператори со А класа, под следните услови:
- користењето на овој опсег е на секундарна основа;
 - аматерските станици не смеат да предизвикуваат штетни пречки во прием на телевизиските радиодифузни програми независно дали приемот е директен или преку заеднички антенски систем;
 - максималната вредност на ефективно израчената моќност не смее да преминува вредност од 10 dBW во урбани средини, односно 20 dBW надвор од урбаните средини;
 - користењето на мобилни станици во урбани средини не е дозволено.
- M20 Помеѓу фреквенциите 68-370 MHz и од 400-470 MHz во опсезите кои се наменети за фиксна служба се користат линкови со мал капацитет (25 kHz).
- M21 Фреквенцијата 75 MHz е доделена за радиофарови на аеродроми. Треба да се избегнува доделување на фреквенции блиску до границите на заштитниот опсег на станиците на други служби, кои поради нивната моќност или географска локација можат да предизвикаат штетни пречки или на друг начин да влијаат на радиофаровите.
- M22 Условите за доделување на фреквенции во опсегот 87.5-108 MHz за радиодифузна служба се определени со Финалните акти на Регионалната административна конференција за планирање на VHF звучна радиодифузија- Женева 1984 (GE-84).
- M23 Во опсезите 117.975-137 MHz и 138-144 MHz може да се користи канално растојание од 8.33 kHz освен за фреквенциите 121.5 и 123.1 MHz.
- M24 Опсезите 121.45-121.55 MHz и 242.95-243.05 MHz се исто така наменети за мобилна-сателитска служба за прием на сателит на емисии од радиофарови за одредување на место на несреќа, кои емитуваат на фреквенции 121.5 MHz и 243 MHz.
- M25 Фреквенциите 122.5 MHz и 123.5 MHz се предвидени за радиокомуникации на спортски воздухоплови.
- M26 Фреквенциите 142.750 MHz и 143.750 MHz се предвидени за радиокомуникации на воздухоплови што вршат стопанска дејност на територијата на државата.

- M27 Во копнена мобилна служба, опсезите 146-149.9, 150.05-156.7625 и 156.8375-174 MHz се користат согласно Препораката T/R 25-08, освен Анекс 1 на оваа Препорака.

Максимална дозволена девијација на фреквенцијата е ± 2.5 kHz.

За проширување на постојните радио мрежи дозволена е максимална девијација на фреквенцијата од ± 5 kHz.

Начинот на користење на фреквенциите во опсезите е:

146.-147MHz	(S);
147-151.5 MHz-FB/151.5-156 MHz-ML	(S,SD,D);
156.-160.5 MHz-ML/160.5-165 MHz-FB	(S,SD,D);
165-169.5 MHz-FB/169.5-174 MHz-ML	(S,SD,D).

Подопсезите 156-157.45/160.6-162.05 MHz можат да се користат за копнена мобилна служба во согласност со одредбите дадени во M29 и M30. Растојанието помеѓу предавателните и приемните фреквенции во овие опсези изнесува 4.6 MHz.

- M28 Станиците на мобилната сателитска служба во опсегот 148.-149.9 MHz не смеат да предизвикуваат штетни пречки, ниту пак да бараат заштита од станиците на фиксната и мобилната служба.

- M29 Во поморската мобилна VHF служба, фреквенцијата 156.525 MHz се користи исклучително за дигитален селективен повик во случај на опасност, безбедност и повикување.

- M30 Фреквенцијата 156.800 MHz е меѓународна фреквенција за опасност, безбедност и повикување во поморската мобилна VHF радиотелефонска служба.

При доделување на фреквенции на копнената мобилна служба во опсезите 156.-156.7625 MHz, 156.8375-157.450 MHz, 160.6-160.975 MHz и 161.475-162.05 MHz треба да се внимава да не се предизвикуваат пречки на доделените фреквенции во поморската мобилна служба согласно член 31 и 52 и Appendix 13 и 18 од Правилникот (RR).

Меѓутоа, фреквенцијата 156.8 MHz и фреквенциските опсези во кои приоритетот е даден на поморската мобилна служба може да се користат за радиокомуникации по пловни патишта во внатрешноста на земјата.

- M31 Опсегот 370-380 MHz, се користи за линкови за звучна радиодифузија со каналното растојание од 250 kHz.

- M32 Дел од опсезите 380-385 и 390-470 MHz, согласно со условите дадени во Одлуката ERC/DEC/(08)05 се користат и за PPDR (организации и агенции задолжени за одржување на јавен ред и мир, заштита на имот и кризни ситуации, јавна безбедност и за помош при големи несреќи)

- M33 Опсегот 406.1-430MHz е наменет за фиксна и копнена мобилна служба. Во копнената мобилна служба опсезите се користат согласно Препораката T/R 25-08 освен Анекс 1 на оваа Препорака.

Начинот на користење на фреквенциите во опсезите е:

406.1-408MHz	(S)
409.525-410 MHz	(S)
410-417.750 MHz-ML/420-427.750 MHz-FB	(SD, D)
419.25-420MHz-ML/429.25-430MHz-FB	(SD, D)
427.75-429.25 MHz	(S)

- M34 Опсезите 430-432 MHz и 438-440 MHz се наменети и за пренос на податоци, телеметрија и телекоманда.

M35 Опсегот 440.0-470.0 MHz е наменет за фиксна и копнена мобилна служба. Во копнената мобилна служба опсезите се користат согласно Препораката T/R 25-08, освен Анекс 1 на оваа Препорака. Техничките услови за користење на станиците се дадени во EN 300 086 со максимална дозволена девијација нафреквенцијата од ± 2.5 kHz.

За проширување на постоечките радио мрежи дозволена е максимална девијација на фреквенцијата од ± 5 kHz.

Начинот на користење на фреквенциите во опсезите е:

440-450 MHz-FB/450-460 MHz-ML (S, SD, D)

460-465 MHz-ML/465-470 MHz-FB (S, SD, D)

M36 Опсегот 446-446.1 MHz е наменет за аналогни PMR 446, а и се користи согласно со Одлуката ERC/DEC/(98)25, а опсегот 446.1-446.2 MHz е наменет за дигитални PMR 446 и се користи согласно со Одлуката ECC/DEC/(05)12. Техничките карактеристики на станиците се во согласност со MKC EN 300 296, MKC EN 300 113 и MKC EN 301 166 со интегрална антена и ефективно израчена моќност до 500 mW.

M36A Опсегот 790-862 MHz во согласност со Одлуката ECC/DEC(09)03 може да се користи за мобилни / фиксни комуникациски мрежи MFCN. Мрежите треба да работат во согласност со LTE стандардите EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 и EN 301 908-11.

M37 Опсезите 880-915/925-960 MHz и 1710-1785/1805-1880 MHz во согласност со условите дадени во ECC/DEC/(06)13 може да се користат за терестријални IMT (UMTS/LTE/WiMAX) системи. Мрежите треба да работат во согласност со EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 и EN 301 908-11 стандардите за LTE со услов да не предизвикуваат штетни пречки на постојните GSM системи.

M38 Опсезите 876-880/921-925. MHz се наменети за станици за потребите на железничкиот сообраќај согласно Одлуката ECC/DEC/(02)05 (GSM-R).

M39 Опсезите 890-915/935-960 MHz како и проширените опсези 880-890/925-935 MHz се наменети за GSM и E-GSM согласно со условите дадени во Одлуките ERC/DEC/(94)01 и ERC/DEC/(97)02.

M40 На светско ниво опсегот 960-1215 MHz е резервиран за користење и развој на воздухопловни електронски помошни уреди за радионавигација и други придружни средства лоцирани на земјата.

M41 Користењето на опсезите 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz и 9000-9200 MHz за воздухопловна радионавигациона служба е ограничено на радарите поставени на земјата и придружните транспондери сместени на воздухопловни објекти, кои емитуваат само на фреквенции во овие опсези и само кога се побудени од радарите што работат во истиот опсег.

M42 Сите емисии се забранети во опсезите :

1 400-1 427 MHz	100-102 GHz
2 690-2 700 MHz	109.5-111.8 GHz
10.68-10.7 GHz	114.25-116 GHz
15.35-15.4 GHz	148.5-151.5 GHz
23.6-24 GHz	164-167 GHz
31.3-31.5 GHz	182-185 GHz

48.94-49.04 GHz	190-191.8 GHz
50.2-50.4 GHz	200-209 GHz
52.6-54.25 GHz	226-231.5 GHz
86-92 GHz	250-252 GHz

- M43 Опсегот 1610-1626.5 MHz, на меѓународна основа, е резервиран за користење и развој на воздухопловни електронски помошни уреди за радионавигација и други придружни средства, лоцирани на земја или на сателит. Ваквото користење на сателити е предмет на договор според одредбите од Правилникот (RR).
- M44 не се користи
- M45 Опсезите 1710-1785/1805-1880 MHz, покрај намената дадена во фуснота M37, согласно со условите дадени во Одлуката ERC/DEC/(95)03 се наменети и за DCS1800 (GSM1800). Мрежите треба да работат во согласност со МКС EN 301 502 и МКС EN 301 511 стандардите.
- M46 Опсегот 1880-1900 MHz наменет за DECT, на светска основа, во иднина ќе може да се користи за IMT-2000/ UMTS.
- M47 Опсегот 1880-1885/1885-1900 MHz, согласно со условите дадени во Одлуката ERC/DEC/(94)03 е наменет за DECT системи.
Опсегот исто така е наменет за безгајтански телефонски апарати со DECT технологија.
- M48 Опсезите: 1900-1980 MHz, 1980-2010 MHz, 2010-2025MHz, 2110-2170 MHz, 2170-2200 MHz и 2500-2690 MHz, согласно со условите дадени во Одлуките ERC/DEC/(06)01 и ECC/DEC/(02)06, се наменети за IMT-2000/UMTS.
- M49 Опсегот 2300-2483.5 MHz содржи 7 радио канали наменети за еднонасочни врски со преносни линкови за пренос на ТВ сигнали.
- M50 Опсегот 2400-2483.5 MHz, согласно со условите дадени со Препораката ERC/REC 70-03и МКС EN 300 328, е наменет за WDTS/ WAS/RLAN.
Опсезите 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz, согласно со условите дадени во Одлуката ECC/DEC/(04)08 и МКС EN 301 893, се наменети за WAS/RLAN системи.
- M50A Опсезите 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz се наменети за мобилни/фиксни комуникациски мрежи (MFCN).
- M51 Постоечките доделби во опсегот 3800-4200 MHz, извршени според ITU-R F.382, можат да се користат до амортизација на опремата.
- M52 Опсезите 5795-5805/5805-5815 MHz и 76-77 GHz, согласно на условите дадени со Препораката ERC/REC 70-03, се предвидени за RTTT системи, за комуникација на возило со патна инфраструктура, возила со возила и за радар.
- M53 Користењето на опсегот 8750-8850 MHz за воздухопловна радионавигациска служба е ограничено на Доплерови навигациски објекти сместени на воздухопловите со централна фреквенција 8800 MHz.
- M54 Во опсегот 9200-9500 MHz, може да се користат транспондери за пребарување и спасување (SART), имајќи ги во предвид соодветните препораки на ITU-R.

- M55 Користењето на опсегот 9300-9500 MHz за воздухопловна радионавигациска служба е ограничено на метеоролошки радары лоцирани во воздухоплови и радары лоцирани на земја. Како дополнување, во опсегот 9300-9320 MHz, дозволена е употреба на радио фаровы, лоцирани на земја, во воздухопловна радионавигациска служба, под услов да не предизвикуваат штетни пречки на поморската радионавигациска служба. Во опсегот 9300-9500 MHz, радарите за метеорологија, лоцирани на земја, имаат предност над другите радиолокациски уреди.
- M56 Опсегот 9975-10025 MHz, на секундарна основа, е наменет за метеоролошка-сателитска служба за метеоролошки радары.
- M57 Опсегот 10.3 –10.68 GHz, содржи 7 дуплексни и 5 симплексни канали со широчина на канал од 20MHz
- M58 Опсегот 275-3000 GHz може да се користи за експериментирање и развој на различни активни и пасивни служби.

ПРИЛОГ I

1. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

Вовед

- 1.1 Во овој дел од Планот се дадени термини и дефиниции кои имаат значење определено со дадените дефиниции во Правилникот (RR).

Општи термини

- 1.2 **Администрација** (*Administration*): Секој владин ресор или служба надлежни за извршување на обврските зацртани во Уставот на Меѓународната унија за телекомуникации, во Конвенцијата на Меѓународната унија за телекомуникации и во Правилникот (RR).

Телекомуникации (*Telecommunication*): Секој пренос, емисија или приемна знаци, сигнали, пишуван текст, слика, звук или информација од било **каков вид, преку жичени, радио, оптички** или други електромагнетни системи.

- 1.4 **Радио** (*Radio*): Општ термин што се однесува на користењето на радиобранови.
- 1.5 **Радиобранови или Херцови-бранови** (*Radio Waves or Hertzian Waves*): Електромагнетни бранови со фреквенции, по договор, под 3.000 GHz што се простираат во просторот без вештачки проводник.
- 1.6 **Радиокомуникации** (*Radiocommunication*): Телекомуникации остварени преку радиобранови.
- 1.7 **Терестријални радиокомуникации** (*Terrestrial Radiocommunication*): Секои радиокомуникации различни од вселенски радиокомуникации или радиоастрономија.
- 1.8 **Вселенски радиокомуникации** (*Space Radiocommunication*): Секои радиокомуникации остварени со една или повеќе вселенски станици, рефлектирачки сателити или други објекти во вселената.
- 1.9 **Радиодетерминација** (*Radiodetermination*): Определување на положбата, брзината и/или други карактеристики на некој објект, или добивање на податоци за овие параметри, користејќи ги особините на простирање на радиобрановите.
- 1.10 **Радионавигација** (*Radionavigation*): Применување на радио-детерминација во навигација, вклучувајќи и откривање на препреки.

- 1.11 **Радиолокација (Radiolocation):** Применување на радиодетерминација за цели различни од радионавигација.
- 1.12 **Радиогониометрија (Radio Direction- Finding):** Радиодетерминација што користи прием на радиобранови за определување на насока на станица или објект.
- 1.13 **Радиоастрономија (Radio Astronomy):** Астрономија заснована на приемна радиобранови од вселенски извори.
- 1.14 **Координирано универзално време (UTC) [Coordinated Universal Time(UTC)]:** Временска скала базирана на секунда(SI)дефинирана во препораката ITU-R TF.460-4
За најголем број практични потреби во врска со примената на Правилникот (RR), UTC е еквивалентно на средното сончево време на првиот меридијан (0° географска должина), претходно искажано во GMT.
- 1.15 **Индустриска, научна и медицинска (ISM) примена на радиофреквенциска енергија) (Industrial, Scientific and Medical (ISM):** Работа на уреди и апарати конструирани да произведуват и користат локално радиофреквенциска енергија за индустриски, научни, медицински потреби, потреби во домаќинствата или за слични цели, исклучувајќи ја примената во областа на телекомуникациите.

Специфични термини што се однесуваат на управување со радиофреквенциите

- 1.16 **Намена (на фреквенцискиот опсег) (Allocation (of frequency band):** Означува впишување во Табелата за намена на фреквенциските опсези на определен фреквенциски опсег за неговата употреба за една или повеќе терестријални или вселенски радиокомуникациски служби, или за радиоастрономска служба под определени услови. Овој термин исто така може да се применува и за фреквенциски опсег за кој се однесува.
- 1.17 **Распределба (на радиофреквенција или радиофреквенциски канал) (Allotment (of a radio frequency or radio frequency channel) :** Означува впишување на означениот фреквенциски канал во усогласен план, усвоен на компетентна конференција, што ќе го користат една или повеќе администрации за терестријални или вселенски радиокомуникациски служби, во една или повеќе определени земји или географски зони, подопределени услови.
- 1.18 **Доделба (на радиофреквенција или радиофреквенциски канал) (Assignment (of a radio frequency or radio frequency channel):** Дозвола што ја издава органот на управата надлежен за радиокомуникации, за станица за користење на радиофреквенција односно радиофреквенциски канал под определени услови.

Радио служби

- 1.19 **Радиокомуникациска служба (Radiocommunication Service):** Служба што врши пренос, емисија и/или прием на радиобранови за посебни телекомуникациски потреби.

Во овој План, доколку не е дадено поинаку, секоја радиокомуникациска служба се однесува на *терестријалните радиокомуникации*.

- 1.20 **Фиксна служба (Fixed Service):** Радиокомуникациска служба помеѓу определени фиксни точки.
- 1.21 **Фиксна сателитска служба (Fixed-Satellite Service):** Радиокомуникациска служба помеѓу земски станици со определена местоположба, при што се користат еден или повеќе *сателити*; местоположбата може да биде определена фиксна точка или било која фиксна точка во определени зони; во определени случаи оваа служба опфаќа и врски помеѓу сателити, кои можат исто така да се користат во *меѓусателитска служба*; фиксна сателитска служба може да опфаќа и *фидер линкови* за други *вселенски радиокомуникациски служби*.
- 1.22 **Меѓусателитска служба (Inter-Satellite Service):** Радиокомуникациска служба која обезбедува врска помеѓу вештачки земски *сателити*.
- 1.23 **Служба на вселенски операции (Space Operation Service):** Радиокомуникациска служба што се однесува исклучиво на работењето на *вселенски брод*, а особено на *вселенско следење*, *вселенска телеметрија* и *вселенска телекоманда*.
Овие функции нормално ќе се извршуваат во рамките на службата во која работи *вселенската станица*.
- 1.24 **Мобилна служба (Mobile Service):** Радиокомуникациска служба помеѓу *мобилни* и *копнени станици* или помеѓу *мобилни станици*.
- 1.25 **Мобилна сателитска служба (Mobile - Satellite Service):** Радиокомуникациска служба:
- помеѓу *мобилни земски станици* и една или повеќе *вселенски станици*, или помеѓу *вселенски станици* што ги користи оваа служба; или
- помеѓу *мобилни земски станици* со посредство на една или повеќе *вселенски станици*.
Оваа служба може да опфати и *фидер линкови* неопходни за нејзиното функционирање.
- 1.26 **Копнена мобилна служба (Land Mobile Service):** Мобилна служба помеѓу *базни станици* и *копнени мобилни станици* или помеѓу *копнени мобилни станици*.
- 1.27 **Копнена мобилна сателитска служба (Land Mobile-Satellite Service):**
Мобилна сателитска служба во која *мобилните земски станици* се лоцирани на *копно*.
- 1.28 **Поморска мобилна служба (Maritime Mobile Service):** Мобилна служба помеѓу *крајбрежни* и *бродски станици*, или помеѓу *бродски станици*, или помеѓу *станици за комуникација на брод*; исто така во оваа служба можат да учествуваат и *станици на објекти за спасување* и *радио-фар станициза означување на место на несреќа*.
- 1.29 **Поморска мобилна сателитска служба (Maritime Mobile-Satellite Service):** Мобилна сателитска служба во која *мобилните земски станици*

се лоцирани на бродови; исто така во оваа служба можат да учествуваат и станици на објектите за спасување и радио-фар станици за означување на место на несреќа.

- 1.30 **Служба на пристанишни операции (Port Operations Service):** Поморска мобилна служба во пристаниште или во близина на пристаниште помеѓу крајбрежни и бродски станици, или помеѓу бродски станици, во која пораките се ограничени на управување, движење и безбедност на бродовите и во случај на опасност на безбедност на луѓето. Пораки што служат за јавно комуницирање се исклучуваат од оваа служба.
- 1.31 **Маневарска бродска служба (Ship Movement Service):** Служба на безбедност во поморската мобилна служба освен во службата на пристанишно работење, помеѓу крајбрежни и бродски станици, или помеѓу бродски станици, во која пораките се однесуваат само на движење на бродовите. Пораки што служат за јавно комуницирање се исклучуваат од оваа служба.
- 1.32 **Воздухопловна мобилна служба (Aeronautical Mobile Service):** Мобилна служба помеѓу воздухопловни станици во воздухоплови помеѓу станици во воздухоплов во која можат да учествуваат станици на објекти за спасување; во оваа служба можат да учествуваат и радио-фар станици за означување на место на несреќа на фреквенции определени за опасност и несреќа.
- 1.33 **Воздухопловна мобилна (R)* служба (Aeronautical Mobile (R)* Service):** Воздухопловна мобилна служба за комуникации кои се однесуваат на безбедноста и регуларноста на летот, првенствено долж националните и меѓународните цивилни воздушни коридори.
*(R) (коридор)
- 1.34 **Воздухопловна мобилна (OR)** служба (Aeronautical Mobile (OR)* Service):** Воздухопловна мобилна служба наменета за комуникации, вклучувајќи ги и комуникациите за координација на летот, првенствено надвор од домашните и меѓународните цивилни воздушни коридори. **(OR) (надвор од коридор)
- 1.35 **Воздухопловна мобилна сателитска служба (Aeronautical Mobile-Satellite Service):** Мобилна сателитска служба во која мобилните земски станици са наоѓаат во воздухоплови; станици во објектите за спасување и радио-фар станици за означување на место на несреќа можат исто така да учествуваат во оваа служба.
- 1.36 **Воздухопловна мобилна сателитска (R)* служба (Aeronautical Mobile-Satellite (R)* Service):** Воздухопловна мобилна сателитска служба за комуникации кои се однесуваат на безбедноста и регуларноста на летот, првенствено долж националните и меѓународните цивилни воздушни коридори.
(R) (коридор)
- 1.37 **Воздухопловна мобилна сателитска (OR)** служба (Aeronautical Mobile-Satellite (OR)** Service):** Воздухопловна мобилна сателитска служба за комуникации, вклучувајќи ги и комуникациите на координација на летот, првенствено надвор од домашните и меѓународните цивилни воздушни коридори.
**(OR) (надвор од коридор)

- 1.38 **Радиодифузна служба** (*Broadcasting Service*): Радиокомуникациска служба чии преноси се наменети за директен прием во јавноста. Оваа служба може да опфати пренос на звук, телевизиски пренос или некој друг вид на пренос.
- 1.39 **Радиодифузна сателитска служба** (*Broadcasting-Satellite Service*): Радиокомуникациска служба во која сигналите емитирани или реемитирани од вселенската станица се наменети за директен прием во јавноста.
Во радиодифузната сателитска служба изразот "директен прием" истовремено се однесува на индивидуален и заеднички прием.
- 1.40 **Радиодетерминациска служба** (*Radiodetermination Service*): Радиокомуникациска служба за остварување на радиодетерминација.
- 1.41 **Радиодетерминациска сателитска служба** (*Radiodetermination-Satellite Service*): Радиокомуникациска служба за потребите на радиодетерминацијата што користи една или повеќе вселенски станици.
Оваа служба може да опфати и фидер линкови неопходни за нејзиното работење.
- 1.42 **Радионавигацииска служба** (*Radionavigation Service*): Радиодетерминациска служба за потребите на радионавигацијата.
- 1.43 **Радионавигацииска сателитска служба** (*Radionavigation-Satellite Service*): Радиодетерминациска сателитска служба што се користи запотребите на радионавигацијата.
Оваа служба може да опфати и фидер линкови неопходни за нејзиното работење.
- 1.44 **Поморска радионавигацииска служба** (*Maritime Radionavigation Service*): Радионавигацииска служба наменета за безбедност на пловните објекти.
- 1.45 **Поморска радионавигацииска сателитска служба** (*Maritime Radionavigation-Satellite Service*): Радионавигацииска сателитска служба во која земските станици се лоцирани на бродови.
- 1.46 **Воздухопловна радионавигацииска служба** (*Aeronautical Radionavigation Service*): Радионавигацииска служба наменета за безбедноста на воздухопловите.
- 1.47 **Воздухопловна радионавигацииска сателитска служба** (*Aeronautical Radionavigation-Satellite Service*): Радионавигацииска сателитска служба во која земските станици се лоцирани во воздухоплов.
- 1.48 **Радиолокациска служба** (*Radiolocation Service*): Радиодетерминациска служба за потребите на радиолокацијата.
- 1.49 **Радиолокациска сателитска служба** (*Radiolocation-Satellite Service*): Радиодетерминациска сателитска служба за потребите на радиолокацијата.
Оваа служба може да опфати и фидер линкови неопходни за нејзиното работење.

- 1.50 **Помошна метеоролошка служба (Meteorological Aids Service):** Радиокомуникациска служба за метеоролошки и хидролошки набљудувања и истражувања.
- 1.51 **Сателитска служба за проучување на Земјата (Earth Exploration-Satellite Service):** Радиокомуникациска служба помеѓу земските станици и една или повеќе вселенски станици во која може да се содржат и линковите помеѓу вселенските станици, и во која:
- се обезбедуваат информации за карактеристиките на Земјата и нејзините природни феномени, како и податоците за состојбата на околината добиени од активни или пасивни сензори на земските сателити;
 - се прибрани слични информации од воздухопловни или платформи поставени на Земјата;
 - овие информации можат да се пренесуваат до земски станици во рамките на системот за кој се однесуваат;
 - можат да бидат вклучени и испитувања за платформата.
- Оваа служба може да опфати и фидер линкови неопходни за нејзиното работење.
- 1.52 **Метеоролошка сателитска служба (Meteorological-Satellite Service):** Сателитска служба за истражување на Земјата за потребите на метеорологијата.
- 1.53 **Служба за еталон на фреквенција и сигнал за точно време (Standard Frequency and Time Signal Service):** Радиокомуникациска служба за научни, технички и други потреби, која обезбедува пренос на определени фреквенции, сигнали за точно време или и двете, со утврдена висока точност, наменета за општ прием.
- 1.54 **Сателитска служба на еталон на фреквенција и сигнал на точно време (Standard Frequency and Time Signal-Satellite Service):** Радиокомуникациска служба која користи вселенски станици поставени на земски сателити со исти намени како и служба на еталон на фреквенција и сигнал на точно време.
- Оваа служба може да опфати и фидер линкови неопходни за нејзиното работење.
- 1.55 **Служба за вселенско истражување (Space Research Service):** Радиокомуникациска служба во која се користат вселенски бродови или други објекти во вселената наменети за научни и технолошки истражувања.
- 1.56 **Аматерска служба (Amateur Service):** Радиокомуникациска служба наменета за обучување на поединци, одржување на меѓусебна комуникација и технички истражувања што ги вршат аматери, односно овластени лица кои се интересираат за радиотехника само од лични побуди и без причинен надомест.
- 1.57 **Аматерска сателитска служба (Amateur-Satellite Service):** Радиокомуникациска служба која користи вселенски станици на земски

сателити за исти потреби како во аматерската служба.

- 1.58 **Радиоастрономска служба** (*Radio Astronomy Service*): Служба која ја користи радиоастрономијата.
- 1.59 **Служба за безбедност** (*Safety Service*): Секоја трајна или повреме на радиокомуникациска служба за обезбедување на човечки живот и заштитана имот.
- 1.60 **Специјална служба** (*Special Service*): Радиокомуникациска служба, која не е дефинирана во овој дел, а се користи исклучиво за посебни потреби од општо значење и не е отворена за јавна комуникација.

Радиостаници и радиосистеми

- 1.61 **Станица** (*Station*): Еден или повеќе предаватели или приемници, или комбинација на предаватели и приемници вклучувајќи ја и помошната опрема, на едно место, потребна за вршење на радиокомуникациска служба или радиоастрономска служба.
Секоја станица е класифицирана според службата во која работи постојано или времено.
- 1.62 **Терестријална станица** (*Terrestrial Station*): Станица во терестријалните радиокомуникации.
Во овој План, до колку не е поинаку утврдено, секоја станица е терестријална станица.
- 1.63 **Земска станица** (*Earth Station*): Станица поставена на површината на Земјата, или во главниот дел на земјината атмосфера со цел за комуникација со:

- една или повеќе вселенски станици, или -една или повеќе станици од ист вид преку еден или повеќе рефлектирачки сателити или други објекти во вселената.
- 1.64 **Вселенска станица** (*Space Station*): Станица поставена на објект кој сенаоѓа или е предвидена за движење, или се движи над главниот дел на земјината атмосфера.
- 1.65 **Станица на објект за спасување** (*Survival Craft Station*): Мобилна станица во поморска мобилна служба или на воздухопловна мобилна служба што се користи исклучиво за потребите на спасување, а е поставена на чамец за спасување, сплав за спасување, или на било кој друг објект за спасување.
- 1.66 **Фиксна станица** (*Fixed Station*): Станица во фиксна служба.
- 1.66A **Станица поставена на платформа на голема надморска височина** (*High Altitude Platform Station*): Станица на објект поставен на надморска височина помеѓу 20 и 50 km фиксно во однос на Земјата.
- 1.67 **Мобилна станица** (*Mobile Station*): Станица во мобилна служба предвидена да се користи кога е во движење или за време на

задржување на точки што не се однапред определени.

- 1.68 **Мобилна земска станица** (*Mobile Earth Station*): Земска станица во мобилна сателитска служба предвидена да се користи за време на движење или задржување на точки што не се однапред определени.
- 1.69 **Копнена станица** (*Land station*): Станица во мобилна служба која не е наменета за работа кога е во движење.
- 1.70 **Копнена земска станица** (*Land Earth Station*): Земска станица во фиксна сателитска служба, или во определени случаи, во мобилна сателитска служба, поставена на определена фиксна точка или во определена зона на копното, наменета за обезбедување на фидер линк за мобилна сателитска служба.
- 1.71 **Базна станица** (*Base Station*): Копнена станица во копнена мобилна служба.
- 1.72 **Базна земска станица** (*Base Earth Station*): Земска станица во фиксна сателитска служба или, во определени случаи, во копнена мобилна сателитска служба, поставена на определени фиксни точки или во определена зона на копно наменета за обезбедување на фидер линк за копнена мобилна сателитска служба.
- 1.73 **Копнена мобилна станица** (*Land Mobile Station*): Мобилна станица во копнена мобилна служба која може да се преместува по површината на земјата во рамките на географските граници на една земја или континент.
- 1.74 **Копнена мобилна земска станица** (*Land Mobile Earth Station*): Мобилна земска станица во копнена мобилна сателитска служба што може да се преместува по површината на земјата во рамките на географските граници на една земја или континент.
- 1.75 **Крајбрежна станица** (*Coast Station*): Копнена станица во поморска мобилна служба.
- 1.76 **Крајбрежна земска станица** (*Coast Earth Station*): Земска станица во фиксна сателитска служба или, во некои случаи во поморска мобилна сателитска служба поставена на определена фиксна точка на копно, наменета за обезбедување на фидер линк за поморска мобилна сателитска служба.
- 1.77 **Бродска станица** (*Ship Station*): Мобилна станица во поморска мобилна служба поставена на брод, кој не е трајно укотвен и е различна од станицата на објектот за спасување.
- 1.78 **Бродска земска станица** (*Ship Earth Station*): Мобилна земска станица во поморска мобилна сателитска служба поставена на брод.
- 1.79 **Комуникациска бродска станица** (*On-Board Communication Station*): Мобилна станица со мала моќност во поморската мобилна служба наменета за интерни комуникации на брод, или помеѓу бродот и неговите чамци и сплавови за спасување во тек на вежби или операции за спасување, или за комуникации помеѓу група бродови кои се

влечат или туркаат како и комуникации кои се однесуваат на упатства во врска со работа со јажиња или врзување на бродот.

- 1.80 **Пристанишна станица (Port Station):** Крајбрежна станица во служба на пристанишно работење.
- 1.81 **Воздухопловна станица (Aeronautical Station):** Копнена станица во воздухопловна мобилна служба.
Во определени случаи, воздухопловната станица може да се постави на брод или на платформа на море.
- 1.82 **Воздухопловна земска станица (Aeronautical Earth Station):** Земска станица во фиксна сателитска служба, или во некои случаи во воздухопловна мобилна сателитска служба, поставена на определена фиксна точка на копно, наменета за обезбедување на фидер линк за воздухопловна мобилна сателитска служба.
- 1.83 **Станица во воздухоплов (Aircraft Station):** Мобилна станица во воздухопловна мобилна служба, поставена во воздухоплов, различна од станица на објект за спасување.
- 1.84 **Земска станица во воздухоплов (Aircraft Earth Station):** Мобилна земска станица во воздухопловната мобилна сателитска служба поставена во воздухоплов.
- 1.85 **Радиодифузна станица (Broadcasting Station):** Станица во радиодифузна служба.
- 1.86 **Радиодетерминациска станица (Radiodetermination Station):** Станица во радиодетерминациска служба.
- 1.87 **Радионавигациска мобилна станица (Radionavigation Mobile Station):** Станица во радионавигациска служба наменета за користење водвижење или за време на задржување на точки што не се однапред определени.
- 1.88 **Радионавигациска копнена станица (Radionavigation Land Station):** Станица во радионавигациска служба која не е наменета за користење водвижење.
- 1.89 **Радиолокациска мобилна станица (Radiolocation Mobile Station):** Станица во радиолокациска служба наменета за користење во движење или за време на задржување на неопределени места.
- 1.90 **Радиолокациска копнена станица (Radiolocation Land Station):** Станица во радиолокациска служба што не е наменета за користење во движење.
- 1.91 **Радиогониометриска станица (Radio Direction-Finding Station):** Радиодетерминациска станица што користи радиогониометрија.
- 1.92 **Радио-фар станица (Radiobeacon Station):** Станица во радионавигациска служба чии емисии се предвидени да и овозможат на мобилната станица определување на нејзината положба или насока во однос на радио-фар станицата.

- 1.93 **Радио-фар станица за означување место на несреќа** (*Emergency Position-Indication Radiobeacon Station*): Станица во мобилна служба чии емисии се наменети да ја олеснат операцијата на барање и спасување.
- 1.94 **Сателитска радио-фар станица за означување место на несреќа** (*Satellite Emergency Position-Indicating Radiobeacon*): Земска станица во мобилна сателитска служба чии емисии се наменети да ги олеснат операциите на барање и спасување.
- 1.95 **Станица на еталон на фреквенција и на сигнал на точно време** (*Standard Frequency and Time Signal Station*): Станица во службата на еталон на фреквенција и сигналот на точно време.
- 1.96 **Аматерска станица** (*Amateur Station*): Станица во аматерска служба.
- 1.97 **Радиоастрономска станица** (*Radio Astronomy Station*): Станица во радиоастрономска служба.
- 1.98 **Експериментална станица** (*Experimental Station*): Станица што користи радиобранови во експерименти од аспект на развој на науката или техниката.
Оваа дефиниција не се однесува на аматерски станици.
- 1.99 **Бродски предавател за случај на опасност** (*Ship's Emergency Transmitter*): Бродски предавател што се користи исклучиво на фреквенција за опасност, во случаи на несреќа, итност или безбедност.
- 1.100 **Радар** (*Radar*): Радиодетерминациски систем заснован на споредување на референтните сигнали со радиосигналите што се рефлектираат или реемитираат од местото што се определува.
- 1.101 **Примарен радар** (*Primary radar*): Радиодетерминациски систем заснован на споредувањето на референтни сигнали со радиосигналите рефлектирани од местото што се определува.
- 1.102 **Секундарен радар** (*Secondary Radar*): Радиодетерминациски систем заснован на споредување на референтни сигнали со радиосигналите реемитирани од местото што се определува.
- 1.103 **Радар одзивник (ракот)** (*Radar Beacon (racon)*): Примопредавател со утврден навигациски знак кој, побуден со радар, автоматски праќа одреден сигнал што може да се појави на екранот од побудувачкиот радар и содржи информации за оддалеченост, положба и идентификација.
- 1.104 **Систем за инструментално слетување (ILS)** (*Instrument Landing System (ILS)*): Радионавигациски систем кој им овозможува на авионите хоризонтално и вертикално водење непосредно пред и за време на слетувањето и кој на определени фиксирани точки дава податоци за растојанието од референтната точка на слетувањето.
- 1.105 **Систем за инструментално слетување (Localizer)** (*Instrument Landing System Localizer*): Систем за хоризонтално водење на авионот вклучен во системот на инструментално слетување кој дава податоци за хоризонталното отстапување на авионот во однос на оптималниот пат на слетување по оската на пистата.

- 1.106 **Систем за инструментално слетување (Glide path) (Instrument Landing System Glide Path):** Систем за вертикално водење на авионот вклучен во системот за инструментално слетување, кој дава податоци за вертикалното отстапување на авионот во однос на оптималниот пат на слетување.
- 1.107 **Радио-маркер (Marker Beacon):** Предавател во ввоздухопловна радионавигациска служба, кој зрачи сноп во вертикален правец со цел обезбедување на информации на авионот за неговата положба.
- 1.108 **Радио-висиномер (Radio Altimeter):** Уред за радионавигација во авион или вселенски брод, наменет за определување на височината на авионот или вселенскиот брод над површината на Земјата или на друга површина.
- 1.109 **Радио-сонда (Radiosonde):** Автоматски радиопредавател во помошната метеоролошка служба, кој вообичаено се сместува во авион, слободен балон, летечки змеј или падобран, и емитува метеоролошки податоци.
- 1.109A **Адаптивен систем (Adaptive System):** Радокомуникациски систем чии што радио карактеристики варираат спрема квалитетот на каналот.
- 1.110 **Вселенски систем (Space System):** Група на земски станици/или вселенски станици кои меѓу себе остваруваат вселенски радиокомуникации за посебни цели.
- 1.111 **Сателитски систем (Satellite System):** Вселенски систем што користи еден или повеќе вештачки земски сателити.
- 1.112 **Сателитска мрежа (Satellite Network):** Сателитски систем или дел од сателитскиот систем кој се состои само од еден сателит и земските станици со кои работи.
- 1.113 **Сателитска врска (линк) (Satellite Link):** Радио-врска помеѓу предавателна земска станица и приемна земска станица со посредство на сателит.
Сателитската врска се состои од една нагорна и една надолна врска.
- 1.114 **Повеќекратна сателитска врска (Multi-Satellite Link):** Радио-врска помеѓу една предавателна земска станица и една приемна земска станица со посредство на најмалку два сателита, без посредување на ниту една земска станица.
Повеќекратната сателитска врска се состои од една нагорна врска, една или повеќе меѓусателитски врски и една надолна врска.
- 1.115 **Напојна врска (Фидер линк) (Feeder Link):** Радио-врска од некоја земска станица на дадена локација со вселенска станица, или обратно, за пренесување на информации за вселенска радиокомуникациска служба, различна од фиксна сателитска служба. Дадената локација може да биде на определена фиксна точка, или на било која од определените фиксни точки во определена зона.

Термини што се однесуваат на експлоатација

- 1.116 **Јавна комуникација** (*Public Correspondence*): Секоја телекомуникација што организациите и станиците мораат да ја прифатат, со цел остварување на пренос.
- 1.117 **Телеграфија** (*Telegraphy*): Вид на телекомуникации во кои пренесената информација се запишува при приемот како графички документ; емитираната информација понекогаш може да биде претставена во алтернативна форма или може да биде меморирана со цел повторно да се користи.
Графичкиот документ меморира информации во перманентна форма и може да се полни и отчитува; може да биде во пишана форма или пак во форма на неподвижна слика.
- 1.118 **Телеграма** (*Telegram*): Пишана порака што се пренесува со телеграфија до примателот. Под овој термин се подразбира и радио-телеграма доколку не е поинаку назначено.
Во оваа дефиниција терминот телеграфија има исто општо значење како и дефинираното во Конвенцијата.
- 1.119 **Радио-телеграма** (*Radiotelegram*): Телеграма што потекнува од или е наменета за некоја мобилна станица или за мобилна земска станица, а која во целост или делумно се пренесува преку радиокомуникациски канали на мобилната служба или на мобилната сателитска служба.
- 1.120 **Радио-телексен повик** (*Radiotelex Call*): Телекс комуникација, која потекнува од некоја, или е наменета за некоја мобилна станица или за мобилна земска станица, што во целост или делумно се пренесува преку радиокомуникациски канали на мобилната служба или на мобилната сателитска служба.
- 1.121 **Телеграфија со поместување на фреквенција** (*Frequency-Shift Telegraphy*): Фреквенциски модулирана телеграфија во која телеграфскиот сигнал врши поместување на фреквенцијата на носителот помеѓу однапред определени вредности.
- 1.122 **Факсимил** (*Facsimile*): Форма на телеграфија за пренос на неподвижни слики со или без полутонови, со цел при приемот да се добие трајна слика.
- 1.123 **Телефонија** (*Telephony*): Вид на телекомуникација првенствено наменета за размена на информации во вид на говор.
- 1.124 **Радио-телефонски повик** (*Radiotelephone Call*): Телефонска комуникација што потекнува или е наменета за некоја мобилна станица или за мобилна земска станица, која по целиот пат или по еден дел од патот се пренесува преку радиокомуникациски канали на мобилната служба или на мобилната сателитска служба.
- 1.125 **Симплексно работење** (*Simplex Operation*): Начин на работа каде што е можен наизменичен пренос во двете насоки на телекомуникацискиот канал, на пример со рачна контрола¹.

- 1.125.1¹ Во основа, за дуплексно работење и семидуплексно работење во радиокомуникациите потребни се две фреквенции; симплексното работење може да се остварува со една или со две фреквенции.
- 1.126 **Дуплексно работење (Duplex Operation):** Начин на работење каде што е возможен истовремен пренос во двете насоки на телекомуникацискиот канал¹.
- 1.126.1¹ Во основа, за дуплексно работење и семидуплексно работење во радиокомуникациите потребни се две фреквенции; симплексното работење може да се остварува со една или со две фреквенции.
- 1.127 **Семидуплексно работење (Semi-Duplex Operation):** Начин на работење симплексен на едниот крај од врската, а дуплексен на другиот крај¹.
- 1.127.1¹ Во основа, за дуплексно работење и семидуплексно работење во радиокомуникациите потребни се две фреквенции; симплексното работење може да се остварува со една или со две фреквенции.
- 1.128 **Телевизија (Television):** Вид на телекомуникации за пренос на променливи слики на неподвижни или подвижни објекти.
- 1.129 **Индивидуален прием** (во радиодифузната сателитска служба) (*Individual Reception*): Прием на емисии од вселенска станица во радиодифузна сателитска служба со едноставни куќни инсталации, особено оние кои имаат мали антени.
- 1.130 **Заеднички прием** (во радиодифузната сателитска служба) (*Community Reception*): Прием на емисии од вселенска станица во радиодифузна сателитска служба со приемна опрема, која во некои случаи може да биде комплексна и да има антени поголеми од оние што се користат за индивидуален прием, а се наменети за користење:
- на една група општи јавни корисници на една локација; или
 - преку дистрибутивен систем кој покрива ограничено подрачје.
- 1.131 **Телеметрија (Telemetry):** Користење на телекомуникации за автоматско покажување или регулирање на мерни резултати на растојание од мерниот инструмент.
- 1.132 **Радио-телеметрија (Radiotelemetry):** Телеметрија со помош на радиобранови.
- 1.133 **Вселенска телеметрија (Space Telemetry):** Користење на телеметрија за пренос од вселенска станица на мерни резултати направени на вселенскиот брод, вклучувајќи ги и оние што се однесуваат на функционирањето на вселенскиот брод.
- 1.134 **Телекоманда (Telecommand):** Користење на телекомуникации за пренос на сигнали со цел да започне, да се измени или да заврши работата на уред на определено растојание.
- 1.135 **Вселенска телекоманда (Space Telecommand):** Користење на

радиокомуникации за пренос на сигнали до вселенска станица со цел да започне, да се измени или да заврши работата на уред на вселенскиот објект вклучувајќи ја и вселенската станица.

- 1.136 **Вселенско следење** (*Space Tracking*): Одредување на орбита, брзина или на моментна положба на објектот во вселената преку радиодетерминација, исклучувајќи го примарниот радар, заради следењена движењето на објектот.

Карактеристики на емисии и на радио опрема

- 1.137 **Зрачење** (*Radiation*): Проток на енергија од било кој извор во вид на радиобранови.
- 1.138 **Емисија** (*Emission*): Произведено зрачење, или произведување на зрачење од предавателна станица.
На пример, енергијата што ја зрачи локалниот осцилатор на некој радиоприемник, не е емисија туку зрачење.
- 1.139 **Вид на емисија** (*Class of Emission*): Збир на карактеристики на некоја емисија, определена со стандардни симболи, како што се вид на модулација на главниот носител, модулирачкиот сигнал, вид на информацијата што се пренесува како и било кои дополнителни карактеристики на сигналот.
- 1.140 **Емисија со еден страничен опсег** (*Single-Sideband Emission*): Амплитудно модулирана емисија која содржи само еден страничен опсег.
- 1.141 **Емисија со еден страничен опсег и потполн носител** (*Full Carrier Single-Sideband Emission*): Емисија со еден страничен опсег без да се намали носителот.
- 1.142 **Емисија со еден страничен опсег и намален носител** (*Reduced Carrier Single-Sideband Emission*): Емисија со еден страничен опсег и намален носител, кај која степенот на намалување на носителот е таков што овозможува негово обновување поради демодулација.
- 1.143 **Емисија со еден страничен опсег и потиснат носител** (*Suppressed Carrier Single-Sideband Emission*): Емисија со еден страничен опсег, кај која носителот е целосно потиснат и не е предвиден да се користи за демодулација.
- 1.144 **Емисија надвор од опсегот** ^{*} (*Out-of-band Emission* ^{*}): Емисија на фреквенција или фреквенции, непосредно надвор од ширината на потребниот опсег, создаден при модулација, исклучувајќи ги споредните емисии.
- 1.145 **Споредна емисија** ^{*} (*Spurious Emission* ^{*}): Емисија на една или повеќе фреквенции кои се наоѓаат надвор од ширината на потребниот опсег, чие ниво може да се намали без да влијае на преносот на соодветната информација. Во споредните емисии се вклучени хармонични емисии, паразитни емисии, интермодулациони производи и производи на

конверзија на фреквенција, исклучувајќи ја емисијата надвор од опсегот.

- 1.146 **Несакани емисии** *(Unwanted Emissions)*: Збир на споредни емисии и емисии надвор од опсегот.

* Термините поврзани со дефинициите дадени во броевите 1.144, 1.145 и 1.146 се изразуваат на работните јазици како што следи:

Броеви	Француски	Англиски	Шпански
1.144	Emission hors bande	Out-of-band emission	Emission fuera de banda
1.145	Rayonnement non essentiel	Spurious emission	Emission non esencial
1.146	Rayonnements non desirés	Unwanted emissions	Emisiones no deseadas

- 1.147 **Доделен фреквенциски опсег** *(Assigned Frequency Band)*:

Фреквенциски опсег во кој е дозволена емисијата на станицата; ширината на овој фреквенциски опсег е еднаква на ширината на потребниот опсег зголемена за двократната апсолутна вредност на толеранцијата на фреквенцијата.

Кога се работи за вселенска станица во доделениот фреквенциски опсег се вклучува и двапати максималното доплерово поместување кое може да се појави на било која точка од површината на Земјата.

- 1.148 **Доделена фреквенција** *(Assigned Frequency)*: Центарот на доделениот фреквенциски опсег на станицата.

- 1.149 **Карактеристична фреквенција** *(Characteristic Frequency)*: Фреквенција што лесно се идентификува и мери во дадената емисија. Фреквенцијата на носителот може, на пример, да биде назначена како карактеристична фреквенција.

- 1.150 **Референтна фреквенција** *(Reference Frequency)*: Фреквенцијата што има фиксна и точно определена положба во однос на доделената фреквенција. Отстапувањето на оваа фреквенција во однос на доделената фреквенција, во однос на апсолутната вредност и знакот, е исто како и отстапувањето на карактеристичната фреквенција во однос на центарот на фреквенцискиот опсег, зафатен со емисијата.

- 1.151 **Толеранција на фреквенцијата** *(Frequency Tolerance)*: Максималното дозволено отстапување на централната фреквенција на зафатениот фреквенциски опсег на емисијата од доделената фреквенција или Толеранцијата на фреквенцијата се изразува во 10^0 делови или во херци (Hz).

- 1.152 **Ширина на потребниот опсег** *(Necessary Bandwidth)*: Ширината на фреквенцискиот опсег што за определен вид на емисија е доволен да го овозможи преносот на информации со брзина и квалитет барани при одредени услови.

- 1.153 **Ширина на зафатениот опсег** *(Occupied Bandwidth)*: Ширината на фреквенцискиот опсег е определена така што *средните моќности*

емитирани под долната и над горната гранична фреквенција се еднакви на даден процент $\beta/2$ од вкупната *средна моќност* на дадената *емисија*. Доколку не е поинаку дефинирано во препораката на ITU-R за соодветниот *вид на емисија*, вредноста $\beta/2$ треба да биде 0,5 %.

- 1.154 **Десно** (или во насоката на движењето на стрелката на часовникот) **поларизиран бран** (*Right-Hand (clockwise) Polarized Wave*): Елиплично или кружно поларизиран бран чиј вектор на електричното поле, набљудуван во насоката на простирањето, се врти во функција на времето во некоја неподвижна рамнина нормална на насоката на простирањето надесно односно во насоката на движењето на стрелката на часовникот.
- 1.155 **Лево** (или во насоката спротивна од движењето на стрелката на часовникот) **поларизиран бран** (*Left-Hand (anticlockwise) Polarized Wave*): Елиплично или кружно поларизиран бран чиј вектор на електричното поле, набљудуван во насоката на простирањето, се врти во функција на времето во некоја неподвижна рамнина нормална на насоката на простирањето налево односно во насока спротивна од движењето на стрелката на часовникот.
- 1.156 **Моќност** (*Power*): Согласно со *видот на емисијата* моќноста на радиопредавателот треба да се изрази во една од следните форми користејќи ги наведените усогласени симболи:

- <i>врвна моќност</i>	<i>PX</i> или <i>pX</i>
- <i>средна моќност</i>	<i>PY</i> или <i>pY</i>
- <i>моќност на носителот</i>	<i>PZ</i> или <i>pZ</i>

За различни *видови на емисии* односите помеѓу *врвната моќност*, *средната моќност* и *моќноста на носителот*, во услови на нормално работење без модулација, се содржани во препораките на ITU-R, кои што можат да се користат како упатство.

При користење во формулари симболот *p* означува моќност изразена во вати, а симболот *P* означува моќност изразена во децибели во однос на референтното ниво.

- 1.157 **Врвна моќност на обвивката** (на радиопредавателот) (*Peak Envelope Power*): Средна вредност на моќноста со која предавателот, во услови на нормална работа, го напојува антенскиот вод во текот на една радиофреквенциска периода, при максимална амплитуда на обвивката на модулацијата.
- 1.158 **Средна моќност** (на радиопредавателот) (*Mean Power*): Средна вредност на моќноста со која предавателот го напојува антенскиот вод во услови на нормална работа во текот на интервалот на времето, кој е доволно долг во споредба со периодот на најниската фреквенција со која се врши модулацијата.
- 1.159 **Моќност на носителот** (на радиопредавателот) (*Carrier Power*): Средна вредност на моќноста со која предавателот без модулација го напојува антенскиот вод во текот на еден фреквенциски период.
- 1.160 **Засилување на антената** (*Gain of an Antenna*): Односот на потребната моќност на влезот на референтната антена без губиток и моќноста доведена на влезот на дадената антена, обично изразена во децибели, за

и двете антени да произведат, во насоката која се набљудува, иста јачина на полињата или иста моќност на густината на протокот на исто растојание. Доколку не е поинаку назначено, засилувањето се однесува на насоката на *максималното зрачење*. Засилувањето може евентуално да се разгледува за определена поларизација.

Во зависност од изборот на референтните антени се разликува:

- а) *апсолутно или изотропно засилување (G_i)*, кога референтната антена е изотропна антена изолирана во просторот;
- б) *засилување во однос на полубранов дипол (G_d)*, кога референтната антена е полубранов дипол изолиран во просторот, а чија екваторијална рамнина ја содржи набљудуваната насока;
- в) *засилување во однос на кратка вертикална антена (G_v)*, кога референтната антена е линеарен проводник многу пократок од $1/4$ на брановата должина, нормален на површината на рамнината која е идеален проводник и ја содржи набљудуваната насока.

1.161 Еквивалентна изотропна иззачена моќност ($e.i.r.p.$)

(*Equivalent Isotropically Radiated Power ($e.i.r.p.$)*): Производ на моќноста доведена до антената и засилувањето на антената во одредена насока во однос на изотропна антена (апсолутно или изотропно засилување).

1.162 Ефективна иззачена моќност ($e.r.p.$) (во дадена насока) (*Effective Radiated Power ($e.r.p.$)*)

(*Effective Radiated Power ($e.r.p.$)*): Производот на моќноста доведена до антената и нејзиното засилување во однос на полубрановиот дипол во дадената насока.

1.163 Ефективна моќност зрачена преку кратка вертикална антена

(*во дадената насока*) (**$e.m.r.p.$**) (*Effective Monopole Radiated Power ($e.m.r.p.$)*): Производот на моќноста доведена на антената и нејзиното засилување во однос на кратка вертикална антена во дадената насоката.

1.164 Тропосферско расејување (*Tropospheric Scatter*): Начин на простирање на радиобранот при дисперзија поради неправилноста или дисконтинуитетот на физичките својства на тропосферата.

1.165 Јоносферско расејување (*Ionospheric Scatter*): Начин на простирање на радиобранот при дисперзија поради неправилноста или дисконтинуитетот во јонизацијата на јоносферата.

Заедничко користење на радиофреквенции

1.166 Пречка (*Interference*): Ефектот на несаканата енергија при емисии, зрачења или индукции или на нивните комбинации, на приемот во радиокомуникацискиот систем, кој се манифестира со деградација на квалитетот на преносот, со погрешна интерпретација, или со губењето на информацијата што би можела да се добие во отсуство на таква

несакана енергија.

- 1.167 **Дозволена пречка¹** (*Permissible Interference*): Согледана или предвидена пречка што ги задоволува нивоата на пречки и квантитативните критериуми за истовремена работа, содржани во овој Правилник и во препораките на ITU-R, или во одделни спогодби, предвидени со Меѓународниот правилник.

1.167.1 ¹Термините “дозволена пречка” и “прифатлива пречка” се употребуваат во координации на фреквенциски доделби меѓу администрациите.

- 1.168 **Прифатлива пречка¹** (*Accepted Interference*): Пречка чие ниво е поголемо од нивото дефинирано како дозволена пречка и е прифатено од две или повеќе заинтересирани администрации, не пречејќи им притоа на други администрации.

1.168.1 ¹Термините “дозволена пречка” и “прифатлива пречка” се употребуваат во координации на фреквенциски доделби меѓу администрациите.

- 1.169 **Штетна пречка** (*Harmful Interference*): Пречка, што го загрозува функционирањето на радионавигациската служба или други служби на безбедноста или сериозно ја деградира, зачестено пречи или ја прекинува радиокомуникациската служба што работи во согласност со овој Правилник.

- 1.170 **Однос на заштита** (*Protection Ratio (R.F.)*): Минималната вредност на односот на саканиот и несаканиот сигнал, обично искажана во децибели, во влезот на приемникот, што е определен под посебни услови така што на излезот на приемникот да се постигне определен квалитет на приемот на саканиот сигнал.

- 1.171 **Зона на координација** (*Coordination Area*): Зоната што припаѓа на земската станица, надвор од која некоја терестријална станица истовремено користи ист фреквенциски опсег, и не предизвикува ниту трпи пречка поголема од дозволеното ниво на пречка.

- 1.172 **Контура на координација** (*Coordination Contour*): Линија што ја Опфаќа зоната на координација.

- 1.173 **Растојание на координација** (*Coordination Distance*): Растојание во набљудуваниот азимут од земската станица надвор од кое терестријалната станица, која истовремено користи ист фреквенциски опсег, не предизвикува, ниту пак трпи пречка поголема од дозволената.

- 1.174 **Еквивалентна температура на шумот на сателитска Врска** (*Equivalent Satellite Link Noise Temperature*): Температурата на шумот на излезот на приемната антена на земската станица што одговара на моќноста на радиофреквенцискиот шум, а која го произведува вкупниот набудуван шум на излезот на сателитската врска, иземајќи го шумот поради пречки од сателитските врски, кои користат други сателити, како и од терестријалните системи.

- 1.175 **Зона на еквивалентна видливост** (на пренасочлив сателитски сноп) (*Effective Boresight Area (of a steerable satellite beam)*): Предвидена зона на површина на Земјата во рамките на која би можел да биде

пренасочен сателитскиот сноп. Можно е постоење на повеќе неповрзани зони кои бисе покриле со еден *пренасочлив сателитски сноп*.

- 1.176 **Ефективна контура на антенското засилување** (на пренасочлив сателитски сноп) (*Effective Antenna Gain Contour (of a steerable satellite beam)*): Обвивка на контури на антенското засилување добиена како резултат на поместување на новата сервисна зона на *пренасочливиот сателитски сноп* долж границите на зоната на еквивалентна видливост.

Технички термини што се однесуваат на вселената

- 1.177 **Далечна вселена** (*Deep Space*): Вселенски простор, чие растојание од Земјата е приближно еднакво или поголемо од 2×10^6 км.
- 1.178 **Вселенски брод** (*Spacecraft*): Вештачко летало што е предвидено да се користи над главниот дел на земјината атмосфера.
- 1.179 **Сателит** (*Satellite*): Тело што се врти околу друго тело, кое има значително поголема маса, и чие движење по правило е одредено со привлечната сила на другото тело.
- 1.180 **Активен сателит** (*Active Satellite*): *Сателит* кој што носи *станица* за емитување или реемитување на радиокомуникациски сигнали.
- 1.181 **Рефлектирачки сателит** (*Reflecting Satellite*): *Сателит* предвиден да рефлектира радиокомуникациски сигнали.

ПРИЛОГ 2
НОМЕНКЛАТУРА

1.

Радио бранови и радиофреквенциски опсези

1.1 Радиофреквенцискиот спектар се дели на девет фреквенциски опсези, кои се означуваат со помош на цели броеви во растечки редослед согласно со следната табела. Со оглед на тоа дека единицата за фреквенција е херц (Hz), фреквенциите се искажуваат:

- во килохерци (kHz), до и вклучувајќи 3000 kHz;
- во мегахерци (MHz), над 3 MHz, до и вклучувајќи 3000 MHz;
- во гигахерци (GHz), над 3 GHz, до и вклучувајќи 3000 GHz.

Доколку подржувањето на овие одредби би предизвикало сериозни тешкотии, на пример во врска со пријавувањето и регистрирањето на фреквенции, за прашања што се однесуваат на списокот за фреквенции или слични прашања, дозволени се отстапувања.

Број на опсегот	Симбол на англиски	Фреквенциско подрачје (долна граница исклучена, горна граница вклучена)	Соодветна метарска распределба	Метарска скратеница за опсегот
4	VLF	3 до 30 kHz	Мирјаметарски бран	B.Mam
5	LF	30 до 300 kHz	Километарски бран	B.km
6	MF	300 до 3000 kHz	Хектометарски бран	B.hm
7	HF	3 до 30 MHz	Декаметарски бран	B.dam
8	VHF	30 до 300 MHz	Метарски бран	B.m
9	UHF	300 до 3000 MHz	Дециметарски бран	B.dm
10	SHF	3 до 30 GHz	Центиметарски бран	B.cm
11	EHF	30 до 300 GHz	Милиметарски бран	B.mm
12		300 до 3000 GHz	Децимилиметарски бран	

Напомена 1: "Опсегот N" (N = број на опсегот) се протега од 0.3×10^N до 3×10^N

Напомена 2: Префикс k = кило (10^3), M = мега (10^6), G = гига (10^9)

Напомена 3: Кратенките за опсезите ги имаат следните значења:

VLF	многу ниски фреквенции
LF	ниски фреквенции
MF	средни фреквенции
HF	високи фреквенции
VHF	многу високи фреквенции
UHF	ултра високи фреквенции
SHF	супер високи фреквенции
EHF	екстремно високи фреквенции

1.2.1.1 При комуницирањето меѓу администрациите и Меѓународната унија за телекомуникации не треба да се користат никакви наслови, симболи или кратенки за различни фреквенциски опсези поинакви од определени во бројот 1.1

2. Датуми и времиња

- 2.1 Секој датум што се користи во врска со радиокомуникациите треба да биде во согласност со грегоријанскиот календар.
- 2.2 Ако во датумот месецот не е означен со полна или скратена форма, датумот треба да се изразува во полна нумеричка форма со фиксен ред на броевите, при што секои две цифри претставуваат ден, месец и година.
- 2.3 Секогаш кога датумот се користи во врска со универзалното координирано време (UTC), овој датум треба да биде датум на првиот меридијан во даден момент, при што првиот меридијан одговара на нула степени географска должина.
- 2.4 До колку поинаку не е назначено, секогаш кога се користи определено време во меѓународните радиокомуникациски активности, се применува UTC и треба да биде дадено како група од четири бројки (0000 - 2359). Кратенката UTC треба да се користи на сите јазици

3. Означување на радиоемисии

- 3.1 Емисиите се означуваат во согласност со широчината на потребниот опсег и видот на емисијата како што е дадено подолу:

Дел I. Широчина на потребниот опсег

3.2 Широчината на потребниот опсег се изразува со три цифри и една буква. Буквата се наоѓа на позиција на децималната запирка и ја претставува единицата на широчината на опсегот. Првиот симбол не смее да биде нула ниту пак К, М или G.

3.3 Широчини на потребните опсези¹:

- помеѓу 0.001 Hz и 999 Hz се изразува во Hz (буква H)
- помеѓу 1,00 kHz и 999 kHz се изразува во kHz (буква K)
- помеѓу 1,00 MHz и 999 MHz се изразува во MHz (буква M)
- помеѓу 1,00 GHz и 999 GHz се изразува во GHz (буква G)

¹ Примери:

0.002Hz =H002	6kHz = 6K00	1,25MHz =1M25
0.1Hz =H100	12,5kHz =12K5	2MHz =2M00
25.3Hz =25H3	180,4kHz =180K	10MHz =10M0
400Hz =400H	180,5kHz =181K	202MHz 202M
2.4 kHz =2K40	180,7kHz =181K	5,65GHz =5G65

3.4 За целосен опис на емисијата, широчината на потребниот опсег, означена со четири карактери, треба да се додаде пред симболите за класификација на емисијата. Широчината на потребниот опсег се одредува според еден од следните методи:

3.4.1 Користење на формулите и примерите за широчини на потребниот опсег, како и ознаките на соодветните емисии, дадени во соодветната ITU-R препорака;

3.4.2 Пресметки со други ITU-R препораки;

3.4.3 Мерење, што не е опфатено со 3.4.1 или 3.4.2.

Дел II. Класификација

Видот на емисијата се означува со низа на симболи.

Емисиите се класифицираат во согласност со нивните основни карактеристики дадени во поддел II А и дополнителни карактеристики дадени во поддел II Б.

Основни карактеристики се:

- (1) прв симбол - вид на модулација на главниот носител;
- (2) втор симбол - природа на сигналот кој го модулира главниот носител;
- (3) трет симбол - вид на информација што се пренесува.

Поддел II А. Основни карактеристики

- | | |
|---|---|
| (1) Прв симбол - вид на модулација на главниот носител | |
| (1.1) Емисија на немодулиран носител | N |
| (1.2) Емисија во која главниот носител е амплитудно модулиран
(вклучувајќи случаи каде подносителите се аголно модулирани) | |
| (1.2.1) Два странични опсега | A |
| (1.2.2) Еден страничен опсег, целосен носител | H |
| (1.2.3) Еден страничен опсег, намален или по ниво променлив носител | R |
| (1.2.4) Еден страничен опсег, потиснат носител | J |
| (1.2.5) Независни странични опсези | B |
| (1.2.6) Делумно пренесен страничен опсег | C |
| (1.3) Емисија кај која главниот носител е аголно модулиран | |
| (1.3.1) Фреквенциска модулација | F |
| (1.3.2) Фазна модулација | G |
| (1.4) Емисија кај која главниот носител е амплитудно и аголно
модулиран или истовремено или по претходно утврден ред | D |
| (1.5) Импулсна емисија | |
| (1.5.1) Низа на немодулирани импулси | P |
| (1.5.2) Низа на импулси | |
| (1.5.2.1) Модулирана по амплитуда | K |
| (1.5.2.2) Модулирана по широчина/траење | L |
| (1.5.2.3) Модулирана по положба-фаза | M |
| (1.5.2.4) во која носителот е аголно модулиран
за време на периодот на импулсот | Q |
| (1.5.2.5) што е комбинација на претходно споменатите
или е добиена на некој друг начин | V |
| (1.6) Случаи кои не се содржани погоре, во кои емисијата
се состои од главен носител модулиран било истовремено | |

или по некој претходно утврден ред, во комбинација со два или повеќе од следните начини: амплитудно, аголно и импулсно.	W
(1.7) Останати случаи	X
(2.) Втор симбол - природа на сигналот кој го модулира главниот носител	
(2.1) Немодулиран сигнал	0
(2.2) Еден канал што содржи квантизирана или дигитална информација без да се користи помошен модулирачки носител	1
(2.3) Еден канал што содржи квантизирана или дигитална информација користејќи помошен модулирачки носител	2
(2.4) Еден канал што содржи аналогна информација	3
(2.5) Два или повеќе канали што содржат квантизирана или дигитална информација	7
(2.6) Два или повеќе канали што содржат аналогна информација	8
(2.7) Сложен систем со еден или повеќе канали што содржат квантизирана или дигитална информација, заедно со еден или повеќе канали што содржат аналогна информација	9
(2.8) Останати случаи	X
(3.) Трет симбол - тип на информација што се пренесува	
(3.1) Без пренос на информација	N
(3.2) Телеграфија - за прием на слух	A
(3.3) Телеграфија - за автоматски прием	B
(3.4) Факсимил	C
(3.5) Пренос на податоци, телеметрија и телекоманда	D
(3.6) Телефонија (вклучувајќи тонска радиодифузија)	E
(3.7) Телевизија (видео)	F
(3.8) Комбинација на претходните	W
(3.9) Останати случаи	X

Поддел II Б. Опциски карактеристики за класификација на емисиите

За поцелосен опис на емисијата потребно е да се додадат уште две опциски карактеристики. Тоа се:

Четврт симбол - поединости за сигналот (сигналите)

Петти симбол - природа на мултиплексирање

Ако се користат четвртиот или петтиот симбол, тоа треба да се означи како што е дадено подолу. Ако не се користат четвртиот и петтиот симбол, на нивно место се ставаат црточки.

(4.) Четврти симбол - поединости за сигналот (сигналите)

- | | |
|--|---|
| (4.1) Код со две состојби со елементи од различни броеви или траење | A |
| (4.2) Код со две состојби со елементи од истиот број и траење
без корекција на грешка | B |
| (4.3) Код со две состојби со елементи од истиот број и траење
со корекција на грешка | C |
| (4.4) Код со четири состојби кај кој секоја состојба претставува
елемент на сигналот (од еден или повеќе битови) | D |
| (4.5) Код со повеќе состојби кај кој секоја состојба претставува
елемент на сигналот (од еден или повеќе битови) | E |
| (4.6) Код со повеќе состојби кај кој секоја состојба или
комбинација на состојби претставува карактер | F |
| (4.7) Тон со радиодифузиски квалитет (монофонски) | G |
| (4.8) Тон со радиодифузиски квалитет (стереофонски или квадрофонски) | H |
| (4.9) Тон со комерцијален квалитет (исклучувајќи ги категориите
дадени во 4.10 и 4.11) | J |
| (4.10) Тон со комерцијален квалитет користејќи фреквентна
инверзија или поделба на ширината на фреквенцискиот опсег | K |

(4.11) Тон со комерцијален квалитет со посебни фреквенциско модулирани сигнали за контрола на нивото на демодулираниот сигнал	L
(4.12) Црно-бел	M
(4.13) Боја	N
(4.14) Комбинација на претходните примери	W
(4.15) Случаи што не се опфатени со претходните примери	X
(5.) Петти симбол - природа на мултиплексирање	
(5.1) Без мултиплексирање	N
(5.2) Мултиплексирање со кодна распределба	C
(5.3) Мултиплексирање со фреквенциска распределба	F
(5.4) Мултиплексирање со временска распределба	T
(5.5) Комбинација на мултиплексирање со фреквенциска и временска распределба	W
(5.6) Други видови на мултиплексирање	X

ПРИЛОГ 3

ITU КОДОВИ

Кодови за радиокомуникациски служби

Код	Вид на радиокомуникациска терестријална служба	
B	Broadcasting	Радиодифузија
D	Radiodetermination	Радиодетерминација
DL	Radiolocation	Радиолокација
DN	Radionavigation	Радионавигација
DNA	Aeronautical radionavigation	Воздухопловна радионавигација
DNM	Maritime radionavigation	Поморска радионавигација
F	Fixed	Фиксна
H	Standard frequency and time signal	Еталон на фреквенција и сигнал за точно време
M	Mobile	Мобилна
MT	Land mobile	Копнена мобилна
MM	Maritime mobile	Поморска мобилна
MA	Aeronautical mobile	Воздухопловна мобилна
MAR	Aeronautical mobile (R)	Воздухопловна мобилна (R)
MAO	Aeronautical mobile (OR)	Воздухопловна мобилна (OR)
MX	Mobile except aeronautical mobile	Мобилна освен воздухопловна мобилна
MXO	Mobile except aeronautical mobile (OR)	Мобилна освен воздухопловна мобилна (OR)
MXR	Mobile except aeronautical mobile (R)	Мобилна освен воздухопловна мобилна (R)
W	Meteorological aids	Помошна метеоролошка
Z	Amateur	Аматерска

Код	Вид на радиокомуникациска вселенска служба	
SA	Radioastronomy	Радиоастрономија
SB	Broadcasting-satellite	Радииодифузија-сателитска
SD	Radiodetermination-satellite	Радиодетерминација-сателитска
SDL	Radiolocation-satellite	Радиолокација-сателитска
SDN	Radionavigation-satellite	Радионавигација-сателитска
SDNA	Aeronautical radionavigation-satellite	Воздухопловна радионавигација-сателитска
SDNM	Maritime radionavigation-satellite	Поморска радионавигација-сателитска
SF	Fixed-satellite	Фиксна-сателитска
SH	Standard frequency and time signal-satellite	Еталон на фреквенција и сигнал за точно време
SI	Inter-satellite	Меѓусателитска
SM	Mobile-satellite	Мобилна сателитска
SMT	Land mobile-satellite	Копнена мобилна-сателитска
SMM	Maritime mobile-satellite	Поморска мобилна-сателитска
SMA	Aeronautical mobile-satellite	Воздухопловна мобилна-сателитска
SMAR	Aeronautical mobile-satellite (R)	Воздухопловна мобилна-сателитска (R)
SMAO	Aeronautical mobile-satellite (OR)	Воздухопловна мобилна-сателитска (OR)
SMX	Mobile-satellite, except Aeronautical mobile-satellite	Мобилна-сателитска, освен воздухопловна мобилна-сателитска
SMXO	Mobile-satellite, except Aeronautical mobile-satellite (OR)	Мобилна-сателитска, освен воздухопловна мобилна-сателитска (OR)
SMXR	Mobile-satellite, except Aeronautical mobile-satellite (R)	Мобилна-сателитска, освен воздухопловна мобилна-сателитска (R)
SO	Space operation	Вселенски операции
SR	Space research	Вселенски истражувања
SW	Meteorological-satellite	Метеоролошка-сателитска
SX	Earth exploration-satellite	Сателитско проучување на земјата
SZ	Amateur-satellite	Аматерска-сателитска

Табела за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија, март 2015				
ЦИВИЛНИ	ВЛАДИНИ	Апликации	Меѓународни одлуки и препораки	Стандарди
Под 6.3 kHz (ни е назначен)				
8.3-9 kHz МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОШ		Системи за откривање на мотии		
9 - 11.3 kHz МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОШ РАДИОНАВИГАЦИЈА	9 - 14 kHz РАДИОНАВИГАЦИЈА	Индуктивни апликации : 9-148.5kHz ISM Медицински импланти: 9 - 315 MHz; Системи за откривање на мотии	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
11.3-14 РАДИОНАВИГАЦИЈА		Индуктивни апликации: 9-148.5MHz; ISM Активни медицински импланти: 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
14 - 18.95 kHz ФИКСНА M1	14 - 18.95 kHz ФИКСНА B2	Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
19.95 - 20.05 kHz ЕТАЛОН НА ФРЕКВЕНЦИЈА И СИГНАЛ НА ТОЧНО ВРЕМЕ (20 kHz)				
20.05 - 70 kHz ФИКСНА M1	20.05 - 70 kHz ФИКСНА B2	Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
70 - 72 kHz РАДИОНАВИГАЦИЈА M2	70 - 72 kHz РАДИОНАВИГАЦИЈА B2	Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
72 - 84 kHz ФИКСНА РАДИОНАВИГАЦИЈА M2	72 - 84 kHz ФИКСНА РАДИОНАВИГАЦИЈА	DCF времевски сигнал 77.5 kHz Индуктивни апликации : 9-148.5kHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330

M1	B2	Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 302 195
84 - 86 kHz РАДИОНАВИГАЦИЈА M2	84 - 86 kHz РАДИОНАВИГАЦИЈА B2	Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
96 - 98 kHz ФИКСНА РАДИОНАВИГАЦИЈА M1	96 - 98 kHz ФИКСНА РАДИОНАВИГАЦИЈА B2	Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
90 - 110 kHz РАДИОНАВИГАЦИЈА ФИКСНА M3	90 - 110 kHz РАДИОНАВИГАЦИЈА ФИКСНА B2	Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
110 - 112 kHz ФИКСНА M3 РАДИОНАВИГАЦИЈА	110 - 112 kHz ФИКСНА РАДИОНАВИГАЦИЈА B2	Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
112 - 116 kHz РАДИОНАВИГАЦИЈА M2	112 - 116 kHz РАДИОНАВИГАЦИЈА B2	Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
115 - 117.6 kHz РАДИОНАВИГАЦИЈА M2 ФИКСНА M3	115 - 117.6 kHz РАДИОНАВИГАЦИЈА ФИКСНА B2	Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
117.6 - 128 kHz ФИКСНА M3 РАДИОНАВИГАЦИЈА M2	117.6 - 128 kHz ФИКСНА РАДИОНАВИГАЦИЈА B2	Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
126 - 129 kHz РАДИОНАВИГАЦИЈА M2	126 - 129 kHz РАДИОНАВИГАЦИЈА B2	Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
129 - 130 kHz ФИКСНА M3	129 - 130 kHz ФИКСНА	Индуктивни апликации : 9-148.5kHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330

РАДИОНАВИГАЦИЈА M2	РАДИОНАВИГАЦИЈА B2	Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 302 195
130 - 135.7 kHz ФИКСНА M3	130 - 135.7 kHz ФИКСНА B2	Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
135.7 - 137.8 kHz Аналерски апликации ФИКСНА M3	135.7 - 137.8 kHz ФИКСНА B2	Аналерски апликации: 135.7-137.8 kHz Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 301 783 MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
137.8 - 148.5 kHz ФИКСНА M3	137.8 - 148.5 kHz ФИКСНА B2	Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
148.5 - 255 kHz РАДИОДИФУЗИЈА M4		GE 75: 148.5-283.5 kHz (се се вклучуваат дигитални системи) Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz		MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
255 - 283.5 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА РАДИОДИФУЗИЈА M4		GE 55: NOB GE 75: 148.5-283.5 kHz (се се вклучуваат дигитални системи) Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz		MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
283.5 - 315.0 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА	283.5 - 315.0 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА B2	GE 55: NOB Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 195
315 - 405 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА	315 - 405 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА B2	GE 55: NOB Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz За RFID само од 400 - 800 kHz Активни медицински импланти: 315 - 600 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 536
405 - 415 kHz	405 - 415 kHz			

РАДИОНАВИГАЦИЈА	РАДИОНАВИГАЦИЈА	GE 85: NDB	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
		Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz За RFID само од 400 - 600 kHz Активни медицински импланти: 315 - 600 kHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
	B2		ERC/REC 70-03	MKS EN 302 536
415 - 435 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА	415 - 435 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА	GE 85: NDB Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz За RFID само од 400 - 600 kHz Активни медицински импланти: 315 - 600 kHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
	B2		ERC/REC 70-03	MKS EN 302 536
435 - 472 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА	435 - 472 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА	SRD за откритие на жртв од лавини: 457 kHz Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz За RFID само од 400 - 600 kHz Активни медицински импланти: 315 - 600 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 718 MKS EN 300 330
	B2		ERC/REC 70-03	MKS EN 302 536
472-479 kHz Авијација ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА	472-479 ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА	SRD за откритие на жртв од лавини: 457 kHz Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz За RFID само од 400 - 600 kHz Активни медицински импланти: 315 - 600 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 718 MKS EN 300 330
	B2		ERC/REC 70-03	MKS EN 302 536
479-495 ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА	479-495 ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА	SRD за откритие на жртв од лавини: 457 kHz Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz За RFID само од 400 - 600 kHz Активни медицински импланти: 315 - 600 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 718 MKS EN 300 330
	B2		ERC/REC 70-03	MKS EN 302 536
495 - 505 kHz МСЕМПНА		Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz За RFID само од 400 - 600 kHz Активни медицински импланти: 315 - 600 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 536
505 - 526.5 kHz	505 - 526.5 kHz		ERC/REC 70-03	MKS EN 302 536

ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОЧАВГАТА	ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОЧАВГАТА	GE 55: NOB Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz За RFID само од 400 - 800 kHz NAUTEX: 518 kHz Активни медицински импланти: 315 - 600 kHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 065 MKS EN 302 536
526.5 - 1606.5 kHz РАДИОФИЗИКА М4	B2	GE 75 (не се воведат дигитални системи) Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz За RFID само од 400 - 800 kHz Активни медицински импланти: 315 - 600 kHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330
1606.5 - 1625 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	1606.5 - 1625 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА B1	Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 302 536
1625 - 1635 kHz РАДИОЛОКАЦИЈА	1625 - 1635 kHz РАДИОЛОКАЦИЈА B2	Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
1635 - 1800 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	1635 - 1800 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА B1	Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
1800 - 1810 kHz РАДИОЛОКАЦИЈА	1800 - 1810 kHz РАДИОЛОКАЦИЈА B2	Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
1810 - 1850 kHz АМАТЕРСКА М5		Аналоги Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 301 763 MKS EN 300 330
1850 - 2000 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	1850 - 2000 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА B1	Аналоги Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 301 763 MKS EN 300 330
2000 - 2045 kHz ФИКСНА	2000 - 2045 kHz ФИКСНА	Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330

МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R)	МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R)			
2045 - 2160 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	2045 - 2160 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА B1	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
2160 - 2170 kHz РАДИОЛОКАЦИЈА	2160 - 2170 kHz РАДИОЛОКАЦИЈА B2	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
2170 - 2173.5 kHz ПОМОРСКА МОБИЛНА		Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz GES5	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 373
2173.5 - 2190.5 kHz МОБИЛНА (опасност и повикување)	2173.5 - 2190.5 kHz МОБИЛНА (опасност и повикување) B1	DSC за опасност и повикување: 2187.5 kHz Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Поморска Радиотелефонија за опасност и повикување: 2182 kHz Телекс за опасност: 2174.5 kHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 373 MKS EN 300 330 MKS EN 300 373 MKS EN 300 373
2190.5 - 2194 kHz ПОМОРСКА МОБИЛНА		Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
2194 - 2498 kHz ФИКСНА МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R)	2194 - 2498 kHz ФИКСНА МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) B1	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
2498 - 2602 kHz ЕТАПОН НА ФРЕКВЕНЦИЈА И СИГНАЛ НА ТОЧНО ВРЕМЕ (2500 kHz)		Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
2602 - 2625 kHz ФИКСНА МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R)	2602 - 2625 kHz ФИКСНА МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) B1	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
2625 - 2650 kHz ПОМОРСКА МОБИЛНА ПОМОРСКА РАДИОНАВИГАЦИЈА		Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330

2650 - 2850 kHz ФИКСНА МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R)	2650 - 2850 kHz ФИКСНА МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) B1	Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
2850 - 3025 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) M6		RR Appendix 27 Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz SAR: 3023 kHz (Радиотелефонија за опасност и повинување)	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 373
3025 - 3155 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) M7		RR Appendix 26 Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
3155 - 3230 kHz ФИКСНА МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) M8	3155 - 3230 kHz ФИКСНА МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) B1	Индуктивни апликации: 3155-3400 MHz и 148.5 MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
3230 - 3400 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА M8	3230 - 3400 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА B1	Индуктивни апликации: 3155-3400 MHz и 148.5 MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
3400 - 3600 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) M6		RR Appendix 27 Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
3500 - 3800 kHz АМАТЕРСКА ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	3500 - 3800 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА B1	Аналерски апликации Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 301 783 MKS EN 300 330
3800 - 3900 kHz ФИКСНА ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) КОПЧЕНА МОБИЛНА	3800 - 3900 kHz ФИКСНА ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) КОПЧЕНА МОБИЛНА B1	RR Appendix 26 Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
3900 - 3950 kHz				

ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) M7		RR Appendix 26 Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
3950 - 4000 kHz ФИКСНА РАДИОДИФУЗИЈА	3950 - 4000 kHz ФИКСНА B1	Радиодифузија (како се воведат дигитални системи) Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 017 MKS EN 302 245 MKS EN 302 330
4000 - 4063 kHz ФИКСНА ПОМОРСКА МОБИЛНА	4000 - 4063 kHz ФИКСНА B1	Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz RR Appendix 17, RR Appendix 25	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 373
4063 - 4438 kHz ПОМОРСКА МОБИЛНА M10		DSC за поминување: бродски станици: 4208, 4208.5, 4209 kHz kHz DSC за опасност: 4207.5 kHz Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz RR Appendix 17, RR Appendix 25 MSI: 4210 kHz MMW: 4209.5 kHz Радиотелефонска за неспрајн и заштита: 4125 kHz Телекс: 4177.5 kHz NAVTEX: 4209.5 kHz	- - - ERC/REC 70-03 - - - -	MKS EN 300 373 MKS EN 300 373 MKS EN 300 330 MKS EN 300 373 MKS EN 300 373 MKS EN 300 373 MKS EN 300 373 MKS EN 300065
M9 4438 - 4650 kHz ФИКСНА МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R)	4438 - 4650 kHz ФИКСНА МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) B1	Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz Железнички апликации: 4516 MHz (Еurobor системи)	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 330
4650 - 4700 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) M8		RR Appendix 27 Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
4700 - 4750 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) M7		RR Appendix 26 Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
4750 - 4850 kHz ФИКСНА ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR)	4750 - 4850 kHz ФИКСНА ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR)	Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330

КОПЧЕНА МОБИЛНА	КОПЧЕНА МОБИЛНА B1				
4850 - 4995 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	4850 - 4995 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА B1	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330	
4995 - 5005 kHz ЕТЕЛОН НА ФРЕКВЕНЦИЈА И СИГНАЛ НА ТОЧНО ВРЕМЕ (5000 kHz)		Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330	
5005 - 5250 kHz ФИКСНА	5005 - 5250 kHz ФИКСНА B1	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330	
5250 - 5450 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	5250 - 5450 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА B1	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330	
5450 - 5480 kHz ФИКСНА ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) КОПЧЕНА МОБИЛНА	5450 - 5480 kHz ФИКСНА ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) КОПЧЕНА МОБИЛНА B1	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330	
5480 - 5680 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) M6		RR Appendix 27 Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz SAR: 5680 kHz (Радиотелефонија при несреќи и за заштита) 5680 kHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 373	
5680 - 5730 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) M7		RR Appendix 26 Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz SAR: 5680 kHz (Радиотелефонија при несреќи и за заштита)	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 373	
5730 - 5900 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	5730 - 5900 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА B1	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330	
5900 - 5950 kHz					

РАДИОДИФУЗИЈА		RR Article 12	MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330
5950 - 6200 kHz РАДИОДИФУЗИЈА		Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03
6200 - 6525 kHz ПОМОРСКА МОБИЛНА M10		RR Article 12 Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330
M11		DSC за повнување: 6312.5, 6313, 6313.5, 6331, 6331.5, 6332 kHz DSC за опасност: 6312 kHz Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz RR Appendix 17, RR Appendix 25 MSI 6314 kHz Радиотелефонија за мореплове и заштита: 6215 MHz Телекс: 6268 kHz	MKS EN 300 373 MKS EN 300 373 MKS EN 300 330 MKS EN 300 373 MKS EN 300 373 MKS EN 300 373 MKS EN 300 373
6525 - 6685 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) M6		RR Appendix 27 Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03
6685 - 6765 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) M7		RR Appendix 26 Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	MKS EN 300 330
6765 - 7000 kHz ФИКСНА Копнена Мобилна	6765 - 7000 kHz ФИКСНА Копнена Мобилна	Индуктивни апликации: 6765-6795 kHz и 148.5kHz - 30 MHz ISM: 6765-6795 kHz Неспецифични SRD: 6765-6795 kHz	MKS EN 300 330 MKS EN 300 330 MKS EN 300 330
M12	B1		
7000 - 7100 kHz АМАТЕРСКА АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА		Аматерски апликации Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	MKS EN 301 783 MKS EN 300 330
7100 - 7200 kHz АМАТЕРСКА		Аматерски апликации Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	MKS EN 301 783 MKS EN 300 330
7200 - 7300 kHz РАДИОДИФУЗИЈА		RR Article 12	MKS EN 302 017

7300 - 7400 kHz РАДИОДИФУЗИЈА	7300 - 7400 kHz ФИКСНА Копнена Мобилна B3	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 302 245 MKS EN 300 330
7400 - 7450 kHz РАДИОДИФУЗИЈА	7400 - 7450 kHz ФИКСНА Копнена Мобилна B3	RR Article 12 (се се воведат дигитални системи) Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330
7450 - 8100 kHz ФИКСНА Копнена Мобилна	7450 - 8100 kHz ФИКСНА Копнена Мобилна B3	Индуктивни апликации: 7400-8800 kHz и 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 302 245 MKS EN 302 017 MKS EN 300 330
8100 - 8195 kHz ФИКСНА ПОМОРСКА МОБИЛНА	8100 - 8195 kHz ФИКСНА B1	Индуктивни апликации: 7400-8800 kHz и 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
8195 - 8815 kHz ПОМОРСКА МОБИЛНА M10	8195 - 8815 kHz ПОМОРСКА МОБИЛНА M10	DSC за повинување: 8415, 8415.5, 8416, 8436.5, 8437, 8437.5 kHz DSC за опасност: 8414.5 kHz Индуктивни апликации: 7400 - 8800 kHz и 148.5kHz - 30 MHz RR Appendix 17, RR Appendix 25 MSI: 8416.5 kHz Радиотелефонија за несреќи и заштита: 8291 kHz Телефакс: 8376.5 kHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 373 MKS EN 300 330 MKS EN 300 330 MKS EN 300 373 MKS EN 300 373 MKS EN 300 373
8815 - 8965 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) M6	8815 - 8965 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) M6	RR Appendix 27 Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
8965 - 9040 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) M7	8965 - 9040 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) M7 B2	RR Appendix 26 Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
9040 - 9400 kHz ФИКСНА	9040 - 9400 kHz ФИКСНА B1	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330

9400 - 9500 kHz РАДИОДИФУЗИЈА		RR Article 12 (се се воведат дигитални системи) Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330
9600 - 9800 kHz РАДИОДИФУЗИЈА		RR Article 12 (се се воведат дигитални системи) Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330
M13 9900 - 9995 kHz ФИКСНА	9900 - 9995 kHz ФИКСНА B1	Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
9995 - 10005 kHz СТАПОН НА ФРЕКВЕНЦИЈА И СИГНАЛ НА ТОЧНО ВРЕМЕ (10000 kHz)		Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz SAR: 10003 kHz (+/- 30kHz) - волемски летала со општаж	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
10005 - 10100 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) M6		RR Appendix 27 Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
10100 - 10150 kHz ФИКСНА Анаторон	10100 - 10150 kHz ФИКСНА B1	Анаторон Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 301 783 MKS EN 300 330
10150 - 11175 kHz ФИКСНА Мобилна освен воздухопловна мобилна (R)	10150 - 11175 kHz ФИКСНА Мобилна освен воздухопловна мобилна (R) B1	Индуктивни апликации: 10200-11000 kHz и 148.5MHz - 30 MHz Железнички апликации: 11100-16000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 EN 302 609
11175 - 11275 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) M7		RR Appendix 26 Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz Железнички апликации: 11100-16000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 EN 302 609
11275 - 11400 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) M6		RR Appendix 27 Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz SRD Железнички апликации: 11100-16000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 EN 302 609
11400 - 11600 kHz ФИКСНА	11400 - 11600 kHz ФИКСНА	Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330

11600 - 11660 kHz РАДИОДИФУЗИЈА	B1	Железничка апликација: 11100-16000 kHz RR Article 12 (се се воведат дигитални системи) Индуктивна апликација: 148.5kHz - 30 MHz Железничка апликација: 11100-16000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330 EN 302 609
11660 - 12050 kHz РАДИОДИФУЗИЈА		RR Article 12 (се се воведат дигитални системи) Индуктивна апликација: 148.5kHz - 30 MHz Железничка апликација: 11100-16000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330 EN 302 609
M13 12050 - 12100 kHz РАДИОДИФУЗИЈА		RR Article 12 (се се воведат дигитални системи) Индуктивна апликација: 148.5kHz - 30 MHz Железничка апликација: 11100-16000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330 EN 302 609
12100 - 12230 kHz ФУНКЦИОНАЛНА	12100 - 12230 kHz ФУНКЦИОНАЛНА B1	Индуктивна апликација: 148.5kHz - 30 MHz SRD железничка апликација: 11100-16000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 EN 302 609
12230 - 13200 kHz ПОМАГОРСКА МОБИЛНА M10		DSC за повинување: 12577.5, 12578, 12578.5, 12657, 12657.5, 12658 kHz DSC за опашност: 12577 kHz Индуктивна апликација: 148.5kHz - 30 MHz RR Appendix 17, RR Appendix 25 MSI 12579 kHz Радиотелефонија за несреќи и заштита: 12290 kHz Телекс: 12520 kHz Железничка апликација: 11100-16000 kHz Активна медицинска импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 373 MKS EN 300 373 MKS EN 300 330 MKS EN 300 373 MKS EN 300 373 MKS EN 300 373 MKS EN 300 373 EN 302 609 MKS EN 300 330
13200 - 13260 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) M7		RR Appendix 26 Индуктивна апликација: 148.5kHz - 30 MHz Железничка апликација: 11100-16000 kHz Активна медицинска импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 EN 302 609 MKS EN 300 330

13260 - 13360 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) M8		RR Appendix 27 Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Железнички апликации: 11100-16000 kHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 EN 302 609 MKS EN 300 330
13360 - 13410 kHz ФИКСНА РАДИОАСТРОНОМИЈА M14	13360 - 13410 kHz ФИКСНА B1	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Железнички апликации: 11100-16000 kHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 EN 302 609 MKS EN 300 330
13410 - 13570 kHz ФИКСНА Мобилна освен воздухопловна мобилна (R) M15	13410 - 13570 kHz ФИКСНА Мобилна освен воздухопловна мобилна (R) B1	Индуктивни апликации: 13563-13567 kHz и 148.5kHz - 30 MHz ISM: 13533-13567 kHz Наследени SRD: 13563-13567 kHz Железнички апликации: 11100-16000 kHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 302 291 MKS EN 300 330 EN 302 609 MKS EN 300 330
13570 - 13600 kHz РАДИОДИФУЗИЈА		RR Article 12 (не се воведат дигитални системи) Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Железнички апликации: 11100-16000 kHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330 EN 302 609 MKS EN 300 330
13600 - 13800 kHz РАДИОДИФУЗИЈА		RR Article 12 (не се воведат дигитални системи) Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Железнички апликации: 11100-16000 kHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330 EN 302 609 MKS EN 300 330
13800 - 13870 kHz РАДИОДИФУЗИЈА		RR Article 12 (не се воведат дигитални системи)		MKS EN 302 017 MKS EN 302 245

13870 - 14000 kHz ФИКСНА МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R)	13 870 - 14 000 kHz ФИКСНА МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) B1	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Железнички апликации: 11100-16000 kHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 EN 302 609 MKS EN 300 330
14000 - 14250 kHz АМАТЕРСКА АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА		Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Железнички апликации: 11100-16000 kHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 EN 302 609 MKS EN 300 330
14250 - 14350 kHz АМАТЕРСКА		Аматерска апликација Аматерска сателитска апликација Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Железнички апликации: 11100-16000 kHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 301 783 MKS EN 300 330 EN 302 609 MKS EN 300 330
14350 - 14990 kHz ФИКСНА МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R)	14350 - 14990 kHz ФИКСНА МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) B1	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Железнички апликации: 11100-16000 kHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 301 783 MKS EN 300 330 EN 302 609 MKS EN 300 330
14990 - 15010 kHz ЕТАЛОН НА ФРЕКВЕНЦИЈА И СИГНАЛ НА ТОЧНО ВРЕМЕ (15000 kHz)		Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Железнички апликации: 11100-16000 kHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 EN 302 609 MKS EN 300 330
15010 - 15100 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) M7		RR Appendix 26 Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Железнички апликации: 11100-16000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 EN 302 609 MKS EN 300 330

15100 - 15500 kHz РАДИОДИФУЗИЈА		Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
		RR Article 12 (с со воедат дигитални системи) Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Железнички апликации: 11100-16000 kHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330 EN 302 609 MKS EN 300 330
15500 - 15800 kHz РАДИОДИФУЗИЈА		RR Article 12 (с со воедат дигитални системи) Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Железнички апликации: 11100-16000 kHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330 EN 302 609 MKS EN 300 330
15800 - 16360 kHz ФИКСНА	15800 - 16360 kHz ФИКСНА B1	Индуктивни SRD: 148.5kHz - 30 MHz Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Железнички апликации: 11100-16000 kHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 330 EN 302 609 MKS EN 300 330
16360 - 17410 kHz ПОМОРСКА МОБИЛНА M10		DSC за повнување: 16805, 16805.5, 16806, 16903, 16903.5, 16904 kHz DSC за опашност: 16804.5 kHz Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz RR Appendix 17, RR Appendix 25 MSI: 16805.5 kHz Радиотелефонија за нестрани и заштита: 16420 kHz Тонекс: 16885 kHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 373 MKS EN 300 373 MKS EN 300 330 MKS EN 300 373 MKS EN 300 373 MKS EN 300 373 MKS EN 300 373 MKS EN 300 330
17410 - 17480 kHz ФИКСНА	17410 - 17480 kHz ФИКСНА B1	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 330

17480 - 17550 kHz РАДИОДИФУЗИЈА		Ка се воведат дигитални системи Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330 MKS EN 300 330
17550 - 17900 kHz РАДИОДИФУЗИЈА		RR Article 12 (ка се воведат дигитални системи) Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330 MKS EN 300 330
17900 - 17970 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) MB		RR Appendix 27 Индуктивни SRD: 148.5kHz - 30 MHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 330
17970 - 18030 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) M7		RR Appendix 26 Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 330
18030 - 18052 kHz ФИКСНА	18030 - 18052 kHz ФИКСНА		ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 330
18052 - 18068 kHz ФИКСНА Воспостави Истражувања	18052 - 18068 kHz ФИКСНА		ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 330

18068 - 18168 kHz АМАТЕРСКА АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА		Анатарски апликации Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 301 783 MKS EN 300 330 MKS EN 300 330
18168 - 18780 kHz ФИКСНА Копнена Мобилна	18168 - 18780 kHz ФИКСНА Копнена Мобилна B1	DSC за поморство: 18958.5, 18959, 18959.5 kHz Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 373 MKS EN 300 330 MKS EN 300 330
18780 - 18900 kHz ПОМОРСКА МОБИЛНА		RR Appendix 17 Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 373 MKS EN 300 330 MKS EN 300 330
18900 - 19020 kHz РАДИОДИФУЗИЈА		RR Article 12 (се се воведат дигитални системи) Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 017 MKS EN 302 246 MKS EN 300 330 MKS EN 300 330
19020 - 19680 kHz ФИКСНА	19020 - 19680 kHz ФИКСНА B1	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 330
19680 - 19800 kHz ПОМОРСКА МОБИЛНА M10		DSC поморство: 19703.5, 19704, 19704.5 kHz Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz RR Appendix 17, RR Appendix 28 MSI: 19680.5 kHz Активни медицински импланти	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 373 MKS EN 300 330 MKS EN 300 373 MKS EN 300 330

19800 - 19990 kHz ФИКСНА	19 800 - 19 990 kHz ФИКСНА	за животни: 12500-20000 kHz	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 330
19990 - 20010 kHz ЕТАПОН НА ФРЕКВЕНЦИЈА И СИГНАЛ НА ТОЧНО ВРЕМЕ (20000 kHz)			Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz SAR: 19993 kHz (+/- 3kHz) - волемски летала со малаак Активни медицински импланти за животни: 12500-20000 kHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 330
20010 - 21000 kHz ФИКСНА Мобилна	B1 20010 - 21000 kHz ФИКСНА Мобилна B1		Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
21000 - 21460 kHz АМАТЕРСКА АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА			Аматерски апликации Аматерски сателитски апликации Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 301 783 MKS EN 300 330
21460 - 21860 kHz РАДИОДИФУЗИЈА			RR Article 12 (се се воведат дигитални системи) Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330
21860 - 21870 kHz ФИКСНА	21860 - 21870 kHz ФИКСНА B1		Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
21870 - 21924 kHz ФИКСНА M16	21870 - 21924 kHz ФИКСНА B2		Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
21924 - 22000 kHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) M6			RR Appendix 27 Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
22000 - 22855 kHz ПОМОРСКА МОБИЛНА M10			DSC за повнување: 22374.5, 22375, 22375.5, 22444, 22444.5, 22445 kHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 373

22855 - 23000 kHz ФИКСНА	22855 - 23000 kHz ФИКСНА B1	Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz RR Appendix 17, RR Appendix 25 MSI: 22376 kHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 373 MKS EN 300 373
23000 - 23200 kHz ФИКСНА МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R)	23000 - 23200 kHz ФИКСНА МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) B1	Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
23200 - 23350 kHz ФИКСНА M16 ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR)	23200 - 23350 kHz ФИКСНА ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) B2	Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
23350 - 24890 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	23350 - 24890 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА B1	Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
24890 - 24990 kHz АМАТЕРСКА АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА		Аналерски апликации Аналерски сателитски апликации Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz		MKS EN 301 783 MKS EN 300 330
24990 - 25010 kHz ЕТАЛОН НА ФРЕКВЕНЦИЈА И СИГНАЛ НА ТОЧНО ВРЕМЕ (25000 kHz)		Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
25010 - 25070 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	25010 - 25070 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА B1	Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
25070 - 25210 kHz ПОМОРСКА МОБИЛНА		RR Appendix 17 DSC поврзување: 25208.5, 25209, 25209.5 kHz Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz		MKS EN 300 373 MKS EN 300 373 MKS EN 300 330
25210 - 25550 kHz ФИКСНА	25210 - 25550 kHz ФИКСНА	Индуктивни апликации: 148.5MHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330

КОПЧЕНА МОБИЛНА	КОПЧЕНА МОБИЛНА B1			
25550 - 25570 kHz РАДИОАСТРОНОМИЈА M14		Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
25670 - 26100 kHz РАДИОДИФУЗИЈА		RR ARMC12 (за се вклучат дигитални системи) Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 302 017 MKS EN 302 245 MKS EN 300 330
26100 - 26175 kHz ПОЛИОРСКА МОБИЛНА M10		DSC за поминување: 26121, 26121.5, 26122 kHz Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz RR Appendix 17, RR Appendix 25 MSI: 26100.5 kHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 373 MKS EN 300 330 MKS EN 300 373 MKS EN 300 373
26176 - 27500 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	26176 - 27500 kHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	CB radio: 26 960-27 410 MHz (CEPT PR 27) Индуктивни апликации: 26 957-27 383MHz, 148.5kHz - 30 MHz ISM: 26957-27283 kHz Контрола на модели: 26995, 27045, 27095, 27145, 27195 kHz Неспецифичен SRD: 26957-27283 kHz Железнички апликации: 27095 kHz (систем Eurobalise)	ECC/DEC(11)03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 135 MKS EN 300 433 MKS EN 300 330 MKS EN 300 220 MKS EN 300 220 EN 302 608
M15 27500 - 29000 kHz ФИКСНА МОБИЛНА ПОМОШНА МЕТЕОРОЛОШКА	B1 27500 - 29000 kHz ФИКСНА МОБИЛНА B1	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330
29 - 29.7 MHz АМАТЕРСКА АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА		Аматерска апликация Аматерски сателитска апликация Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz		MKS EN 301 763 MKS EN 300 330
29.70 - 30.01 MHz ФИКСНА МОБИЛНА	29.70 - 30.01 MHz ФИКСНА МОБИЛНА	Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz Радио микрофони и слушни помагала: 29.7-47.0 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 330 MKS EN 300 422

30.01 - 37.5 MHz МОБИЛНА M17	B1 30.01 - 37.5 MHz МОБИЛНА	Активен модулационски канал: 30.0-37.5 MHz B1 30.3-30.5 MHz и 32.15-32.45 MHz Контрола на модели: 34.995-35.225 MHz PMR	ERC/REC 70-03 ERC/DEC 0111 ERC/REC 70-03 TIR 25-08	MKS EN 302 510 MKS EN 300 220 MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 380 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561 MKS EN 300 422 MKS EN 302 510
37.50 - 38.25 MHz КОПЧЕНА МОБИЛНА M17 Радиостановица	B1 B4 37.50 - 38.25 MHz КОПЧЕНА МОБИЛНА	Радио микрофони и слушни помагала: 29.7-47.0 MHz Активен модулационски канал: 30.0-37.5 MHz PMR	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 380 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561 MKS EN 300 422
M14 38.25 - 39.998 MHz МОБИЛНА M17	B1 38.25 - 39.998 MHz МОБИЛНА	Радио микрофони и слушни помагала: 29.7-47.0 MHz PMR	ERC/REC 70-03 TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 380 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561 MKS EN 300 422

			Радио микрофони и слушни помагала: 29.7-47.0 MHz Mobile-cordless communications: 29.0-39.2 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC/00/04	MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561 MKS EN 300 422
	B1 39.906 - 40.020 MHz МОБИЛНА		PMR	T/R 25-03	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561 MKS EN 300 422
	B1 40.02 - 40.98 MHz МОБИЛНА		Радио микрофони и слушни помагала: 29.7-47.0 MHz PMR	ERC/REC 70-03 T/R 25-06	 MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561
	B1 40.66-40.7 MHz МОБИЛНА		ISM: 40.66-40.7 MHz Контрола на модул: 40.665, 40.675, 40.685, 40.695 MHz Настоява на SRD: 40.66-40.7 MHz Радио микрофони и слушни помагала: 29.7-47.0 MHz	ERC/DEC/01/12 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 220 MKS EN 300 220 MKS EN 300 422
M15 40.98 - 41.015 MHz МОБИЛНА M17			PMR	T/R 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113

			Radio микрофони и слушни помагала: 29.7-47.0 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 186 MKS EN 302 561 MKS EN 300 422
		B1 41.015 - 47 MHz МОБИЛНА	Radio микрофони и слушни помагала: 29.7-47.0 MHz Метеоролошки радар: 46-68 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 300 422
47 - 68 MHz РАДИОДИФУЗИЈА M16		B4 47 - 68 MHz Копнена мобилна	ST 61 Глушинг: 47-47.25 MHz Метеоролошки радар: 46-68 MHz Аларемски апликацион: 50-63 MHz		MKS EN 300 224 MKS EN 301 763
M19 68.0 - 74.8 MHz ФИКСНА M20 КОПНЕНА МОБИЛНА M17		B2 B5 68.0 - 74.8 MHz ФИКСНА КОПНЕНА МОБИЛНА	B4: 73.3-74.1 MHz PMR: ML пар со FB 77.8-84.8 MHz	EC/DEC/06/06 T/R 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 186 MKS EN 302 561
M14 74.8 - 75.2 MHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА M21		B2 B4	RA: 73.0-74.6 MHz ILS/Радио напред: 75 MHz		

75.2 - 77.7 MHz ФИКСНА M20 КОПЧЕНА МОБИЛНА M17	75.2 - 77.7 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	PMR: ML на 80 до FB 85 0-87.5 MHz	ECC/DEC/06/06 T/R 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561
77.7 - 77.8 MHz ФИКСНА M20 КОПЧЕНА МОБИЛНА M17	B2 77.7 - 77.8 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	PMR: (S)	ECC/DEC/06/06 T/R 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561
77.8 - 84.6 MHz ФИКСНА M20 КОПЧЕНА МОБИЛНА M17	B2 77.8 - 84.6 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	PMR: FB на 80 до ML 88 0-74.8 MHz B4: 79 0-79.7 MHz	ECC/DEC/06/06 T/R 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561
84.6 - 85 MHz ФИКСНА M20 КОПЧЕНА МОБИЛНА M17	B2 B4 84.6 - 85 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	PMR: (S)	ECC/DEC/06/06 T/R 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113

85 - 87.5 MHz ФИКСНА M20 КОПЧЕНА МОБИЛНА M17	B2 85 - 87.5 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	PMR: FB пар со ML 75.2-77.7 MHz	ECC/DEC/06/06 T/R 25-03	MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 196 MKS EN 302 561
87.5 - 108 MHz РАДИОДИФУЗИЈА M22	B2	GE 54 Безжична аудио апликација 87.5-108.0 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 302 018 MKS EN 301 357
108 - 117.975 MHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОКОМУНИКАЦИЈА		ILS: 108-112 MHz VOR: 108-117.975 MHz		
117.975 - 137 MHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) M23 M26 M24		ERB: 121.45 - 121.55 MHz 121.5 (123.1): Радиобар за означување на место на несреќа 122.5 MHz и 123.5 MHz за спорски воздухопловни		MKS EN 300 152 EN 300 678
137 - 137.625 MHz МЕТЕОРОЛОШКА САТЕЛИТСКА (B/3) МОБИЛНА МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (B/3)		S-PCS<1GHz Метеоролошки сателити	ERC/DEC/99/06	MKS EN 301 721

Вселенски операции (В/З) Вселенско Истражување (В/З)	Мобилни апликации само во воздухотопловна мобилна (ОР), вклучувајќи воздушни спортови		
137.025 - 137.175 MHz МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (В/З) МОБИЛНА Мобилна-Сателитска (В/З) Вселенски Операции (В/З) Вселенско Истражување (В/З)	S-PCS <1GHz Метеоролошки сателити Мобилни апликации само во воздухотопловна мобилна (ОР), вклучувајќи воздушни спортови	ERC/DEC/99/06	MKS EN 301 721
137.175 - 137.825 MHz МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (В/З) МОБИЛНА Мобилна-Сателитска (В/З) Вселенски Операции (В/З) Вселенско Истражување (В/З)	S-PCS <1GHz Метеоролошки сателити Мобилни апликации само во воздухотопловна мобилна (ОР), вклучувајќи воздушни спортови	ERC/DEC/99/06	MKS EN 301 721
137.825 - 138 MHz МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (В/З) МОБИЛНА Мобилна-Сателитска (В/З) Вселенски Операции (В/З) Вселенско Истражување (В/З)	S-PCS <1GHz Метеоролошки сателити Мобилни апликации само во воздухотопловна мобилна (ОР), вклучувајќи воздушни спортови	ERC/DEC/99/06	MKS EN 301 721
138 - 144 MHz ВОЗДУХОТОПЛОВНА МОБИЛНА (ОР) M23 M26 ФИКСНА M20 КОГНЕНА МОБИЛНА	Неспецифична SRD: 138.20-138.45 MHz PMR 142.750 MHz и 143.750 MHz за воздухотоплов што вршат стојанска дејност	ERC/REC 70-03 T/R 25-08	MKS EN 300 220 MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390
144 - 146 MHz АМАТЕРСКА	Аматерски апликации		MKS EN 301 783

АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА		Аматерски сателитски апликации		
146 - 147 MHz ФИКСНА M20 КОПЧЕНА МОБИЛНА M27		PMR: (S)	ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113 MKC EN 300 219 MKC EN 300 296 MKC EN 300 341 MKC EN 300 390 MKC EN 300 471 MKC EN 301 166 MKC EN 302 561
147 - 149.1 MHz ФИКСНА M20 КОПЧЕНА МОБИЛНА M27 МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (3B)		PMR: FB пар со ML 151.5-153.6 MHz S-PCS<1GHz	ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 ERC/DEC/(99)06	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113 MKC EN 300 219 MKC EN 300 296 MKC EN 300 341 MKC EN 300 390 MKC EN 300 471 MKC EN 301 166 MKC EN 302 561 MKC EN 301 721
M28 149.1 - 149.35 MHz ФИКСНА M20 КОПЧЕНА МОБИЛНА M27 МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (3B)		PMR: (S) S-PCS<1GHz	ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 ERC/DEC/(99)06	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113 MKC EN 300 219 MKC EN 300 296 MKC EN 300 341 MKC EN 300 390 MKC EN 300 471 MKC EN 301 166 MKC EN 302 561 MKC EN 301 721

M28	149.35 - 149.90 MHz ФИКСНА МОБИЛНА M28	S-PCS<1GHz	ERC/DEC/99/06	MKC EN 301 721
149.90 - 150.05 MHz РАДИОКОМУНИКАЦИЈА-САТЕЛИТСКА МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (3B)		S-PCS<1GHz	ERC/DEC/99/06	MKC EN 301 721
150.05 - 150.45 MHz ФИКСНА МОБИЛНА		RA: 150.05-153.00 MHz		
150.45 - 151.5 MHz ФИКСНА M20 КОГНИТИВНА МОБИЛНА M27		PMR: FB -nap co ML -154 95-156.00 MHz RA: 150.05-153.00 MHz	ECC/DEC/00/06 TIR 25-08	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113 MKC EN 300 219 MKC EN 300 296 MKC EN 300 341 MKC EN 300 390 MKC EN 300 471 MKC EN 301 166 MKC EN 302 561
M14 151.5 - 153.6 MHz ФИКСНА M20 КОГНИТИВНА МОБИЛНА M27		PMR: ML nap co FB 147.0-149.1 MHz RA: 150.05-153.00 MHz	ECC/DEC/06/06 TIR 25-08	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113 MKC EN 300 219 MKC EN 300 296 MKC EN 300 341 MKC EN 300 390 MKC EN 300 471 MKC EN 301 166 MKC EN 302 561

M14	153.6 - 154.96 MHz ФИКСНА МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R)			
154.96 - 156 MHz ФИКСНА M20 КОГНЕНА МОБИЛНА M27		PMR: ML нар со FB 150.45-151.5 MHz	ECC/DEC/06/06 TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561
156 - 156.5125 MHz ФИКСНА M20 КОГНЕНА МОБИЛНА M27		PMR: ML нар со FB 160.6-161.1125 MHz	ECC/DEC/06/06 TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561
M30 156.5125 - 156.5375 MHz ПОМОРСКА МОБИЛНА (опасност и поминување) M29 M30		RR Appendix 18 DSC за опасност и поминување: 156.025 MHz		MKS EN 301 025 EN 301 929
156.5375 - 156.7625 MHz ФИКСНА M20 КОГНЕНА МОБИЛНА M27		PMR: ML нар со FB 161.1375-161.3625 MHz	ECC/DEC/06/06 TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296

M30	156.7625 - 156.8375 MHz ПОЈАВНА МОБИЛНА (опалност и поминување)				MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561
M30	156.8375 - 157.4500 MHz ФИКСНА M20 КОГНЕНА МОБИЛНА M27		RR Appendix 18 Опалност, безбедност и поминување: 156.8 MHz		MKS EN 300 162 EN 301 929
M30	157.45 - 157.6 MHz ФИКСНА M20 КОГНЕНА МОБИЛНА M27		PMR: ML пар со FB 161.4375-162.05 MHz	ECC/DEC/06/06 TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561
			PMR: (S)	ECC/DEC/06/06 TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561
		157.5 - 159.1 MHz ФИКСНА КОГНЕНА МОБИЛНА			

159.1 - 160.5 MHz ФИКСНА M20 КОПНЕНА МОБИЛНА M27		PMR: ML пар со FB 163-165 MHz	ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113 MKC EN 300 219 MKC EN 300 296 MKC EN 300 341 MKC EN 300 390 MKC EN 300 471 MKC EN 301 166 MKC EN 302 561
	B6	160.1 MHz: Владин корисник		
160.5 - 160.6 MHz ФИКСНА M20 КОПНЕНА МОБИЛНА M27		PMR: (S)	ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113 MKC EN 300 219 MKC EN 300 296 MKC EN 300 341 MKC EN 300 390 MKC EN 300 471 MKC EN 301 166 MKC EN 302 561
160.60 - 162.05 MHz ФИКСНА M20 КОПНЕНА МОБИЛНА M27		PMR: FB пар со ML 156-157.45 MHz	ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113 MKC EN 300 219 MKC EN 300 296 MKC EN 300 341 MKC EN 300 390 MKC EN 300 471 MKC EN 301 166 MKC EN 302 561
	M30			
162.05 - 162.1 MHz ФИКСНА M20 КОПНЕНА МОБИЛНА M27		PMR: (S)	ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113

				MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561
163.5 - 165. MHz ФИКСНА M20 КОПЧЕНА МОБИЛНА M27	162.1 - 163.5 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	PMR: FB пар со ML 159.1-160.5 MHz Владин корисник: 164.7 MHz	ECC/DEC/06/06 T/R 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561
B6 165.0 - 169.5 MHz ФИКСНА M20 КОПЧЕНА МОБИЛНА M27		PMR: FB пар со ML 169.5-174 MHz Слушни помагала: 169.4-174 MHz	ECC/DEC/06/06 T/R 25-08 ECC/DEC/05/02 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561 MKS EN 300422

169.5 - 174 MHz ФИКСНА M20 КОГНЕНА МОБИЛНА M27		PMR, ML 169 до FB 165-169.5 MHz	ECC/DEC/06/06 T/R 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561 MKS EN 300 422 MKS EN 300 422
174 - 230 MHz РАДИОДИФУЗИЈА M18		Радиоинфузија: Женева 2006 Телевизија T-DAB, Висбаден 1996, Констанца 2007 Слушни помагала: 173.965-174.015 MHz Радио аматорски и слушни помагали: 173.965-174.015 MHz, 174-216 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 077 EN 302 296 MKS EN 302 297 EN 302 998 MKS EN 300 422
230 - 240 MHz ФИКСНА M20 МОБИЛНА РАДИОДИФУЗИЈА		T-DAB, Висбаден 1996, Констанца 2007		MKS EN 302 077
242.95 - 243.055 MHz ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (3B) M24	240 - 242.96 MHz МОБИЛНА			
		EPiRBs 243 MHz: Радиопар за означување на место на несреќа		MKS EN 300 152
328.65 - 335.40 MHz	243.055 - 328.650 MHz МОБИЛНА M14	RA, 322.0-328.6 MHz, VLBi		
	328.65 - 335.40 MHz			

ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОЧАВГАТАЦИЈА	ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОЧАВГАТАЦИЈА	ILS glide path		
	B2 335.4 - 370.0 MHz ФИКСНА МОБИЛНА			
370 - 380 MHz ФИКСНА МОБИЛНА M31		Линкови за радио		
380 - 385 MHz КОПЧЕНА МОБИЛНА M32	380 - 385 MHz КОПЧЕНА МОБИЛНА	PPDR AGA: 384.8-385.0/384.8-385.0 MHz PPDR DMO: 380-380.15/380-380.15 MHz PPDR: 380-470 MHz ML nap co FB 380-385 MHz	ECC/DEC/06/05 ERC/DEC/01/19 ECC/DEC/08/05 TIR 25-08	MKS EN 300 113 MKS EN 300 390 MKS EN 302 561
M32 385 - 390 MHz КОПЧЕНА МОБИЛНА M32	B2		TIR 25-08 ECC/DEC/08/05	MKS EN 300 113 MKS EN 301 166 MKS EN 300 390 MKS EN 302 561
390 - 395 MHz КОПЧЕНА МОБИЛНА M32	390 - 395 MHz КОПЧЕНА МОБИЛНА	PPDR AGA: 384.8-385.0/384.8-385.0 MHz PPDR DMO: 380-380.15/380-380.15 MHz PPDR: 380-470 MHz FB nap co ML 380-385 MHz	ECC/DEC/06/05 ERC/DEC/01/19 ECC/DEC/08/05 TIR 25-08	MKS EN 300 113 MKS EN 300 390 MKS EN 302 561
M32 395.0 - 399.9 MHz КОПЧЕНА МОБИЛНА M32		PMR/PAMR: FB nap co ML 385.0-390 MHz PPDR: 380-470 MHz	TIR 25-08 ECC/DEC/06/05	MKS EN 300 113 MKS EN 301 166 MKS EN 300 390 MKS EN 302 561
M32 399.9 - 400.05 MHz РАДИОЧАВГАТАЦИЈА-САТЕЛИТСКА				

МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (З/В) M32		PPDR	-	-	
400.05 - 400.15 MHz ЕТАЛОН НА ФРЕКВЕНЦИЈА И СИГНАЛ НА ТОЧНО ВРЕМЕ (400.1 MHz)		PPDR	-	-	
M32					
400.15 - 401 MHz ПОМОШНА МЕТЕОРОЛОШКА МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (В/З) МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З)		S-PCS<1GHz Метеоролошки радиосонди Метеоролошки сателити PPDR	ERC/DEC/(99)06 ECC/DEC/(08)05	MKC EN 301 721 EN 302 054	
401 - 402 MHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (З/В) ПОМОШНА МЕТЕОРОЛОШКА МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (З/В) M32		Метеоролошки радиосонди Метеоролошки сателити Активни медицински импланти: 401-406 MHz (ULP-AMI)	-	EN 302 054 EN 302 537	
402 - 403 MHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (З/В) ПОМОШНА МЕТЕОРОЛОШКА МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (З/В) M32		Метеоролошки радиосонди Метеоролошки сателити Активни медицински импланти : 4012-4065 MHz (ULP-AMI)	ERC/DEC/(01)17 ERC/REC 70-03	EN 302 054 MKC EN 301 839	
403 - 406 MHz ПОМОШНА МЕТЕОРОЛОШКА		Метеоролошки радиосонди Активни медицински импланти : 4012-4065 MHz (ULP-AMI)	ERC/DEC/(01)17 ERC/REC 70-03	EN 302 054 MKC EN 301 839	
406 - 406.1 MHz МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (З/В) M32		EP/IRBs	-	MKC EN 300 066 EN 302 152	
406.1 - 408 MHz ФИКСНА M20 КОПЕНА МОБИЛНА		PMR/PAMR: (S)	ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113	

РАДИОАСТРОНОМИЈА					MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561
	M14 M32 M33		PPDR: 380-470 MHz RA: 406.1-410.0 MHz (VLI)	ECC/DEC/08/05	
		406 - 408.525 MHz ФИКСНА КОГНЕНА МОБИЛНА M14	RA: 406.1-410.0 MHz (VLI)		
	408.525 - 410 MHz ФИКСНА M20 КОГНЕНА МОБИЛНА		PMR/PAMR: (S) RA: 406.1-410.0 MHz (VLI)	ECC/DEC/06/06 TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561
M14 M32 M33 410 - 415 MHz ФИКСНА M20 КОГНЕНА МОБИЛНА M32			PPDR: 380-470 MHz	ECC/DEC/08/05	
			PMR/PAMR: ML nap oo FB 420-425 MHz PMR/PAMR (WB): ML nap oo FB 420-425 MHz	ECC/DEC/04/06 ECC/DEC/06/06 TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561

M32	415 - 417.75 MHz ФИКСНА M20 КОПЧЕНА МОБИЛНА		PPDR: 380-470 MHz PMR/PAMR: ML nap со FB 425.00-427.75 MHz PPDR: 380-470 MHz	ECC/DEC/08/08 ECC/DEC/04/08 ECC/DEC/08/08 TIR 25-08	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113 MKC EN 300 219 MKC EN 300 296 MKC EN 300 341 MKC EN 300 380 MKC EN 300 471 MKC EN 301 166 MKC EN 301 449 MKC EN 301 526 MKC EN 302 426 MKC EN 302 561
M32 M33	417.750 - 419.250 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА		PPDR: 380-470 MHz	ECC/DEC/08/08	-
M32 M33	419.25 - 420 MHz ФИКСНА M20 КОПЧЕНА МОБИЛНА		PPDR: 380-470 MHz PMR/PAMR: ML nap со FB 429.25-430.00 MHz	ECC/DEC/04/08 ECC/DEC/08/08 TIR 25-08	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113 MKC EN 300 219 MKC EN 300 296 MKC EN 300 341 MKC EN 300 380 MKC EN 300 471 MKC EN 301 166 MKC EN 301 449 MKC EN 301 526 MKC EN 302 426 MKC EN 302 561

420 - 425 MHz ФИКСНА M20 КОПНЕНА МОБИЛНА M32		PMR/PAMR: FB nap co ML 410-415 MHz PMR/PAMR (WB): FB nap co ML 410-415 MHz	ECC/DEC/(04)06 ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113 MKC EN 300 219 MKC EN 300 296 MKC EN 300 341 MKC EN 300 390 MKC EN 300 471 MKC EN 301 166 MKC EN 301 449 MKC EN 301 526 MKC EN 302 426 MKC EN 302 561
		PPDR: 380-470 MHz	ECC/DEC/(08)05	
425 - 427.75 MHz ФИКСНА M20 КОПНЕНА МОБИЛНА		PMR/PAMR: FB nap co ML 415.00-417.75 MHz	ECC/DEC/(04)06 ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113 MKC EN 300 219 MKC EN 300 296 MKC EN 300 341 MKC EN 300 390 MKC EN 300 471 MKC EN 301 166 MKC EN 301 449 MKC EN 301 526 MKC EN 302 426 MKC EN 302 561 MKC EN 303 035
		PPDR: 380-470 MHz	ECC/DEC/(08)05	
M32 M33 427.75 - 429.25 MHz ФИКСНА M20 КОПНЕНА МОБИЛНА		PMR/PAMR: (S)	ECC/DEC/(04)06 ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113 MKC EN 300 219 MKC EN 300 296

				PPDR: 380-470 MHz	ECC/DEC/(08)05	MKC EN 300 341 MKC EN 300 390 MKC EN 300 471 MKC EN 301 166 MKC EN 301 449 MKC EN 301 526 MKC EN 302 426 MKC EN 302 561 MKC EN 303 035
MS2 MS3 429.25 - 430 MHz ФИКСНА M20 КОПНЕНА МОБИЛНА				PMR/PAMR: FB nap co ML 419.25-420.00 MHz	ECC/DEC/(04)06 ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113 MKC EN 300 219 MKC EN 300 296 MKC EN 300 341 MKC EN 300 390 MKC EN 300 471 MKC EN 301 166 MKC EN 301 449 MKC EN 301 526 MKC EN 302 426 MKC EN 302 561 MKC EN 303 035
MS2 MS3 430 - 432 MHz ФИКСНА M20 КОПНЕНА МОБИЛНА				PPDR: 380-470 MHz	ECC/DEC/(08)05	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113 MKC EN 300 219 MKC EN 300 296 MKC EN 300 341 MKC EN 300 390 MKC EN 300 471
				PMR/PAMR: ML nap co FB 438-440 MHz	T/R 25-08	MKC EN 300 086 MKC EN 300 113 MKC EN 300 219 MKC EN 300 296 MKC EN 300 341 MKC EN 300 390 MKC EN 300 471
				PPDR: 380-470 MHz	ECC/DEC/(08)05	

M32 M34	432.00 - 433.00 MHz АМАТЕРСКА РАДИОЛОКАЦИЈА M32	Аматерска апликација		MKS EN 301 783
	433.00 - 434.79 MHz АМАТЕРСКА РАДИОЛОКАЦИЈА M32 M12	Аматерска апликација ISM Неспецифична SRD	ERC/REC 70-03	MKS EN 301 783 MKS EN 300 220
	434.79 - 438.00 MHz АМАТЕРСКА АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА РАДИОЛОКАЦИЈА M32	Аматерска апликација Аматерска сателитска апликација: 435-438 MHz		MKS EN 301 783
	438 - 440 MHz ФИКСНА M20 КОГНИТИВНА МОБИЛНА	PMR/PMR: FB пар со ML 430-432 MHz	T/R 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 380 MKS EN 300 471
M32 M34	440 - 441.25 MHz ФИКСНА КОГНИТИВНА МОБИЛНА			
	441.25 - 442.75 MHz ФИКСНА M20 КОГНИТИВНА МОБИЛНА	PMR/PMR: FB пар со ML 451.25-462.75 MHz	ECC/DEC/06/06 T/R 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 380

M32 M35		442.75 - 443.7 MHz ФИКСНА КОГНЕНА МОБИЛНА	PPDR: 380-470 MHz	ECC/DEC: (08/05)	MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561
443.70 - 445.65 MHz ФИКСНА M20 КОГНЕНА МОБИЛНА			PMR/PMR: FB nap co ML 453.70-455.65 MHz	ECC/DEC: (06/06) TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561
M32 M35		445.55 - 446 MHz ФИКСНА КОГНЕНА МОБИЛНА	PPDR: 380-470 MHz	ECC/DEC: (08/05)	
446 - 446.2 MHz ФИКСНА M20 КОГНЕНА МОБИЛНА M36			Аналоги PMR 446: 446-446.1 MHz Дигитални PMR 446: 446.1-446.2 MHz	ERC/DEC: (08/25) ECC/DEC: (05/12)	MKS EN 300 296 MKS EN 300 113 MKS EN 301 166
M32 M35		446.2 - 446.5 MHz ФИКСНА КОГНЕНА МОБИЛНА	PPDR: 380-470 MHz	ECC/DEC: (08/05)	
446.5 - 450 MHz					

ФИКСНА М20 КОГНЕНА МОБИЛНА			PMR/РАМР: FB пар со ML 456.5-480 MHz	ECC/DEC/06/06 TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561 MKS EN 300 224
MS2 MS5			PPDR: 380-470 MHz Галцинг	ECC/DEC/06/06 TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561 MKS EN 300 224
451.25 - 452.75 MHz ФИКСНА М20 МОБИЛНА		450 - 451.25 MHz ФИКСНА МОБИЛНА	PMR/РАМР: ML пар со FB 441.25-442.75 MHz	ECC/DEC/06/06 TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561 MKS EN 300 224
MS2 MS5			PPDR: 380-470 MHz Галцинг	ECC/DEC/06/06 TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561 MKS EN 300 224
453.7 - 455.65 MHz ФИКСНА М20 МОБИЛНА		452.75 - 453.7 MHz ФИКСНА МОБИЛНА	PMR/РАМР: ML пар со FB 443.70-445.65 MHz	ECC/DEC/06/06 TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296

M32 M35			PPDR: 380-470 MHz Гулдинг	ECC/DEC:08/05	MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 561 MKS EN 300 224
	455.55 - 456.5 MHz ФИКСНА МОБИЛНА				
455.5 - 460 MHz ФИКСНА M20 МОБИЛНА			PMR/PMR: NL пар со FB 446.5-450 MHz	ECC/DEC:06/06 TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 426 MKS EN 302 561 MKS EN 300 224
			PPDR: 380-470 MHz Гулдинг	ECC/DEC:08/05	
M32 M35			PMR/PMR: NL пар со FB 465-470 MHz	ECC/DEC:06/06 TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 390 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 426 MKS EN 302 561
	460 - 465 MHz ФИКСНА M20 МОБИЛНА				

M32 M35 465 - 470 MHz ФИКСНА M20 МОБИЛНА		PPDR: 380-470 MHz Пејџинг	ECC/DEC(08/05)	MKS EN 300 224
		PMR/PAMR: FB пар со 460-465 MHz	ECC/DEC(06/06) TIR 25-08	MKS EN 300 086 MKS EN 300 113 MKS EN 300 219 MKS EN 300 296 MKS EN 300 341 MKS EN 300 380 MKS EN 300 471 MKS EN 301 166 MKS EN 302 426 MKS EN 302 561
M32 M35 470 - 750 MHz РАДИОДИФУЗИЈА M18 Копнена мобилна		PPDR: 380-470 MHz Пејџинг	ECC/DEC(08/05)	MKS EN 300 224
		TB радиодифузија: Женева 2006		EN 302 296 MKS EN 302 297 EN 302 998 MKS EN 300 422
M14 750 - 862 MHz ФИКСНА РАДИОДИФУЗИЈА КОПНЕНА МОБИЛНА M36A	750 - 862 MHz Фиксна	Радио микрофони и слушни помагала: 470-862 MHz SAP/SAB RA: 508-614 MHz (VLR)	ERC/REC 70-03	
		TB радиодифузија: Женева 2006		EN 302 296 MKS EN 302 297 EN 302 998 MKS EN 300 422
		Радио микрофони и слушни помагала: 470-862 MHz SAP/SAB MFCN (LTE)	ERC/REC 70-03 ECC/DEC(09/03) ECC/REC(11/04)	MKS EN 301 908
M37 862 - 870 MHz ФИКСНА КОПНЕНА МОБИЛНА M37	862 - 870 MHz Фиксна	Аларми: 868.5 - 869.7 MHz, Не специфични SRD: 863-870 MHz Радио микрофони и слушни помагала: 863-868 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 220 MKS EN 300 220 MKS EN 300 422 MKS EN 301 357

870 - 876 MHz ФИКСНА КОПНЕНА МОБИЛНА М32 М37	B7 870 - 876 MHz Фиксна	Службена пошала RFID: 865.0-868.0 MHz Безжични аудио апликацис SRD: 863-865 MHz, 864.8-865.0 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 208 MKS EN 300 220 MKS EN 301 357
			ECC/DEC/04/08 ECC/DEC/02/05 TIR 25-08	MKS EN 301 166 MKS EN 301 449 MKS EN 301 526 MKS EN 302 426 MKS EN 302 561
876 - 880 MHz ФИКСНА КОПНЕНА МОБИЛНА М36	B7 876 - 880 MHz Фиксна	GSM-R: ML нар со FB 921-925 MHz	ECC/DEC/02/05 ECC/REC/05/08	MKS EN 301 502 MKS EN 301 511
			ERC/DEC/07/02 ECC/REC/05/08 ECC/DEC/06/13 ECC/REC/08/02	MKS EN 301 502 MKS EN 301 511 EN 300 609 MKS EN 301 908
880 - 890 MHz ФИКСНА КОПНЕНА МОБИЛНА М37 М39	B7 880 - 890 MHz Фиксна	E-GSM: ML нар со FB 925-935 MHz IMT (UMTS/LTE/WIMAX)	ERC/DEC/07/02 ECC/REC/05/08 ECC/DEC/06/13 ECC/REC/08/02	MKS EN 301 502 MKS EN 301 511 EN 300 609 MKS EN 301 908
			ERC/DEC/04/01 ECC/REC/05/08 ECC/DEC/06/13 ECC/REC/08/02	MKS EN 301 502 MKS EN 301 511 EN 300 609 MKS EN 301 908
890 - 915 MHz ФИКСНА КОПНЕНА МОБИЛНА М37 М39	B7 890 - 915 MHz Фиксна	GSM 900: ML нар со FB 935-960 MHz IMT (UMTS/LTE/WIMAX)	ERC/DEC/04/01 ECC/REC/05/08 ECC/DEC/06/13 ECC/REC/08/02	MKS EN 301 502 MKS EN 301 511 EN 300 609 MKS EN 301 908
			ERC/DEC/04/01 ECC/REC/05/08 ECC/DEC/06/13 ECC/REC/08/02	MKS EN 301 502 MKS EN 301 511 EN 300 609 MKS EN 301 908
915 - 921 MHz ФИКСНА КОПНЕНА МОБИЛНА М32 М37	B7 915 - 921 MHz Фиксна	PMR/PAMR (VHF): FB нар со ML 870-876 MHz	ECC/DEC/04/08 ECC/DEC/02/05 TIR 25-08	MKS EN 301 166 MKS EN 301 449 MKS EN 301 526 MKS EN 302 426 MKS EN 302 561
921 - 925 MHz	B7 921 - 925 MHz			

ФИЈСНА КОПЕНА МОБИЛНА M37 M38	Функциона B7	GSM-R: FB пар со ML 875-880 MHz	ECC/DEC/02/06 ECC/REC/05/08	MKS EN 301 502 MKS EN 301 511
925 - 935 MHz ФИЈСНА КОПЕНА МОБИЛНА M37 M39		E-GSM: FB пар со ML 880-890 MHz IMT (UMTS/LTE/WMAX)	ERC/DEC/07/02 ECC/REC/05/08 ECC/DEC/06/13 ECC/REC/08/02	MKS EN 301 502 MKS EN 301 511 EN 300 609 MKS EN 301 908
935 - 960 MHz ФИЈСНА КОПЕНА МОБИЛНА M37 M39		GSM-900: FB пар со ML 890-915 MHz IMT (UMTS/LTE/WMAX)	ERC/DEC/04/01 ECC/REC/05/08 ECC/DEC/06/13 ECC/REC/08/02	MKS EN 301 502 MKS EN 301 511 EN 300 609 MKS EN 301 908
960 - 1164 MHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА M40		Навигациони системи (DME, JTIDS, MIDS, SSR, TACAN)		
1164 - 1215 MHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (B/C) M40		Galileo: 1164-1214 MHz GLONASS: 1180.3-1213.8 MHz Навигациони системи (DME, JTIDS, MIDS, SSR, TACAN)	ECC/REC/10/02	EN 302 645
1215 - 1240 MHz РАДИОЛОКАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (B/C) РАДИОНАВИГАЦИЈА	1215 - 1240 MHz РАДИОЛОКАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (B/C) РАДИОНАВИГАЦИЈА	GLONASS: 1237.8-1253.8 MHz GPS: 1215.6-1239.6 MHz Радари и навигациони системи		EN 302 645
1240 - 1300 MHz РАДИОЛОКАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (B/C) Антенерски	1240 - 1300 MHz РАДИОЛОКАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (B/C)	Антенерски апликации Антенерски сателитски апликации GLONASS: 1237.8-1253.8 MHz Galileo: 1260-1300 MHz Радари и навигациони системи		MKS EN 301 783 EN 302 645

1300 - 1350 MHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА ММ1 РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (ЗВ) РАДИОЛОКАЦИЈА ММ14	1300 - 1350 MHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА ММ1 РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (ЗВ) РАДИОЛОКАЦИЈА ММ14	RA: 1330-1400 MHz (VLBI) Радари и навигациjsки системи Сателитски навигациjsки системи		
1350 - 1400 MHz ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОЛОКАЦИЈА ММ14		Фиксни линкови RA: 1330-1400 MHz (VLBI)	T/R 13-01	MKS EN 302 217
1400 - 1427 MHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ САТЕЛИТСКО (пасивно) РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕПЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) ММ2		Пасивни сателитски сензори Забрана на емисии		
1427 - 1452 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА		Фиксни линкови	T/R 13-01	MKS EN 302 217
1452 - 1452 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА РАДИОДИФУЗИЈА РАДИОДИФУЗИЈА-САТЕЛИТСКА		S-DAB: 1479.5-1482.0 MHz T-DAB: 1452.0-1479.5 MHz Мастрихт 2002, Констанца 2007	ECC/DEC/03/02	MKS EN 302 077
1452 - 1518 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА		Фиксни линкови	T/R 13-01	MKS EN 302 217
1518 - 1525 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З)		Еднокосонични фиксни линкови IMT сателитски компоненти MSS земски станици: 1518-1525/1670-1675 MHz	ECC/DEC/04/09 ECC/DEC/07/04 ECC/DEC/07/06	MKS EN 302 217 MKS EN 301 444 MKS EN 301 681 MKS EN 301 473

1525 - 1530 MHz ФИКСНА МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З)	Еднонасочни фиксни линкови IMT сателитски компоненти MSS земски станици	ECC/DEC/07/04 ECC/DEC/07/05	MKC EN 302 217 MKC EN 301 426 MKC EN 301 444 MKC EN 301 473 MKC EN 301 681
1530 - 1535 MHz МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З)	IMT сателитски компоненти MSS земски станици, приоритет за GMDSS и AMS(R)S	ECC/DEC/07/04 ECC/DEC/07/05	MKC EN 301 426 MKC EN 301 444 MKC EN 301 473 MKC EN 301 681
1535 - 1559 MHz МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З)	IMT сателитски компоненти MSS земски станици, приоритет за GMDSS и AMS(R)S	ECC/DEC/07/04 ECC/DEC/07/05	MKC EN 301 426 MKC EN 301 444 MKC EN 301 473 MKC EN 301 681
1559 - 1610 MHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (В/З) и (В/В)	Galileo: 1559.42-1591.42 MHz GLONASS: 1592.9-1610.5MHz GPS: 1563.42-1587.42 MHz		
1610 - 1626.5 MHz МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (З/В) ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА	GLONASS: 1592.9-1610.5MHz IMT сателитски компоненти MSS земски станици RA: 1610.6-1613.8 MHz	ECC/DEC/07/04 ECC/DEC/07/05 ECC/DEC/09/02 ECC/DEC/09/04	MKC EN 301 441 MKC EN 301 473 MKC EN 301 426
M14 M43 1626.5 -1660 MHz			

МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (ЗВ)		ИМТ сателитска компонента MSS земски станици, приоритет за GMDSS и AMS/RIS	ECC/DEC/07/04 ECC/DEC/07/05	MKS EN 301 426 MKS EN 301 473 MKS EN 301 681
M14				
1660 - 1660.5 MHz				
МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (ЗВ) РАДИОАСТРОНОМИЈА		ИМТ сателитска компонента MSS земски станици	ECC/DEC/07/04 ECC/DEC/07/05	MKS EN 301 426 MKS EN 301 444 MKS EN 301 473 MKS EN 301 681
M14		RA: 1660-1670 MHz (V.LB.I)		
1660.5 - 1668 MHz				
РАДИОАСТРОНОМИЈА ВОСПЕНОСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) Фиксна Коплена мобилна	1660.5 - 1668 MHz Фиксна Коплена мобилна	RA: 1660-1670 MHz (V.LB.I)		
M14	M14			
1668 - 1668.4 MHz				
МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (ЗВ) РАДИОАСТРОНОМИЈА ВОСПЕНОСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) Фиксна Коплена Мобилна		ИМТ сателитска компонента RA: 1660-1670 MHz (V.LB.I)		MKS EN 301 473
M14				
1668.4 - 1670 MHz				
ФИКСНА ПОМОШНА МЕТЕОРОЛОШКА МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (ЗВ) РАДИОАСТРОНОМИЈА Коплена Мобилна	1668.4 - 1670 MHz Фиксна Коплена мобилна	ИМТ сателитска компонента Метеорологија RA: 1660-1670 MHz (V.LB.I)		MKS EN 301 473
M14	M14			
1670 - 1700 MHz				
ФИКСНА ПОМОШНА МЕТЕОРОЛОШКА МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (В/З) МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (ЗВ) и (В/З)		ИМТ сателитска компонента MSS земски станици: 1515-1525/1670-1675 MHz	ECC/DEC/04/09 ECC/DEC/07/04 ECC/DEC/07/05	MKS EN 301 444 MKS EN 301 681 MKS EN 301 473

МОБИЛНА					
1700 - 1710 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (B/U)	1700 - 1710 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА B2				
1710 - 1785 MHz ФИКСНА МОБИЛНА M37 M45		DCS 1800 (GSM 1800) IMT (UMTS/LTE/WMAX) MCA (GSM во воздухотелот) RA: 1718.8-1722.2 MHz (VLF)	ERC/DEC/05/03 ECC/REC/05/08 ECC/DEC/06/13 ECC/REC/08/02 ECC/DEC/06/07	MKC EN 301 502 MKC EN 301 511 MKC EN 300 609 MKC EN 301 908 EN 302 480	
M14					
1785 - 1800 MHz ФИКСНА МОБИЛНА	1785 - 1800 MHz ФИКСНА МОБИЛНА B2	Радио микрофони и-слушни помагала Безжични аудио апликации: 1795-1800 MHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKC EN 300 422 MKC EN 300 422	
1800 - 1805 MHz МОБИЛНА ФИКСНА					
1805 - 1850 MHz ФИКСНА МОБИЛНА M37 M45		DCS 1800 (GSM 1800) IMT (UMTS/LTE/WMAX) MCA (GSM во воздухотелот)	ECC/DEC/05/03 ECC/REC/05/08 ECC/DEC/06/13 ECC/REC/08/02 ECC/DEC/06/07	MKC EN 301 502 MKC EN 301 511 MKC EN 300 609 MKC EN 301 908 EN 302 480	
1850 - 1895 MHz МОБИЛНА M46 M47 ФИКСНА		DECT	ECC/DEC/04/03	MKC EN 301 406 MKC EN 301 908	
1895 - 1900 MHz МОБИЛНА M46 M47		DECT	ECC/DEC/04/03	MKC EN 301 406 MKC EN 301 908	

Фиксна					MKS EN 301 908
1900 - 1930 MHz ФИКСНА МОБИЛНА М48			IMT	ECC/DEC/06/01 ERC/REC/01/01	MKS EN 301 908
1930 - 1970 MHz ФИКСНА МОБИЛНА М48			IMT	ECC/DEC/06/01 ERC/REC/01/01	MKS EN 301 908
1970 - 1990 MHz ФИКСНА МОБИЛНА М48			IMT	ECC/DEC/06/01 ERC/REC/01/01	MKS EN 301 908
1990 - 2010 MHz ФИКСНА МОБИЛНА М48 МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (3B)			IMT Мобилни сателитски апликации	ECC/DEC/06/09 ECC/DEC/06/10 ECC/DEC/07/04 ECC/DEC/07/05	MKS EN 301 442 MKS EN 301 473 EN 302 574
2010 - 2025 MHz ФИКСНА МОБИЛНА М48			IMT	- ERC/REC/01/01	MKS EN 301 908
2025 - 2070 MHz ФИКСНА МОБИЛНА			ФИКСНИ ЛИНКОВИ SAP/SAB	TIR 13-01 ERC/REC 25-10	MKS EN 302 217 MKS EN 302 064
2070 - 2110 MHz ФИКСНА МОБИЛНА			ФИКСНИ ЛИНКОВИ SAP/SAB	TIR 13-01 ERC/REC 25-10	MKS EN 302 217 MKS EN 302 064
2110 - 2170 MHz ФИКСНА МОБИЛНА М48			IMT	ECC/DEC/06/01 ERC/REC/01/01	MKS EN 301 908

2170 - 2200 MHz ФИКСНА МОБИЛНА М48 МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В3)		IMT Сателитски компоненти MSS земски станици	ERC/DEC/06/09 ERC/DEC/06/10 ERC/DEC/07/04 ERC/DEC/07/05 ERC/REC/10/01	MKS EN 301 442 MKS EN 301 473 EN 302 574
	2200 - 2245 MHz ФИКСНА МОБИЛНА B2	Фиксни линкови SAR/SAB	T/R 13-01 ERC/REC 25-10	MKS EN 302 217 MKS EN 302 064
2245 - 2250 MHz ФИКСНА МОБИЛНА	2245 - 2250 MHz ФИКСНА МОБИЛНА B2	Фиксни линкови SAR/SAB	T/R 13-01 ERC/REC 25-10	MKS EN 302 217 MKS EN 302 064
2250 - 2300 MHz ФИКСНА КОГНИТИВНА МОБИЛНА	2250 - 2300 MHz ФИКСНА КОГНИТИВНА МОБИЛНА B2			
2300 - 2400 MHz ФИКСНА М49 МОБИЛНА Анаторски Раднотелокција	2300 - 2400 MHz ФИКСНА МОБИЛНА B2	Воздухопловна телеметрија Анаторски апликации SAR/SAB Мобилни ТВ линкови: 2300-2483.5 MHz	ERC/REC 82-02 ERC/REC 25-10	MKS EN 301 783 MKS EN 302 064
2400 - 2450 MHz ФИКСНА М49 МОБИЛНА Анаторски	2400 - 2450 MHz ФИКСНА МОБИЛНА B2	Анаторски апликации Анаторски сателитски апликации SRD за детекција на давлеше и алармирање: 2400.0-2483.5 MHz Неспецифичен SRD: 2400.0-2483.5 MHz RFID: 2446-2454 MHz VADTS/ VAS/RLAN: 2400-2483.5 MHz Железнички апликации (автоматски идентификација на возови): 2446-2454 MHz	ERC/DEC/01/08 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 301 783 MKS EN 300 440 MKS EN 300 440 MKS EN 300 440 MKS EN 300 328 MKS EN 300 761

M15 M50	B2	ISM: 2400-2500 MHz Мобилни ТВ линкови: 2300.0-2483.5 MHz		
2450 - 2483.5 MHz ФИКСНА M49 МОБИЛНА	2450 - 2483.5 MHz ФИКСНА МОБИЛНА	SRD за детекција на движење и апарирани: 2400.0-2483.5 MHz Неспецифични SRD: 2400.0-2483.5 MHz RFID: 2446.2464 MHz WATS/WAS/RLAN: 2400.0-2483.5 MHz Железнички апликации (автоматска идентификација на возови): 2446.2464 MHz ISM: 2400-2500 MHz Мобилни ТВ линкови: 2300.0-2483.5 MHz	ERC/DEC/01/08 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 440 MKS EN 300 440 MKS EN 300 440 MKS EN 300 328 MKS EN 300 761
M15 M50	B2	ISM: 2400-2500 MHz Мобилни ТВ линкови: 2300.0-2483.5 MHz		
2483.5 - 2500.0 MHz ФИКСНА МОБИЛНА МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (B3)		Фиксни линкови IMT сателитска компоненти SAP/SAB ISM: 2400-2500 MHz Активни медицински импланти MSS домашни станици	ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 ECC/DEC/07/04 ECC/DEC/07/05 ECC/DEC/09/02	MKS EN 302 064 - EN 301 559 MKS EN 301 441 MKS EN 301 473
M15				
2500 - 2520 MHz МОБИЛНА M48 ФИКСНА		IMT	ECC/DEC/02/06 ERC/DEC/05/05 ECC/REC/11/05	MKS EN 301 908 EN 302 544
2520 - 2558 MHz ФИКСНА КОГНЕВНА МОБИЛНА M48		Фиксни линкови IMT	T/R 13-01 ECC/DEC/02/06 ERC/DEC/05/05 ECC/REC/11/05	MKS EN 302 217 MKS EN 301 908 EN 302 544
2558 - 2593 MHz КОГНЕВНА МОБИЛНА M48	2558 - 2593 MHz ФИКСНА	SAP/SAB Фиксни линкови	ERC/REC 25-10 T/R 13-01	MKS EN 302 064 MKS EN 302 217

	КОПЧЕНА МОБИЛНА	IMT	ECC/DEC/02/06 ERC/DEC/05/05 ECC/REC/11/05 ERC/REC 25-10	MKS EN 301 908 EN 302 544 MKS EN 302 064
2693 - 2697 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА M48		SAP/SAB Фиксна линија IMT	TIR 13-01 ECC/DEC/02/06 ERC/DEC/05/05 ECC/REC/11/05 ERC/REC 25-10	MKS EN 301 751 MKS EN 302 217 MKS EN 301 908 EN 302 544 MKS EN 302 064
2697 - 2632 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА M48		SAP/SAB Фиксна линија IMT	TIR 13-01 ECC/DEC/02/06 ERC/DEC/05/05 ECC/REC/11/05 ERC/REC 25-10	MKS EN 301 751 MKS EN 302 217 MKS EN 301 908 EN 302 544 MKS EN 302 064
2632 - 2670 MHz КОПЧЕНА МОБИЛНА M48 Радиокострукција	2632 - 2670 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	Фиксна линија IMT SAP/SAB RA: 2655-2690 MHz (VLBI)	TIR 13-01 ECC/DEC/02/06 ERC/DEC/05/05 ECC/REC/11/05 ERC/REC 25-10	MKS EN 301 751 MKS EN 302 217 MKS EN 301 908 EN 302 544 MKS EN 302 064
M14 2670 - 2690 MHz КОПЧЕНА МОБИЛНА M48 Фиксна Радиокострукција M14	B2 M14	IMT SAP/SAB RA: 2655-2690 MHz (VLBI)	ECC/DEC/02/06 ERC/DEC/05/05 ECC/REC/11/05 ERC/REC 25-10	MKS EN 301 751 MKS EN 302 217 MKS EN 301 908 EN 302 544 MKS EN 302 064
2690 - 2700 MHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНОКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно)		IMT RA: 2655-2690 MHz (VLBI) Забрана на емисија	ECC/DEC/02/06 ERC/DEC/05/05 ECC/REC/11/05	MKS EN 301 908 EN 302 544

M42 2700 - 2900 MHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА M41 Радиолокација		Метеоролошки радар Радари и навигациони системи	ECC/REC/02/09	
2900 - 3100 MHz РАДИОНАВИГАЦИЈА Радиолокација B2	2900 - 3100 MHz РАДИОНАВИГАЦИЈА Радиолокација B2	Радари и навигациони системи		EN 302 248 EN 302 752
3100 - 3300 MHz РАДИОЛОКАЦИЈА	3100 - 3300 MHz РАДИОЛОКАЦИЈА B2 M14	UWB апликацији RA: 3260-3267 MHz (V.LB1)	ECC/DEC/06/04 ECC/REC/11/09 ECC/REC/11/10	EN 302 065
M14 3300 - 3400 MHz РАДИОЛОКАЦИЈА	3300 - 3400MHz РАДИОЛОКАЦИЈА B2 M14	UWB апликацији Радари RA: 3332.0-3336.0 MHz, 3346.8-3352.5 MHz (V.LB1)	ECC/DEC/06/04 ECC/REC/11/09 ECC/REC/11/10	EN 302 065
M14 3400 - 3600 MHz ФИКСНА M50A ФИКСНА САТЕЛИТСКА (B2) МОБИЛНА		BWA: 3400-3600 MHz FSS земски станици IMT SAB-SAP UWB апликацији MFCN: 3400-3600 MHz BWA: 3400-3600 MHz	ECC/DEC/07/02 ECC/REC/04/05 ECC/REC 14-03 ECC/DEC/06/04 ECC/REC/11/09 ECC/REC/11/10 ECC/DEC/11/06 ECC/DEC/07/02	MKC EN 302 217 MKC EN 302 326 MKC EN 302 623 EN 302 774 MKC EN 301 443 MKC EN 302 064 EN 302 065 MKC EN 302 217

ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З)		FSS земски станици Фиксни линкови UMB апликации MFCN: 3600-3800 MHz	ECC/REC(04)05 ERC/REC 12-08 ECC/DEC(06)04 ECC/REC(11)09 ECC/REC(11)10 ECC/DEC(11)06	MKS EN 302 326 MKS EN 302 623 EN 302 774 MKS EN 301 443 MKS EN 301 447 MKS EN 302 217 EN 302 065
3800 - 4200 MHz ФИКСНА М51 ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З)		FSS земски станици Фиксни линкови UMB апликации	ERC/REC 12-08 ITU-R F. 382 ECC/DEC(06)04 ECC/REC(11)09 ECC/REC(11)10	MKS EN 301 443 MKS EN 301 447 MKS EN 302 217 EN 302 065
4200 - 4400 MHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА		Радио вискомер UMB апликации	ECC/DEC(06)04 ECC/REC(11)09 ECC/REC(11)10	EN 302 065
4400 - 4500 MHz ФИКСНА МОБИЛНА	4400 - 4500 MHz ФИКСНА МОБИЛНА	Фиксни линкови SAB/SAP UMB апликации	ITU-R F. 746 Annex 2 ECC/DEC(06)04 ECC/REC(11)09 ECC/REC(11)10	MKS EN 302 064 MKS EN 302 064 EN 302 065
4500 - 4800 MHz ФИКСНА МОБИЛНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З)	B2 4500 - 4800 MHz ФИКСНА МОБИЛНА	Фиксни линкови SAB/SAP Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz RR Appendix 30B: 4500-4800 UMB апликации	ITU-R F. 746 Annex 2 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(06)04 ECC/REC(11)09	MKS EN 302 064 MKS EN 302 064 MKS EN 302 372 EN 302 065

4800 - 5000 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА Радиостановица	В2 4800 - 5000 MHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА	Фиксна линија SAB/SAP RA: 4825-4835 MHz, 4850-4860 MHz, 4890-5000 MHz (V.LB) Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz BBDP	ECC/REC(11)10 ITU-R F. 746 Annex 2 ERC/REC 70-03 ECC/REC(08)04	MKS EN 302 064 MKS EN 302 372 EN 302 065
M14 5000 - 5150 MHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКО (3B), (B/3) и (B/B)		Galileo RA: V.LB: 5000-5030 MHz Радиодетерминација TLPR: 4000-7000 MHz Сателитски навигациони системи	ERC/REC 70-03	MKS EN 302 372
5150 - 5250 MHz ФИКСНА-САТЕЛИТСКО (3B) КОПЧЕНА МОБИЛНА		WAS/RLAN: 5150-5350 MHz и 5470-5725 MHz BBDP Feeder линија за MSS Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz	ECC/DEC(04)08 ECC/REC(08)04 ERC/REC 70-03	MKS EN 301 893 EN 302 625 MKS EN 302 372
M50 5250 - 5350 MHz РАДИОЛОКАЦИЈА КОПЧЕНА МОБИЛНА ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (активно) ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ		WAS/RLAN: 5150-5350 MHz и 5470-5725 MHz Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz	ECC/DEC(04)08 * ERC/REC 70-03	MKS EN 301 893 MKS EN 302 372
5350 - 5460 MHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (активно) РАДИОЛОКАЦИЈА	5350 - 5460 MHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА РАДИОЛОКАЦИЈА		ERC/REC 70-03	MKS EN 302 372
5450 - 5470 MHz РАДИОНАВИГАЦИЈА ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (активно) РАДИОЛОКАЦИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ	В2 5450 - 5470 MHz РАДИОНАВИГАЦИЈА РАДИОЛОКАЦИЈА	Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 302 372

5470 - 6660 MHz КОПЧЕНА МОБИЛНА РАДИОЛОКАЦИЈА	B2 5470 - 6660 MHz РАДИОЛОКАЦИЈА	WAS:RLNs: 5150-5350 MHz и 5470-5725 MHz Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz	ECC/DEC/(04/08 ERC/REC 70-03	MKS EN 301 893 MKS EN 302 372
6650 - 6725 MHz КОПЧЕНА МОБИЛНА РАДИОЛОКАЦИЈА Аматерска Аматерска-Сателитска (B/3)	6650 - 6725 MHz РАДИОЛОКАЦИЈА	Аматерска апликација: 5660-5670 MHz Аматерска сателитска апликација: 5660-5670 MHz WAS:RLNs: 5150-5350 MHz и 5470-5725 MHz Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz	ECC/DEC/(04/08 ERC/REC 70-03	MKS EN 301 783 MKS EN 301 893 MKS EN 302 372
6725 - 6860 MHz ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3/B) РАДИОЛОКАЦИЈА Аматерска Аматерска-Сателитска (B/3)	6725 - 6860 MHz РАДИОЛОКАЦИЈА	Аматерска апликација Аматерска сателитска апликација: 5830-5850 MHz BFWA: 5725-5875 MHz Неспецифичен SRD: 5725-5875 MHz RTTT: 5795-5805/5805-5815 MHz ISM: 5725-5875 MHz Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz	ECC/REC/(06/04 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 301 783 MKS EN 302 502 MKS EN 300 440 MKS EN 300 674 MKS EN 302 372
5850 - 5925 MHz ФИКСНА МОБИЛНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3/B)	M15 M52 5850 - 5925 MHz ФИКСНА МОБИЛНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3/B)	BFWA: 5725-5875 MHz FSS земски станици ISM: 5725-5875 MHz ITS: 5855-5873 MHz, 5875-5825 MHz Неспецифичен SRD: 5725-5875 MHz Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz	ECC/REC/(06/04 ERC/REC/(08/01 ERC/REC/(08/01 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 502 MKS EN 301 443 EN 302 571 MKS EN 300 440 MKS EN 302 372
5925 - 6425 MHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3/B)	M15 5925 - 6425 MHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3/B)	Фиксна линиова FSS земски станици Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz, LPR: 6000-6500 MHz UMB апликација	ERC/REC 14-01 ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(11/02 ECC/DEC/(06/04	MKS EN 302 217 MKS EN 301 443 MKS EN 302 372 EN 302 729 EN 302 065 EN 302 500

6425 - 6700 MHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3B)		Фиксна линкови FSS земски станици Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz, LPR: 6000-8500 MHz RA: 6650-0.6675.2 MHz UWB апликацији	ERC/REC 14-02 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11)02 ECC/DEC(06)04	MKS EN 302 217 MKS EN 301 443 MKS EN 302 372 EN 302 729 EN 302 065 EN 302 500
M14 6700 - 7075 MHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3B/Х/3)		Фиксна линкови FSS земски станици Фидер линкови за MSS: 6825-7075 MHz Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz, LPR: 6000-8500 MHz UWB апликацији	ERC/REC 14-02 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11)02 ECC/DEC(06)04	MKS EN 302 217 MKS EN 301 443 MKS EN 302 372 EN 302 729 EN 302 065 EN 302 500
7075 - 7125 MHz ФИКСНА	7075 - 7125 MHz ФИКСНА	Фиксна линкови UWB апликацији	ERC/REC 14-02 ECC/DEC(06)04 ECC/DEC(11)02	MKS EN 302 217 EN 302 065 EN 302 500 EN 302 729
7125 - 7425 MHz ФИКСНА КОГНЕНА МОБИЛНА	7125 - 7425 MHz ФИКСНА	Фиксна линкови UWB апликацији Радиодетерминација LPR: 6000-8500 MHz	ITU-R F.385 ECC/DEC(06)04 ECC/DEC(11)02	MKS EN 302 217 EN 302 065 EN 302 500 EN 302 729
7425 - 7725 MHz ФИКСНА	7425 - 7725 MHz ФИКСНА	Фиксна линкови UWB апликацији Радиодетерминација LPR: 6000-8500 MHz	ITU-R F.385 ECC/DEC(06)04 ECC/DEC(11)02	MKS EN 302 217 EN 302 065 EN 302 500 EN 302 729
7725 - 8275 MHz ФИКСНА		Фиксна линкови	ITU-R F.385 Annex 1	MKS EN 302 217

ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) МОБИЛНА	UWB апликацији	ECC/DEC/06/04 ECC/DEC/11/02	EN 302 065 EN 302 500 EN 302 729
8276 - 8600 MHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (В/З)	Фиксни линкови UWB апликацији Радиодетерминација LPR: 8000-8500 MHz	ITU-R F.385 Annex 3 ECC/DEC/06/04 ECC/DEC/11/02	MKS EN 302 217 EN 302 065 EN 302 500 EN 302 729
8500 - 8750 MHz РАДИОЛОКАЦИЈА	UWB апликацији Радиодетерминација TLPR: 8.5-10.6 GHz	ECC/DEC/06/04 ERC/REC 70-03	EN 302 065 EN 302 500 MKS EN 302 372
8750 - 8850 MHz РАДИОЛОКАЦИЈА ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА M53	UWB апликацији Радиодетерминација TLPR: 8.5-10.6 GHz	ECC/DEC/06/04 ERC/REC 70-03	EN 302 065 EN 302 500 MKS EN 302 372
8850 - 9000 MHz РАДИОЛОКАЦИЈА	UWB апликацији Радиодетерминација TLPR: 8.5-10.6 GHz	ECC/DEC/06/04 ERC/REC 70-03	EN 302 065 EN 302 500 MKS EN 302 372
9000 - 9 200 MHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА M41 Радиолокација	UWB апликацији Радиодетерминација TLPR: 8.5-10.6 GHz	ECC/DEC/06/04 ERC/REC 70-03	EN 302 065 EN 302 500 MKS EN 302 372
9200 - 9300 MHz РАДИОЛОКАЦИЈА	SRD за детекција на дамањене и алармирање: 9200-9975 MHz Радиодетерминација TLPR: 8.5-10.6 GHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 440 MKS EN 302 372
M54 9300 - 9500 MHz РАДИОНАВИГАЦИЈА Радиолокација	SRD за детекција на дамањене и алармирање: 9200-9975 MHz Радиодетерминација TLPR: 8.5-10.6 GHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 300 440 MKS EN 302 372

M54 M55	M54 M55				
9500 - 10000 MHz РАДИОЛОКАЦИЈА	9500 - 10000 MHz РАДИОЛОКАЦИЈА		SRD за детекција на давање и апарираниче: 9200-9975 MHz Радиодетекција TLPR: 8.5-10.6 GHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKC EN 300 440 MKC EN 302 372
M56	M56				
10 - 10.45 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА ФИКСНА M57 МОБИЛНА Аматерска	10 - 10.45 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА		Аматерска апликацион Фиксни линкови: 10.15-10.30 GHz BFWA Радиодетекција TLPR: 8.5-10.6 GHz SAP/SAB	ERC/REC 12-06 ERC/REC 70-03 ERC/REC 25-10	MKC EN 301 783 MKC EN 302 217 EN 302 326 MKC EN 302 372
M56	M56				
10.45 - 10.50 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА ФИКСНА M57 МОБИЛНА Аматерска Аматерска-Сателитска	10.45 - 10.50 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА	B2	Аматерска апликацион Аматерска сателитска апликацион Фиксни линкови Радиодетекција TLPR: 8.5-10.6 GHz SAP/SAB	ERC/REC 70-03 ERC/REC 25-10	MKC EN 301 783 MKC EN 301 783 MKC EN 302 217 MKC EN 302 372
10.5 - 10.55 GHz ФИКСНА M57 МОБИЛНА Радиодетекција	10.5 - 10.55 GHz ФИКСНА M57 МОБИЛНА Радиодетекција		Фиксни линкови BFWA SRD за детекција на давање и апарираниче: 10.5-10.6 GHz Радиодетекција TLPR: 8.5-10.6 GHz	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKC EN 302 217 EN 302 326 MKC EN 300 440 MKC EN 302 372
10.55 - 10.65 GHz ФИКСНА M57 КОПЕНА МОБИЛНА	10.55 - 10.65 GHz ФИКСНА M57 КОПЕНА МОБИЛНА		Фиксни линкови BFWA SRD за детекција на давање и апарираниче: 10.5-10.6 GHz Радиодетекција TLPR: 8.5-10.6 GHz RA: 10.60-10.68 GHz (VLBI)	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKC EN 302 217 EN 302 326 MKC EN 300 440 MKC EN 302 372
M14	M14				
10.68 - 10.7 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) РАДИОАСТРОНОМИЈА	10.68 - 10.7 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) РАДИОАСТРОНОМИЈА		Забрана на емисии RA: VLBI		

ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно)				
M42				
10.7 - 11.7 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) и (З/В) КОПНЕНА МОБИЛНА		ФИКСНИ ЛИНКОВИ FSS: RR Appendix 30B (10.70-10.95 GHz/11.20-11.45 GHz) SIT/SUT-EUTELTRACS -VSAT AES HEST LEST	ERC/DEC/(00)08 ERC/REC 12-06 ERC/DEC/(00)08 ECC/DEC/(05)10 ECC/DEC/(05)11 ECC/DEC/(05)11 ECC/DEC/(05)11 ECC/DEC/(06)03 ECC/DEC/(06)02	MKC EN 302 217 MKC EN 301 427 EN 301 428 MKC EN 301 430 MKC EN 301 459 MKC EN 301 360 EN 302 340 EN 302 448 MKC EN 302 186 EN 301 428 MKC EN 301 459 EN 301 428 MKC EN 301 459
11.7 - 12.5 GHz ФИКСНА РАДИОДИФУЗИЈА-САТЕЛИТСКА КОПНЕНА МОБИЛНА			BSS: RR Appendix 30 SIT: 12.4 - 12.5 GHz HEST LEST VMES	MKC EN 301 459 MKC EN 301 360 EN 302 340 EN 302 448 EN 302 977
12.5 - 12.75 GHz ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З)			FSS: Дигитални SNG, VSAT-SIT/SUT AES	MKC EN 301 427 EN 301 428 MKC EN 301 430 MKC EN 302 186 MKC EN 301 360 MKC EN 301 459 EN 302 340 EN 302 448 MKC EN 302 186

		HET		ERC/DEC/06/03	EN 301 428 MKC EN 301 459 EN 301 428 MKC EN 301 459 EN 302 977
		LEST		ERC/DEC/06/02	
		VMES			
12.75 - 13.25 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В)		Фиксни линкови FSS земски станици		ERC/REC 12-02	MKC EN 302 217 MKC EN 301 430
13.25 - 13.4 GHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА		Сателитски сензори			
13.40 - 13.75 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА	13.40 - 13.75 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА	Сателитски сензори SRD за детекција на движење и алармирање: 13.4-14.0 GHz		ERC/REC 70-03	MKC EN 300 440
13.75 - 14.00 GHz ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) РАДИОЛОКАЦИЈА	13.75 - 14.00 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА	FSS земски станици SRD за детекција на движење и алармирање: 13.4-14.0 GHz		ERC/REC 70-03	MKC EN 301 430 MKC EN 300 440
14 - 14.25 GHz ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) Мобилна-Сателитска (З/В)		MSS земски станици VSAT/SNG AES ESV HET LEST VMES EST		ERC/REC 13-03 ERC/DEC/05/11 ERC/DEC/05/10 ERC/DEC/06/03 ERC/DEC/06/02	MKC EN 301 427 EN 302 977 MKC EN 301 430 MKC EN 302 186 EN 302 340 EN 301 428 EN 301 428 EN 302 977 EN 302 448
14.25 - 14.3 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) Мобилна-Сателитска (З/В)		MSS VSAT/SNG VMES AES		ERC/REC 13-03 ERC/DEC/05/11	MKC EN 301 427 EN 302 977 EN 301 428 MKC EN 301 430 MKC EN 302 186

		ESV	ECC/DEC(05)10	EN 302 340
14.3 - 14.47 GHz ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3/B) Мобилна-Сателитска (3/B)		FSS земски станици MSS VSAT/SNG VMES AES ESV		MKS EN 302 340 MKS EN 301 427 EN 302 977 EN 301 428 MKS EN 301 430 MKS EN 302 186 EN 302 340
14.47 - 14.5 GHz ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3/B) Мобилна-Сателитска (3/B) Радиоастрономија		FSS земски станици MSS AES VSAT/SNG VMES RA-VLBI		MKS EN 301 427 EN 302 977 MKS EN 302 186 EN 301 428
M14 14.50 - 14.62 GHz ФИКСНА МОБИЛНА Радиоастрономија		Фиксни линкови RA-VLBI		MKS EN 302 217
	14.62 - 16.23 GHz ФИКСНА МОБИЛНА			
15.23 - 15.35 GHz ФИКСНА МОБИЛНА Радиоастрономија		Фиксни линкови RA-VLBI		MKS EN 301 753
15.35 - 16.4 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно)		Забрана на емисии		

РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно)	RA/VLEI			
M42				
15.4 - 15.43 GHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА РАДИОЛОКАЦИЈА	RA			
15.43 - 15.63 GHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3/В) РАДИОЛОКАЦИЈА	FSS земски станици, MSS feeder линкови RA			
15.63 - 15.7 GHz ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА РАДИОЛОКАЦИЈА	RA			
		15.7 - 16.6 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА		
16.6 - 17.1 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА Вселенско истражување (3/В)		16.6 - 17.1 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА		
17.1 - 17.2 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА Мобилна	-	17.1 - 17.2 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА B2	-	
17.2 - 17.3 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (активно) МОБИЛНА РАДИОЛОКАЦИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (активно)	-	17.2 - 17.3 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА B2	-	
17.3 - 17.7 GHz ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/3) и (3/В) Радиолокација	FSS земски станици Feeder линкови за BSS RR Appendix 30A ESOMP	17.3 - 17.7 GHz Радиолокација B2	ESOMP/1301 ESOMP/1301	EN 303 978

17.7 - 18.1 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) и (З/В)	Фиксни линкови FSS Feeder линкови за BSS RR Appendix 30A ESOMP	ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03 ERC/DEC/(00)07 ECC/DEC/(13)01	MKC EN 302 217 MKC EN 301 360 MKC EN 301 459 EN 303 978
18.1 - 18.3 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) и (З/В) МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (В/З)	Фиксни линкови FSS земски станици Feeder линкови за BSS ESOMP	ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03 ERC/DEC/(00)07 ECC/DEC/(13)01	MKC EN 302 217 MKC EN 301 360 MKC EN 301 459 EN 303 978
18.3 - 18.4 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) и (З/В)	Фиксни линкови FSS земски станици Feeder линкови ESOMP	ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03 ECC/DEC/(13)01	MKC EN 302 217 MKC EN 301 360 MKC EN 301 459 EN 303 978
18.4 - 18.6 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З)	Фиксни линкови FSS земски станици Feeder линкови за BSS	ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03 ERC/DEC/(00)07	MKC EN 302 217 MKC EN 301 360 MKC EN 301 459
18.6 - 18.8 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно)	Фиксни линкови FSS земски станици ESOMP	ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03 ERC/DEC/(00)07 ECC/DEC/(13)01	MKC EN 302 217 MKC EN 301 360 MKC EN 301 459 EN 303 978
18.8 - 19.3 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З)	Фиксни линкови FSS земски станици	ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03 ERC/DEC/(00)07	MKC EN 302 217 MKC EN 301 360 MKC EN 301 459

19.3 - 19.7 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (B/3) и (3/B)	ESOMP Фиксни линкови FSS земски станици	ECC/DEC/13/01 ERC/DEC/00/07 ERC/REC 12-03 ERC/DEC/00/07	MKS EN 301 459 EN 303 978 MKS EN 302 217 MKS EN 301 360 MKS EN 301 459 MKS EN 301 459 EN 303 978
19.7 - 20.1 GHz ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (B/3) Мобилна-Сателитска (B/3)	ESOMP MSS земски станици SUT FSS земски станици HEST LEST	ECC/DEC/13/01 ECC/DEC/05/08 ECC/DEC/06/03 ECC/DEC/06/02 ECC/DEC/13/01	MKS EN 301 459 MKS EN 301 360 MKS EN 301 459 MKS EN 301 360 MKS EN 301 360 MKS EN 301 459 EN 303 978
20.1 - 20.2 GHz ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (B/3) МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (B/3)	ESOMP MSS земски станици SUT FSS земски станици HEST LEST	ECC/DEC/05/08 ECC/DEC/06/03 ECC/DEC/06/02 ECC/DEC/13/01	MKS EN 301 459 MKS EN 301 360 MKS EN 301 459 MKS EN 301 360 MKS EN 301 360 MKS EN 301 459 EN 303 978
20.2 - 21.2 GHz ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (B/3) МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (B/3)	ESOMP MSS земски станици	ECC/DEC/13/01	MKS EN 301 459 EN 303 978
21.2 - 21.4 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКА (пасивно) ФИКСНА МОБИЛНА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно)	SAR/SAB Сателитски сензори	ERC/REC 25-10	

21.4 - 22 GHz РАДИОДИФУЗИЈА-САТЕЛИТСКА		BSS-HDTV SRR (21.65-26.65 GHz)		MKC EN 301 360 MKC EN 301 459 EN 302 288
22 - 22.5 GHz ФИКСНА КОПЧЕНА МОБИЛНА РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) M14		Фиксни линкови SAP/SAB RA: 22.01-22.21 GHz, 22.21-22.50 GHz (VLBI) SRR (21.65-26.65 GHz) Сателитски сензори	T/R 13-02 ERC/REC 25-10 ECC/DEC/(04)10	MKC EN 302 217 EN 302 288
22.5 - 23 GHz ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) M14		Фиксни линкови: 22.0-22.6 GHz SAP/SAB RA: 22.81-22.86 GHz (VLBI) SRR (21.65-26.65 GHz) Сателитски сензори	T/R 13-02 ERC/REC 25-10 ECC/DEC/(04)10	MKC EN 302 217 EN 302 288
23 - 23.6 GHz ФИКСНА МЕГУСАТЕЛИТСКА МОБИЛНА M14		Фиксни линкови SAP/SAB RA: 23.07-23.12 GHz (VLBI) SRR (21.65-26.65 GHz)	T/R 13-02 ERC/REC 25-10 ECC/DEC/(04)10	MKC EN 302 217 EN 302 288
23.6 - 24 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) M42		Забрана на емисии SRR (21.65-26.65 GHz)	ECC/DEC/(04)10	EN 302 288
24 - 24.05 GHz АМАТЕРСКА АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА M15		Аматерски апликации Аматерски сателитски апликации Неспецифични SRD: 24.00-24.25 GHz SAP/SAB ISM: 24.00-24.25 GHz SRR (21.65-26.65 GHz)	ERC/REC 70-03 ERC/REC 25-10 ECC/DEC/(04)10	MKC EN 301 783 MKC EN 300 440 EN 302 288

24.05 - 24.25 GHz РАДИОПОКАЦИЈА Аматерска Земјино проучување-Сателитско (апативно)	24.05 - 24.25 GHz РАДИОПОКАЦИЈА	Сателитско сензорски Аматерски апликациски ISM: 24.00-24.25 GHz Наставен SRD: 24.00-24.25 GHz SRD за детекција на движечки и апарирани: 24.05-24.25 GHz TLPR: 24.05-27.00 GHz, LPR: 24.05-26.50 GHz SAP/SAB SRR (21.65-26.65 GHz) RTTT (автомобилски радар)	ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11)02 ERC/REC 25-10 ECC/DEC(04)10 ERC/REC 70-03	MKS EN 301 783 MKS EN 300 440 MKS EN 300 440 EN 302 729 EN 302 288 EN 302 858
M15 24.25 - 24.5 GHz ФИКСНА МОБИЛНА		SAP/SAB TLPR: 24.05-27.00 GHz, LPR: 24.05-26.50 GHz SRR (21.65-26.65 GHz) RTTT (автомобилски радар)	ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11)02 ECC/DEC(04)10 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 372 EN 302 729 EN 302 288 EN 302 858
24.5 - 26.26 GHz ФИКСНА		Фиксни линкови BFWA: CRS пар со 25.5-26.5 GHz за FDD TLPR: 24.05-27.00 GHz, LPR: 24.05-26.50 GHz SRR (21.65-26.65 GHz)	TIR 13-02 ECC/REC(11)01 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11)02 ECC/DEC(04)10	MKS EN 302 217 MKS EN 302 326 MKS EN 302 372 EN 302 729 EN 302 288
25.25 - 25.5 GHz ФИКСНА МЕГУСАТЕЛИТСКА МОБИЛНА		Фиксни линкови BFWA: CRS пар со 25.5-26.5 GHz за FDD TLPR: 24.05-27.00 GHz, LPR: 24.05-26.50 GHz SRR (21.65-26.65 GHz)	TIR 13-02 ECC/REC(11)01 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11)02 ECC/DEC(04)10	MKS EN 302 217 MKS EN 302 326 MKS EN 302 372 EN 302 729 EN 302 288
25.5 - 26.5 GHz ФИКСНА МЕГУСАТЕЛИТСКА МОБИЛНА		Фиксни линкови BFWA: TS пар со 24.5-25.5 GHz за FDD TLPR: 24.05-27.00 GHz, LPR: 24.05-26.50 GHz	TIR 13-02 ERC/REC(00)05 ECC/REC(11)01 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11)02	MKS EN 302 217 MKS EN 302 326 MKS EN 302 372 EN 302 729

		SRR (21.65-26.65 GHz)	ECC/DEC(04/10)	EN 302 288
	26.5 - 27.5 ФИКСНА МОБИЛНА	TLPR: 24.05-27.00 GHz SRR (21.65-26.65 GHz)	ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11/02) ECC/DEC(04/10)	MKC EN 302 372 EN 302 729 EN 302 288
27.5 - 29.5 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3/В)	FSS земски станици	Фиксни линкови FSS земски станици, (3/В) 27.5-27.8285 GHz (B/U) 27.5-27.501 GHz BFWA, CRS пар од 28.5-29.5 GHz за FDD ESOMP Feedat линкови за BSS (HDTV) 27.5-29.5 GHz	ECC/DEC(05/01) TIR 13-02 ECC/DEC(05/01) ECC/REC(11/01) ECC/DEC(05/01) ECC/DEC(13/01)	MKC EN 302 217 MKS EN 301 360 - MKS EN 302 326 EN 303 978
29.5 - 29.9 GHz ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3/В) Мобилна Сателитска (3/В)		MSS земски станици H-EST LEST FSS (ST/SUT) ESOMP	ECC/DEC(06/03) ECC/DEC(06/02) ECC/DEC(05/08) ECC/DEC(13/01)	MKS EN 301 459 MKS EN 301 459 MKS EN 301 459 MKS EN 301 459 EN 303 978
29.9 - 31.0 GHz ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3/В) МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (3/В)		MSS земски станици H-EST LEST FSS (ST/SUT) ESOMP	ECC/DEC(06/03) ECC/DEC(06/02) ECC/DEC(05/08) ECC/DEC(13/01)	MKS EN 301 459 MKS EN 301 459 MKS EN 301 459 MKS EN 301 459 EN 303 978
31 - 31.3 GHz ФИКСНА МОБИЛНА M14		Фиксни линкови RA: 31.2-31.3 GHz (VLBI)	ECC/REC(02/02)	MKS EN 302 217 MKS EN 302 326
31.3 - 31.5 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) РАДИОАС ТРОНОЖИКА		Забрана на емисии Сателитска сензори		

ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (позивно)	RA		
M42			
31.5 - 31.8 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (позивно) РАДИОСАТЕЛИТСКА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (позивно)	Сателитски сензори RA		
Фиксна Коплена Мобилна M14			
31.8 - 32.3 GHz ФИКСНА РАДИОНАВИГАЦИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (В/З)	Фиксни линкови	ERC/REC/01/02 ECC/REC/11/01	MKS EN 302 326 MKS EN 302 217
32.3 - 33.4 GHz ФИКСНА МЕГУСАТЕЛИТСКА РАДИОНАВИГАЦИЈА	Фиксни линкови	ERC/REC/01/02 ECC/REC/11/01	MKS EN 302 326 MKS EN 302 326
33.4 - 36.2 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА			
35.2 - 36 GHz ПОМОШНА МЕТЕОРОЛОШКА РАДИОЛОКАЦИЈА	Сателитски сензори		
36 - 37 GHz ФИКСНА МОБИЛНА M14	Сателитски сензори RA: 36.43-36.50 GHz		
37.0 - 37.5 GHz ФИКСНА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (В/З)	Фиксни линкови	TIR 12-01	MKS EN 302 217
37.5 - 39.5 GHz ФИКСНА	Фиксни линкови	TIR 12-01	MKS EN 302 217

ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З)	FSS земски станици	ERC/DEC(00/02)
39.5 - 40.5 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) МОБИЛНА МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З)	FSS земски станици	ERC/DEC(00/02)
40.5 - 42.5 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) РАДИОДИФУЗИЈА-САТЕЛИТСКА РАДИОДИФУЗИЈА	FSS земски станици MWS Фиксни линкови	ERC/DEC(02/04) ERC/DEC(99/15) ECC/REC(01/04) ERC/DEC(99/15) ECC/REC(01/04)
42.5 - 43.5 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) КОПЧЕНА МОБИЛНА РАДИОАСТРОНОМИЈА M14	FSS земски станици MWS RA: VLBI Фиксни линкови	ERC/DEC(02/04) ERC/DEC(99/15) ECC/REC(01/04) ERC/DEC(99/15) ECC/REC(01/04)
43.5 - 45.5 GHz МОБИЛНА МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА		
45.5 - 47.5 GHz МОБИЛНА МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА РАДИОНАВИГАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА		
47 - 47.2 GHz АМАТЕРСКА АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА	Аматерски апликации Аматерски сателитска апликации	MKS EN 301 783
47.2 - 47.8 GHz		

ФИКСНА МОБИЛНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3/В) -	FSS земски станици HAPS: 47.2-47.5 GHz SAP/SAB Feeder линкови за BSS	ECC/DEC/05/08 ERC/REC 25-10	
47.9 - 48.54 GHz ФИКСНА МОБИЛНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3/В)	FSS земски станици HAPS: 47.9-48.2 GHz SAP/SAB Фиксни линкови 48.50-48.54 GHz Feeder линкови за BSS	ECC/DEC/05/08 ERC/REC 25-10 ERC/REC 12-10	
48.54 - 50.20 GHz ФИКСНА МОБИЛНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3/В)	FSS земски станици SAP/SAB Фиксни линкови RA: 48.94-49.04 GHz Забрана на емисии од ајборне станици: 48.94-49.04 GHz Feeder линкови за BSS	ECC/DEC/05/08 ERC/REC 25-10 ERC/REC 12-10	MKS EN 302 217
M14 M42 50.2 - 50.4 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) M42	Забрана на емисии Сателитски сензори RA		
50.4 - 51.4 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3/В) Мобилна-Сателитска (3/В)			
51.4 - 52.6 GHz ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОАСТРОНОМИЈА	Фиксни линкови RA	ERC/REC 12-11	MKS EN 302 217
52.6 - 55.78 GHz			

ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) ВОСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно)	Забрана на емиси: 52-60-54, 25 GHz Сателитски сектори RA		
M42 55.78 - 56.9 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) ВОСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) ФИКСНА МЕГУСАТЕЛИТСКА	Фиксна линкови Сателитски сектори	ERC/REC 12-12	MKS EN 302 217
56.9 - 57 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) ФИКСНА МОБИЛНА ВОСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно)	Фиксна линкови Сателитски сектори	ERC/REC 12-12	MKS EN 302 217
57 - 58.2 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) ФИКСНА МОБИЛНА ВОСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) МЕГУСАТЕЛИТСКА	Фиксна линкови TLPR/LPR: 57-64 GHz WDTS Наставка: SRD: 57-64 GHz Сателитски сектори	ECC/REC/09/01 ERC/REC 70-03 ECC/DEC/11/02 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 217 MKS EN 302 372 EN 302 729 EN 302 567 EN 305 550
58.2 - 59 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) ФИКСНА РАДИОАСТРОНОМИЈА ВОСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно)	Фиксна линкови TLPR/LPR: 57-64 GHz WDTS Наставка: SRD: 57-64 GHz RA Сателитски сектори	ECC/REC/09/01 ERC/REC 70-03 ECC/DEC/11/02 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 217 MKS EN 302 372 EN 302 729 EN 302 567 EN 305 550
59 - 59.3 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) ФИКСНА	Фиксна линкови TLPR/LPR: 57-64 GHz	ECC/REC/09/01 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 217 MKS EN 302 372

МЕГАСАТЕЛИТСКА МОБИЛНА РАДИОЛОКАЦИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно)	РАДИОЛОКАЦИЈА	WDTs Неспецифични SRD: 57-64 GHz Сателитска сензори	ECC/DEC(11)02 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	EN 302 729 EN 302 567 EN 305 550
59.3 - 62 GHz ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОЛОКАЦИЈА МЕГАСАТЕЛИТСКА M12	59.3 - 62 GHz ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОЛОКАЦИЈА	Фиксни линкови TLPR/LPR: 57-64 GHz ISM: 61-61.5 GHz WDTs Неспецифични SRD: 57-64 GHz	ECC/REC(09)01 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11)02 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 217 MKS EN 302 372 EN 302 729 EN 302 567 EN 305 550
62 - 64 GHz ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОЛОКАЦИЈА МЕГАСАТЕЛИТСКА		IBCN во пар со 65-66 GHz Фиксни линкови TLPR/LPR: 57-64 GHz ITS: 63-64 GHz WDTs Неспецифични SRD: 57-64 GHz	ECC/REC(09)01 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11)02 ECC/DEC(09)01 ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 217 MKS EN 302 372 EN 302 729 EN 302 686 EN 302 567 EN 305 550
64 - 66 GHz ФИКСНА МЕГАСАТЕЛИТСКА КОГНЕТИВНА МОБИЛНА		Фиксни линкови WDTs RA	ECC/REC(05)02 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 217 EN 302 567
66 - 68 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) ФИКСНА МЕГАСАТЕЛИТСКА КОГНЕТИВНА МОБИЛНА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ		IBCN во пар со 62-63 GHz Фиксни линкови WDTs	ECC/REC(05)02 ERC/REC 70-03	MKS EN 302 217 EN 302 567
66 - 71 GHz МЕГАСАТЕЛИТСКА МОБИЛНА МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА				

РАДИОКОМУНИКАЦИЈА РАДИОКОМУНИКАЦИЈА-САТЕЛИТСКА	71 - 74 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) МОБИЛНА МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З) B1	Фиксна линиозна	ECC/REC(05)07	MKS EN 302 217
74 - 75.5 GHz РАДИОДИФУЗИЈА РАДИОДИФУЗИЈА-САТЕЛИТСКА ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) МОБИЛНА		Фиксна линиозна TLPRLPR: 75-85 GHz	ECC/REC(05)07 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11)02	MKS EN 302 217 MKS EN 302 372 EN 302 729
75.5 - 76 GHz РАДИОДИФУЗИЈА РАДИОДИФУЗИЈА-САТЕЛИТСКА ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) Аматерска Аматерска-Сателитска		Аматерска апликација Аматерска сателитска апликација Фиксна линиозна TLPRLPR: 75-85 GHz	ECC/REC(05)07 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11)02	MKS EN 301 783 MKS EN 302 217 MKS EN 302 372 EN 302 729
76 - 77.5 GHz РАДИОКОМУНИКАЦИЈА РАДИОКОМУНИКАЦИЈА Аматерска Аматерска-Сателитска		Аматерска апликација Аматерска сателитска апликација RTTT Радар: 76-77 GHz SHR RA: 76-86 GHz TLPRLPR: 75-85 GHz Жителски апликации	ECC/DEC(02)01 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(04)03 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11)02	MKS EN 301 783 MKS EN 301 091 EN 302 264 EN 302 264 MKS EN 302 372 EN 302 729 EN 301 091
M14 ME2 77.5 - 78 GHz АМАТЕРСКА АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА		SRR RA: 76-86 GHz	ECC/DEC(04)03	EN 302 264

Радионастројница M14		TLPR/LPR: 75-85 GHz	ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11)02	MKS EN 302 372 EN 302 729
78 - 79 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА Аматерска Аматерска-Сателитска Радионастројница M14		SRR RA: 76-86 GHz TLPR/LPR: 75-85 GHz	ECC/DEC(04)03 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11)02	EN 302 264 MKS EN 302 372 EN 302 729
79 - 81 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА РАДИОАСТРОНОМИЈА Аматерска Аматерска-Сателитска M14	79 - 81 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА M14	SRR RA: 76-86 GHz TLPR/LPR: 75-85 GHz	ECC/DEC(04)03 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11)02	EN 302 264 MKS EN 302 372 EN 302 729
81 - 84 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (ЗВ) МОБИЛНА МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (ЗВ) РАДИОАСТРОНОМИЈА M14	81 - 84 GHz ФИКСНА МОБИЛНА B1 M14	Фиксна линкови RA: 76-86 GHz TLPR/LPR: 75-85 GHz Аматерска апликација: 81-81.5 GHz Аматерска сателитска апликација: 81-81.5 GHz	ECC/REC(05)07 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11)02	MKS EN 302 217 MKS EN 302 372 EN 302 729 MKS EN 301 783
84 - 86 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (ЗВ) МОБИЛНА РАДИОАСТРОНОМИЈА M14		Фиксна линкови RA: 76-86 GHz TLPR/LPR: 75-85 GHz	ECC/REC(05)07 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(11)02	MKS EN 302 217 MKS EN 302 372 EN 302 729
86 - 92 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ M12		Забрана на емисии Сателитска сектори RA: VLB1		
92 - 94 GHz ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОАСТРОНОМИЈА		RA		

РАДИОЛОКАЦИЈА M14					
94.0 - 94.1 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) РАДИОЛОКАЦИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ	94.0 - 94.1 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА	Сателитски сензори			
94.1 - 95 GHz ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОАСТРОНОМИЈА РАДИОЛОКАЦИЈА M14	94.1 - 95 GHz РАДИОЛОКАЦИЈА M14	RA: 94.1-100.0 GHz			
95 - 100 GHz ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОАСТРОНОМИЈА РАДИОЛОКАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА M14		RA: 94.1-100.0 GHz			
100 - 102 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ M12		Забрана на емисии Сателитски сензори			
102 - 105 GHz ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОАСТРОНОМИЈА M14		RA: 102.0-109.5 GHz			
105.0 - 109.5 GHz ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ		RA: 102.0-109.5 GHz			

M14	109.5 - 111.8 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ M42		Забрана на емисии			
	111.80 - 114.25 GHz ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ M14		RA			
	114.25 - 116.00 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ M42		Забрана на емисии			
	116 - 119.98 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) МЕЃУСАТЕЛИТСКА		Сателитски сензори			
	119.98 - 122.25 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) МЕЃУСАТЕЛИТСКА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ M12		ISM: 122-123 GHz Неспецифични SRD: 122-123 GHz Сателитски сензори	ERC/REC 70-03	EN 305 550	
	122.25 - 123 GHz ФИКСНА МОБИЛНА МЕЃУСАТЕЛИТСКА Аматерска Аматерска сателитска M12		Аматерски апликации Аматерски сателитски апликации ISM: 122-123 GHz Неспецифични SRD: 122-123 GHz	ERC/REC 70-03	MKC EN 301 783 EN 305 550	
	123 - 130 GHz ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З)		RA: 128.33-128.59 GHz, 129.23-129.49 GHz			

РАДИОНАВИГАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА Радиоастрономија M14					
130 - 134 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) МЕЃУСАТЕЛИТСКА ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОАСТРОНОМИЈА M14	RA				
134 - 136 GHz АМАТЕРСКА АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА Радиоастрономија	Аматерски апликации Аматерски сателитски апликации			МКС EN 301 783	
136 - 141 GHz РАДИОАСТРОНОМИЈА РАДИОЛОКАЦИЈА Аматерска Аматерска-Сателитска M14	Аматерски апликации Аматерски сателитски апликации RA: 136.0-148.5 GHz			МКС EN 301 783	
141 - 148.5 GHz ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОАСТРОНОМИЈА РАДИОЛОКАЦИЈА M14	RA: 136.0-148.5 GHz				
148.5 - 151.5 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ M42	Забрана на емисии Сателитски сензори				
151.5 - 155.5 GHz ФИКСНА МОБИЛНА	RA: 151.5-158.5 GHz				

РАДИОАСТРОНОМИЈА РАДИОЛОКАЦИЈА M14					
155.5 - 158.5 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ M14	RA: 151.5-158.5 GHz				
158.5 - 164 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) МОБИЛНА МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З)					
164 - 167 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ M42	- Сателитски сензори				
167 - 174.5 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) МЕГУСАТЕЛИТСКА МОБИЛНА M14	RA: 168.59-168.93 GHz, 171.11-171.45 GHz, 172.31-172.65 GHz, 173.52-173.85 GHz				
174.5 - 174.8 GHz ФИКСНА МЕГУСАТЕЛИТСКА МОБИЛНА					
174.8 - 182 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) МЕГУСАТЕЛИТСКА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ	Сателитски сензори				

182 - 185 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ M42		Забрана на емисии Сателитски сензори			
185 - 190 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) МЕГУСАТЕЛИТСКА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ		Сателитски сензори			
190.0 - 191.8 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ M42		Забрана на емисии Сателитски сензори			
191.8 - 200 GHz ФИКСНА МЕГУСАТЕЛИТСКА МОБИЛНА МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА РАДИОНАВИГАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА M14		RA: 195.75-196.15 GHz			
200 - 209 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ M42		Забрана на емисии EESS			
209 - 217 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (3/В) МОБИЛНА РАДИОАСТРОНОМИЈА M14		RA: 209-226 GHz			
217 - 226 GHz ФИКСНА		RA: 209-226 GHz			

ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) МОБИЛНА РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ M14						
226 - 231.5 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ M42	Забрана на емисии Сателитски сензори					
231.5 - 232 GHz ФИКСНА МОБИЛНА Радиолокација						
232 - 235 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) МОБИЛНА Радиолокација						
235 - 238 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ	Сателитски сензори					
238 - 240 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) МОБИЛНА РАДИОЛОКАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА						
240 - 241 GHz ФИКСНА						

МОБИЛНА РАДИОЛОКАЦИЈА					
241 - 248 GHz РАДИОАСТРОНОМИЈА РАДИОЛОКАЦИЈА Аматерска Аматерска-Сателитска M12 M14	Аматерски апликации Аматерски сателитски апликации Неспецифични SRD: 244-246 GHz ISM: 244-246 GHz RA: 241-250 GHz	ERC/REC 70-03	MKS EN 301 783 EN 305 550		
248 - 250 GHz АМАТЕРСКА АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА Радиоастрономија M14	Аматерски апликации Аматерски сателитски апликации RA: 241-250 GHz		MKS EN 301 783		
250 - 252 GHz ЗЕМЛИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) РАДИОАСТРОНОМИЈА ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ M42	Забрана на емисии EESS RA				
252 - 285 GHz ФИКСНА МОБИЛНА МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (ЗВ) РАДИОАСТРОНОМИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА M14	RA: 252-275 GHz				
265 - 275 GHz ФИКСНА ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (ЗВ) МОБИЛНА РАДИОАСТРОНОМИЈА M14	RA: 252-275 GHz				
275 - 3000GHz (не е наменето) M58					

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

3705.

Врз основа на член 9, член 25 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014 и 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015 и 98/2015), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 јуни 2015 година, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Во членот 52 став 4 зборовите: „Рецептот за пропишан лек за акутно заболување важи 5 дена“ се заменуваат со зборовите: „Рецептот за пропишан лек за акутно заболување важи 3 дена“.

Член 2

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство а ќе се применува од 01.09.2015 година.

Бр. 02-11609/1
30 јуни 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.


*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015125



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

	Стр.
21. Закон за ратификација на Договорот за воена финансиска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција и протоколот за спроведување на финансиска поддршка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција.....	2
22. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Европската унија за учество на Република Македонија во Програмата на Европската унија „Вработување и социјални иновации“.....	29

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**21.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ВОЕНА ФИНАНСИСКА СОРАБОТКА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА И ПРОТОКОЛОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

Се прогласува Законот за ратификација на Договорот за воена финансиска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција и Протоколот за спроведување на финансиска поддршка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јули 2015 година.

Бр. 08-3025/1
22 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ВОЕНА ФИНАНСИСКА СОРАБОТКА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА И ПРОТОКОЛОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

Член 1

Се ратификуваат Договорот за воена финансиска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција и Протоколот за спроведување на финансиска поддршка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција, потпишани во Скопје на 29 ноември 2013 година и во Анкара на 12 декември 2013 година.

Член 2

Договорот и Протоколот од членот 1 од овој закон во оригинал на македонски, турски и англиски јазик, гласат:

ДОГОВОР ЗА ВОЕНА ФИНАНСИСКА СОРАБОТКА

ПОМЕЃУ

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

И

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

ДОГОВОР ЗА ВОЕНА ФИНАНСИСКА СОРАБОТКА**ПОМЕЃУ****ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА****И****ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Владата на Република Турција и Владата на Република Македонија (во понатамошниот текст именувани како „Страни“) со цел да се зајакне нивната воена соработка во рамките на нивните долгогодишни пријателски односи и да се придонесе на реструктурирањето на Вооружените сили на Република Македонија, го постигнаа следниов Договор.

ЧЛЕН I
ЦЕЛ

Владата на Република Турција ќе обезбеди финансиски ресурси за Владата на Република Македонија во износ од 1.575.000 (еденмилионпетстотиниседумдесетипетилјадитурскилири) турски лири пресметано во американски долари во склоп на воената финансиска соработка. Сумата од 1.475.000 (еденмилиончетиристотиниседумдесетипетилјадитурскилири) турски лири пресметано во американски долари од овие ресурси ќе бидат на располагање за набавка на производи од локални компании во Турција, пред сè компаниите од турската одбранбена индустрија за воени цели и останатите 100.000 (стоилјадитурскилири) турски лири пресметано во американски долари ќе бидат на располагање по стапување во сила на Протоколот за имплементација на финансиската помош кој ќе се потпише по склучувањето на овој Договор.

ЧЛЕН II
ДЕЛОКРУГ

Финансиските ресурси во сума од 1.475.000 (еденмилиончетиристотиниседумдесетипетилјадитурскилири) турски лири пресметано во американски долари ќе се стават на располагање за Владата на Република Македонија како финансиски придонес на производите кои ќе се набават за воени цели од локални компании во Турција, пред сè компаниите од турската одбранбена индустрија; финансиската сума во износ до 100.000 (стоилјадитурскилири) турски лири пресметано во американски долари ќе се стави на располагање како финансиска помош според релевантните регулативи на Владата на Република Турција.

ЧЛЕН III
ОВЛАСТЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Овој Договор ќе биде имплементиран од Министерството за национална одбрана на Република Турција во име на Владата на Република Турција и од Министерството за одбрана на Република Македонија во име на Владата на

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Република Македонија. Лицата за контакт во врска со овој Договор се Канцеларијата на Одбранбеното аташе на Република Македонија во Анкара/Турција и Канцеларијата на Одбранбеното аташе на Република Турција во Скопје/Македонија.

ЧЛЕН IV
НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ

1. Во случај на набавка на производи за воени цели од локални компании кои оперираат во Турција, пред се компаниите од турската одбранбена индустрија со финансиски ресурси до 1.475.000 (еденмилиончетиристотиниседумдесетипетилјадитурскилири) турски лири пресметано во американски долари;

а. Доколку вредноста на набавените производи изнесува 1.638.889 (двамилионистодеведесетичетирилијадичетиристотиничетириесетичетиритурскилири) турски лири пресметано во американски долари и повеќе од таа сума, тогаш 90% од 1.638.889 (двамилионистодеведесетичетирилијадичетиристотиничетириесетичетиритурскилири) турски лири пресметано во американски долари,

б. Доколку вредноста на набавените производи е помала од 1.638.889 (двамилионистодеведесетичетирилијадичетиристотиничетириесетичетиритурскилири) турски лири пресметано во американски долари, тогаш 90% од вредноста на набавените производи и услуги,

ќе се стави на располагање во готово по наредбата дадена од Министерство за национална одбрана на Република Турција до Централната банка согласно принципите на договорот, преку префрлување на банковна сметка на компанијата од која се врши набавката и која ќе се одбере од Владата на Република Македонија.

2. Средствата алоцирани за Владата на Република Македонија со овој Договор ќе бидат искористени согласно член X од овој Договор. Непотрошените доделени средства се враќаат во Касата на Република Турција.

3. Владата на Република Македонија ќе го испрати списокот на потреби определени согласно распоредените ресурси (покривајќи ги и приоритетите) до Министерството за национална одбрана на Република Турција, пред да дојде во Турција за набавката. Со координација на Министерството за национална одбрана на Република Турција; релевантните компании ќе се утврдат и Владата на Република Македонија ќе започне со процесот на набавка од локални компании во Турција, пред сè компаниите од турската одбранбена индустрија.

4. Исплатата ќе се врши од Министерството за национална одбрана на Република Турција на банкарската сметка на компанијата од која се врши набавката одбрана од страна на Владата на Република Македонија, по исполнувањето на следниве услови:

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

- а. потпишување и исполнување на договорот помеѓу Владата на Република Македонија и компанијата,
 - б. декларација со дипломатска нота дека производите и услугите набавени од страна на Владата на Република Македонија се испорачани,
 - в. декларација со дипломатска нота дека износот на придонесот на Владата на Република Македонија е исплатена од страна на Владата на Република Македонија.
5. Во случај Владата на Република Македонија да изврши набавка која ги надминува алоцираните финансиски средства и износот на придонесот, таа ќе треба да префрли дополнителни средства на својот придонес. Владата на Република Турција нема да изврши исплата на поголема сума од таа наведена во Договорот.
6. Трошоците кои се директно поврзани со алоцирање на финансиски средства како што се осигурување, даноци, порези, банковни трошоци и разликите во курсот, ќе се наведат во договорот за продажба кој ќе се склучи помеѓу Владата на Република Македонија и компанијата.
7. Посетите во склоп на процесот на набавки ќе се вршат по влегувањето на сила на Договорот согласно член IX од истиот. Трошоците на службените лица на Владата на Република Македонија поврзани со овој процес ќе бидат подмирени од страна на Владата на Република Македонија.
8. 100.000 (стоилјадитурскилири) турски лири пресметано во американски долари финансиска помош ќе се стават на располагање според принципите на Протоколот за имплементација на финансиска помош, кој ќе биде потпишан одвоено помеѓу властите на двете страни на кои се однесува овој Договор.
9. Ресурсите распоредени согласно Протоколот за имплементација на финансиска помош ќе бидат префрлени од страна на Министерството за национална одбрана на Република Турција на банкарската сметка на Одбранбеното аташе на Република Турција во Скопје/Македонија.

ЧЛЕН V
ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ

1. Со овој Договор, Владата на Република Македонија се согласува да го достави заработениот приход со исклучок на набавените производи и услуги од списокот набавени со финансиските средства кои ќе се префрлат од Владата на Република Турција, на банкарската сметка која ќе биде определена од страна на Владата на Република Турција.
2. Владата на Република Македонија се согласува да не го префрлува сопственичкото право или правото на користење на производите и услугите на друга земја или трета страна без претходна согласност на Владата на Република Турција.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3. Условите од овој Договор нема да алијаат на обврските кои произлегуваат од други меѓународни спогодби на кои двете страни се страни и нема да се применуваат против правата, безбедноста и територијалниот интегритет на други држави.

ЧЛЕН VI
БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Владата на Република Македонија нема да ја открива содржината и имплементацијата на Договорот или класифицираните информации разменети помеѓу Страните на влада, компанија или лице од трета страна без претходна писмена согласност од Владата на Република Турција. Овој принцип на тајност ќе продолжи да се применува дури и по раскинувањето на Договорот.

ЧЛЕН VII
РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

1. Во случај на спор кој може да произлезе поради имплементација или толкување на овој Договор, спорот нема да се изнесува пред некоја трета страна, борд на арбитража или меѓународен суд и ќе се реши по пат на преговори преку дипломатски канали.

ЧЛЕН VIII
РЕВИЗИЈА И ИЗМЕНИ

1. По потреба, секоја од страните ќе може да предложи ревизија и измени на овој Договор. Во овој случај, страните ќе започнат со разговори најдоцна 30 (триесет) дена по приемот на писменото известување.

2. Измените околу кои ќе се согласат Страните на писмено ќе стапат во сила во согласност со постапките дефинирани во Член IX.

3. Доколку не се добијат резултати за 60 (шеесет) дена од почетокот на преговорите, овој Договор ќе се раскине во согласност со одредбите во Член X.

4. Страните ќе продолжат да ги исполнуваат своите обврски кои произлегуваат од овој Договор за време на процесот на преговарање.

ЧЛЕН IX
РАТИФИКАЦИЈА И СТАПУВАЊЕ ВО СИЛА

Овој Договор стапува во сила на датумот на прием на последното писмено известување со кое Страните меѓусебно се известуваат, преку дипломатски канали, за завршувањето на нивните внатрешни правни процедури потребни за стапување во сила на Договорот.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

ЧЛЕН X
ТРАЕЊЕ И РАСКИНУВАЊЕ

1. Овој Договор ќе биде во сила 5 (пет) години. Доколку финансиските средства доделени на Владата на Република Македонија целосно се искористат, овој Договор ќе биде раскинат на датумот на прием на второто писмено известување преку кое Страните меѓусебно ќе се известат и на тој начин ќе ја потврдат состојбата.

2. Во случај еден од Страните да заклучи дека другата страна не ги почитува или не е во можност да ги почитува одредбите на овој Договор, страните може да предложат консултации на писмено. Таквите консултации ќе започнат најдоцна 30 (триесет) дена по приемот на формалното писмено известување. Доколку не се постигне резултат во првите 45 (четириесетипет) дена, која било од страните ќе го прекине овој Договор во рок од 60 (шеесет) дена од датумот на добивање на писменото известување.

3. Раскинувањето на Договорот, без оглед на причината, нема да влијае на одредбите наведени во Член V од овој Договор.

ЧЛЕН XI
ТЕКСТ И ПОТПИСИ

1. Овој Договор е подготвен во два оригинални примероци, секој од нив на турски, македонски и англиски јазик, при што сите текстови се подеднакво автентични. Во случај на спор кој може да произлезе како резултат на имплементацијата на овој Договор, ќе преовладува англиската верзија.

2. Како потврда на ова, долупотпишаните, овластените претставници на двете страни го потпишаа овој Договор на 29.11..... 2013 година во Скопје/Република Македонија и на 12.12..... 2013 година Анкара/Република Турција.

ВО ИМЕ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

ПОТПИС :

ИМЕ : Ismet YILMAZ

ФУНКЦИЈА: Министер за
Национална Одбрана

ВО ИМЕ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:

ПОТПИС

ИМЕ : Talat Xhaferi

ФУНКЦИЈА: Министер
за Одбрана

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

**ПРОТОКОЛ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ПОМЕЃУ
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА
И
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**ПРОТОКОЛ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ПОМЕЃУ
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА И
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Владата на Република Турција и Владата на Република Македонија (во понатамошниот текст „Страни“) постигнаа договор околу следниве прашања во врска со финансиската поддршка која се предвидува во рамките на Договорот за воено-финансиска соработка од 22.11 2013 година.

ЧЛЕН I
ЦЕЛ

Целата на овој Протокол е да ги определи начините на спроведување на финансиската поддршка од 100,000 (стоилјадитурскилири) турски лири пресметано во американски долари обезбедени од страна на Владата на Република Турција за Владата на Република Македонија.

ЧЛЕН II
ДЕЛОКРУГ

Финансиската поддршка обезбедена од страна на Владата на Република Турција се користи за покривање на трошоците за курсеви и посетата на персоналот од Вооружените сили на Република Македонија кој ќе ја посети Република Турција, како и други трошоци кои може да произлезат од горенаведеното.

ЧЛЕН III
НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ

1. Ресурсите предвидени за Владата на Република Македонија со овој Протокол ќе бидат искористени во согласност со Член VIII од овој Протокол. Непотрошените доделени средства се враќаат во Касата на Република Турција.

2. 100,000 (стоилјади) турски лири пресметано во американски долари се предвидени за покривање на трошоците за курсеви и посетата на персоналот од Вооружените сили на Република Македонија кој ќе ја посети Република Турција, како и други трошоци кои може да произлезат од горенаведеното.

Долудефинираните трошоци на персоналот од Вооружените сили на Република Македонија се покриваат од предвидениот извор:

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

а. Трошоците за персонал од Вооружените сили на Република Македонија кои даваат свој придонес на Курсевите на Партнерството за мир и Центарот за извонредност за одбрана од тероризам, 60,000 (шесетилјадитурскилири) турски лири пресметано во американски долари,

б. Трошоци за официјална посетна на персоналот од Вооружените сили на Република Македонија на Република Турција, 20,000 (дваесетилјадитурскилири) турски лири пресметано во американски долари,

в. Други трошоци кои може да произлезат, 20,000 (дваесетилјадитурскилири) турски лири пресметано во американски долари,

3. Финансиската поддршка алоцирана согласно Протоколот за имплементација ан финансиска помош ќе биде префрлена од страна на Министерството за национална одбрана на Република Турција на банкарската сметка на Одбранбеното аташе на Република Турција во Скопје/Македонија. Финансиските ресурси ќе се користат со контрола на Одбранбеното аташе на Република Турција во Скопје/Македонија во рамките ан директивите зададени од страна на Генералштабот на Република Турција.

4. Трансферот на средствата ќе се извршува од страна на турскиот Генералштаб, по потреба.

ЧЛЕН IV **БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ**

Владата на Република Македонија нема да ја открива содржината и имплементацијата на Протоколот или класифицираните информации разменети помеѓу Страните на влада, компанија или лице од трета страна без претходна писмена согласност од Владата на Република Турција. Овој принцип на тајност ќе продолжи да се применува дури и по раскинувањето на Протоколот.

ЧЛЕН V **РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ**

1. Во случај на спор кој може да произлезе како резултат на спроведувањето или толкувањето на овој Протокол, спорот нема да се проследи до трета страна, арбитражен одбор или меѓународен суди ќе се разреши преку преговори.

2. Што се однесува до прашањата кои не се покрисни со овој Протокол, се применуваат одредбите од „Договорот за воено-финансиска соработка“ потпишан на29.11..... 2013 година.

3. Условите од овој Протокол нема да влијаат на правата и обврските кои произлегуваат од други меѓународни спогодби на Страните.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

ЧЛЕН VI
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА

1. По потреба, секоја од страните ќе може да предложи ревизија и измени на овој Протокол. Во овој случај, страните ќе започнат со разговори најдоцна 30 (триесет) дена по приемот на писменото известување.
2. Измените околу кои ќе се согласат Страните на писмено ќе стапат во сила во согласност со постапките дефинирани во Член VII.
3. Доколку не се добијат резултати за 60 (шеесет) дена од почетокот на преговорите, овој Протокол ќе се раскине во согласност со одредбите во Член VIII.
4. Страните ќе продолжат да ги исполнуваат своите обврски кои произлегуваат од овој Протокол за време на процесот на преговарање.

ЧЛЕН VII
ОДОБРУВАЊЕ И СТАПУВАЊЕ ВО СИЛА

Овој Протокол стапува во сила на датумот на прием на последното писмено известување со кое страните меѓусебно се известуваат, преку дипломатски канали, за завршувањето на нивните внатрешни правни процедури потребни за стапување во сила на Протоколот.

ЧЛЕН VIII
ВАЖНОСТ И ПРЕСТАНОК

1. Овој Протокол ќе остане во сила пет (5) години. Доколку финансиските средства алоцирани за Владата на Република Македонија целосно се искористат, овој Протокол ќе престане да важи на датумот на прием на второто писмено известување со кое Страните меѓусебно се известуваат и ја потврдуваат настанатата состојба.
2. Во случај еден од страните да заклучи дека другата страна не ги почитува или не е во можност да ги почитува одредбите на овој Протокол, страните може да предложат консултаци на писмено. Таквите консултации ќе започнат најдоцна 30 (триесет) дена по приемот на формалното писмено известување. Доколку не се постигне резултат во првите 45 (четириесетипет) дена, која било од страните ќе го прекине овој Протокол во рок од 60 (шеесет) дена од датумот на добивање на писменото известување.



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ


ЧЛЕН IX
ТЕКСТ И ПОТПИСИ

1. Овој Протокол е подготвен во два оригинални примероци, секој од нив на турски, македонски и англиски јазик, при што сите текстови се подеднакво автентични. Во случај на спор кој може да произлезе како резултат на имплементацијата на овој Договор, ќе преовладува англиската верзија.

2. Како потврда на ова, долупотпишаните, овластените претставници на двете страни го потпишаа овој Договор на29.11..... 2013 година во Скопје/Република Македонија и на12.12..... 2013 година Анкара/Република Турција.

ВО ИМЕ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА:

ПОТПИС :



ИМЕ : Полковник Бедирхан Коч

ФУНКЦИЈА: Министерство за
Национална Одбрана
Началник на Сектор
за Надворешни односи
за Одбранбена Индустрија

ВО ИМЕ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:

ПОТПИС :



ИМЕ : Беким Максүти

ФУНКЦИЈА: Министерство
за Одбрана
Раководител на
Сектор за
Меѓународна Соработка

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE

MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA

ASKERİ MALİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

2013

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE
MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA
ASKERİ MALİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti (Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacaktır) uzun zamandır mevcut dostluk ilişkileri kapsamında askerî iş birliğini daha da güçlendirmek ve Makedonya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılanmasına katkıda bulunmak maksadıyla, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

MADDE-I-
AMAC

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, Makedonya Cumhuriyeti Hükûmetine, askerî mali iş birliğine istinaden 1.575.000 TL (birmilyonbeşyüzyetmişbeşbinTürkLirası) karşılığı ABD doları kaynak tahsis edecektir. Bu kaynağın 1.475.000 TL (birmilyondörtüzyüzyetmişbeşbin TürkLirası) karşılığı ABD doları öncelikle Türk savunma sanayisi firmaları olmak üzere Türkiye'deki yerli firmalardan askerî maksatlarla mal ve hizmetin satın alınması amacıyla; kalan 100.000 TL (yüzbinTürkLirası) karşılığı ABD doları iş bu Anlaşmanın imzalanmasını müteakip, imzalanacak Nakdi Yardım Uygulama Protokolünün yürürlüğe girmesinden sonra kullandırılmaya başlanacaktır.

MADDE-II-
KAPSAM

1.475.000 TL (birmilyondörtüzyüzyetmişbeşbinTürkLirası) karşılığı ABD doları kaynak, Makedonya Cumhuriyeti Hükûmetinin öncelikle Türk savunma sanayisi firmaları olmak üzere Türkiye'deki yerli firmalardan askerî maksatlarla satın alınacak malın ve hizmetin maliyetine mali katkı yapılması şeklinde; 100.000 TL (yüzbinTürkLirası) karşılığı ABD dolarlık kaynak ise Nakdi Yardım Uygulama Protokolleri kapsamında ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin bu konudaki mevzuatına göre kullandırılacaktır.

MADDE-III-
YETKİLİ MAKAMLAR VE TEMAS NOKTASI

Bu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti adına Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı; Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti adına ise Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından uygulanacaktır. Bu Anlaşma için temas noktaları, Ankara/Türkiye'deki Makedonya Cumhuriyeti Askerî Ataşeliği ve Üsküp/Makedonya'daki Türkiye Cumhuriyeti'nin Askerî Ataşeliğidir.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

**MADDE- IV-
UYGULAMA ESASLARI**

1. 1.475.000 TL (birmilyondörtüz yetmiş beş bin Türk Lirası) karşılığı ABD doları kaynak ile, öncelikle Türk savunma sanayisi firmaları olmak üzere Türkiye'deki yerli firmalardan askeri maksatlarla mal ve hizmetin satın alınması halinde;

a. Alınan mal ve hizmetin tutarı 1.638.889 TL (birmilyonaltıyüzotuzsekizbinsekizyüzseksendokuz Türk Lirası) karşılığı ABD doları ve bu miktardan fazla ise, 1.638.889 TL (birmilyonaltıyüzotuzsekizbinsekizyüzseksendokuz Türk Lirası) karşılığı ABD dolarının %90'ı,

b. Alınan mal ve hizmetin tutarı 1.638.889 TL (birmilyonaltıyüzotuzsekizbinsekizyüzseksendokuz Türk Lirası) karşılığı ABD dolarından az ise, mal ve hizmetin tutarının %90'ı,

tutarındaki kaynak, Anlaşma esaslarına göre Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığının Merkez Bankasına vereceği talimat üzerine Makedonya Cumhuriyeti Hükûmetinin göstereceği tedarik işlemini yaptığı firmanın banka hesabına transfer edilmek suretiyle nakit olarak kullanılacaktır.

2. Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti'ne tahsis edilen kaynak işbu Anlaşma'nın X. Maddesi uyarınca kullanılacaktır. Kullanılmayan kaynak T.C. Hazinesine iade edilir.

3. Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti tedarik için Türkiye'ye gelmeden önce tahsis edilen kaynağa göre belirleyeceği ihtiyaç listesini (önceliklerini de kapsayacak şekilde) Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığına gönderecektir. Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde; ilgili firmalar tespit edilecek ve Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti, öncelikle Türk savunma sanayisi firmaları olmak üzere Türkiye'deki yerli firmalardan alım sürecini başlatacaktır.

4. Ödemeler, Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığınca Makedonya Cumhuriyeti Hükûmetinin göstereceği, tedarik işlemini yaptığı firmanın banka hesabına aşağıdaki şartların yerine getirilmesinden sonra yapılacaktır:

a. Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti ile firma arasında sözleşme imzalanması ve sözleşmenin yerine getirilmesi,

b. Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti tarafından satın alınan malın ve hizmetin teslim alındığının nota ile bildirilmesi,

c. Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti tarafından Makedonya Cumhuriyeti Hükûmetinin katkı payının ödendiğinin nota ile bildirilmesi.

5. Makedonya Cumhuriyeti Hükûmetinin, tahsis edilen kaynak ve katkı payı tutarının üzerinde alım yapması halinde, kendi katkı payına ilave kaynak aktaracaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, Anlaşmada belirtilen miktarın üzerinde ödeme yapmayacaktır.

6. Taşıma, nakliye, ulaşım, montaj, ambalaj, eğitim, yoluk ve yevmiye, sigorta, banka masrafları, vergi, harç ve kur farkı giderleri gibi nakdi kaynağın tahsisi ile doğrudan ilişkili olan giderler Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti ile firma arasında yapılacak satış sözleşmesinde yer alacaktır.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7. Tedarik sürecine ilişkin ziyaretler, işbu Anlaşma'nın IX. Maddesi uyarınca yürürlüğe girmesini müteakip başlatılacaktır. Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti görevlilerinin bu sürece ilişkin masrafları Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti tarafından karşılanacaktır.

8. 100.000 TL (yüzbinTürkLirası) karşılığı ABD doları nakdi yardım, Taraflar arasında bu Anlaşmaya atıf yapılarak ayrıca imzalanacak olan Nakdi Yardım Uygulama Protokolü esaslarına göre yapılacaktır.

9. Nakdi Yardım Uygulama Protokolü ile tahsis edilen kaynak Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp/Makedonya Askerî Ataşeliğinin banka hesabına transfer edilecektir.

MADDE -V-
MAL VE HİZMETLERİN KULLANIM HAKKI

1. Bu Anlaşma ile Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti tarafından aktarılacak kaynak ile tedarik ettiği mal ve hizmetlerin envanterden çıkarılması sonucu elde edeceği gelir Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin göstereceği banka hesabına ödemeyi kabul eder.

2. Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin önceden yazılı muvafakatini almadıkça, mal ve hizmetlerin kendisini veya kullanma hakkını başka bir Ülkeye veya üçüncü bir Tarafa transfer etmeyeceği konusunda mutabık kalmıştır.

3. Bu Anlaşmanın hükümleri, her iki Tarafın da tarafı oldukları uluslararası anlaşmalardan doğan taahhütlerini etkilemeyecek ve diğer devletlerin çıkarlarına, güvenliklerine ve toprak bütünlüklerine karşı kullanılmayacaktır.

MADDE-VI-
GİZLİLİK DERECELİ BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ

Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin yazılı onayı olmadan, Anlaşmanın içeriğini ve Anlaşmanın uygulanması hakkındaki veya Taraflar arasında teati edilebilecek gizlilik dereceli bilgileri üçüncü bir Ülkenin hükûmetine, firmasına veya şahsına açıklamayacaktır. Bu gizlilik ilkesi Anlaşmanın sona ermesini müteakip de devam edecektir.

MADDE-VII-
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Anlaşmanın uygulanması veya yorumlanmasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde, uyuşmazlık üçüncü bir taraf, hakem kurulu veya uluslararası mahkemeye götürülmeyecek ve diplomatik kanallarla yapılacak müzakereler aracılığıyla çözümlenecektir.

MADDE -VIII-
GÖZDEN GEÇİRME VE TADİL

1. Her bir Taraf işbu Anlaşmanın gözden geçirilmesini veya değiştirilmesini teklif edebilir. Bu durumda, Taraflar yazılı bildirimin alındığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde görüşmelere başlayacaktır.

2. Taraflarca yazılı olarak mutabık kalınan değişiklikler IX. Maddede düzenlenen usule uygun olarak yürürlüğe girecektir.



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3. Görüşmeler başladıktan sonra, 60(altmış) gün içerisinde bir sonuç alınamazsa, Madde X'daki hüküm gereği işbu Anlaşma sona erdirilecektir.

4. Müzakere sürecinde, Taraflar bu Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecektir.

**MADDE-IX-
ONAY VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ**

Bu Anlaşma, Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuk usullerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yoldan bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

**MADDE-X-
YÜRÜRLÜK SÜRESİ VE SONA ERDİRME**

1. İşbu Anlaşma 5 (beş) yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. İşbu Anlaşma uyarınca Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti'ne tahsis edilen kaynağın tamamen kullanılması durumunda Anlaşma, tarafların bu durumu tespit eden karşılıklı yazılı bildirimlerinden ikincisinin alındığı tarihte sona erecektir.

2. Taraflardan birinin bu Anlaşma hükümlerine uymaması veya diğer Tarafın uymadığı sonucuna varması halinde Taraflar, yazılı olarak istişare önerisinde bulunabileceklerdir. Bu istişareler, yazılı bildirimin alındığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde başlatılacaktır. Müteakip 45(kırkbeş) gün içinde bir sonuca varılamaz ise, Taraflardan herhangi biri, yazılı bildirimin alındığı tarihten itibaren 60(altmış) gün içinde bu Anlaşmayı sona erdirebilecektir.

3. Anlaşmanın herhangi bir suretle sona ermesi işbu Anlaşmanın Vinci Maddesinde geçen hükümlerin uygulanmasına hake getirmeyecektir.

**MADDE-XI-
METİN VE İMZA**

1. Bu Anlaşma her biri aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Makedonca ve İngilizce dillerinde iktiser asıl nüsha olarak hazırlanmıştır. Bu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili doğabilecek ihtilaflar halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

2. Yukarıdaki hususlar muvacehesinde, işbu Anlaşma ..29.11..... 2013 tarihinde Üsküp/Makedonya'da ve 12..Aralık..... 2013 tarihinde Ankara/Türkiye'de kendi hükümetlerinde gerektiği gibi yetkilendirilen ve altında imzaları bulunanların şahitliğinde imzalanmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ADINA

İMZA :

İSİM : İsmail YILMAZ

UNVAN: Millî Savunma Bakanı

MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ADINA

İMZA :

İSİM : Talat XHAFERI

UNVAN: Savunma Bakanı

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE

MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA

NAKDİ YARDIM UYGULAMA PROTOKOLÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE
MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA
NAKDİ YARDIM UYGULAMA PROTOKOLÜ

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti (bundan böyle "Taraflar" olarak belirtilecektir), imzalamış oldukları ..29.. Kasım..... 2013 tarihli Askerî Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında tahsis edilecek nakdî yardımın kullanılması maksadıyla aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

MADDE I
AMAC

Bu Protokolün amacı, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti tarafından Makedonya Cumhuriyeti Hükûmetine sağlanacak 100.000 TL (yüzbinTürkLirası) karşılığı ABD Doları nakdî yardımın uygulama esaslarını belirlemektir.

MADDE II
KAPSAM

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti tarafından sağlanacak nakdî yardım Makedonya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri personelinin kurs masrafları, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret masrafları ve ortaya çıkabilecek diğer masraflarını karşılamak maksadıyla kullanılacaktır.

MADDE III
UYGULAMA ESASLARI

1. Makedonya Cumhuriyeti Hükûmetine tahsis edilen kaynak işbu Protokolün VIII. Maddesi uyarınca kullanılacaktır. Kullanılmayan kaynak T.C. Hazinesine iade edilir.

2. 100.000 TL (yüzbinTürkLirası) karşılığı ABD dolarlık kaynak, Makedonya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri personelinin kurs masrafları, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret masrafları ile ortaya çıkabilecek diğer ihtiyaçların karşılanması maksadıyla tahsis edilmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri personelinin aşağıda belirtilen masrafları tahsis edilen kaynaktan karşılanacaktır:

- a. Barış İçin Ortaklık ve Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi kurslarına katılacak Makedonya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri personelinin harcamaları
60.000 TL (altmışbinTürkLirası) karşılığı ABD Doları
- b. Makedonya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri personelinin Türkiye Cumhuriyeti'ne yapacağı resmi ziyaret masrafları
20.000 TL (yirmibinTürkLirası) karşılığı ABD Doları
- c. Ortaya çıkabilecek diğer ihtiyaçları karşılama masrafı..
20.000 TL (yirmibinTürkLirası) karşılığı ABD Doları

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3. Bu Protokole göre tahsis edilen nakdi yardım, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp/Makedonya Askerî Ataşeliğinin banka hesabına transfer edilecektir. İşbu kaynak Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilen direktifler çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Üsküp/Makedonya Askerî Ataşeliği kontrolünde kullanılacaktır.

4. İhtiyaç duyulması halinde ihtiyaçlar arasında kaynak transferleri, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılabilecektir.

MADDE IV
GİZLİLİK DERECELİ BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ

Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin yazılı onayı olmadan, Protokolün içeriğini ve Protokolün uygulanması hakkındaki veya Taraflar arasında teati edilebilecek gizlilik dereceli bilgileri üçüncü bir ülkenin hükûmetine, firmasına veya şahsına açıklamayacaktır. Bu gizlilik ilkesi Protokolün sona ermesini müteakip de devam edecektir.

MADDE V
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

1. Bu Protokolün uygulanması veya yorumlanmasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde uyuşmazlık üçüncü bir taraf, hakem kurulu veya uluslararası mahkemeye götürülmeyecek ve diplomatik kanallarla yapılacak müzakereler aracılığıyla çözümlenecektir.

2. Bu Protokol'de düzenlenmeyen hususlara ilişkin olarak 29. Kasım 2013 tarihli "Askerî Mali İş Birliği Anlaşması"nın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

3. Bu Protokolün hükümleri, Tarafların diğer uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

MADDE VI
GÖZDEN GEÇİRME VE TADİL

1. Her bir Taraf işbu Protokolün gözden geçirilmesini veya değiştirilmesini teklif edebilir. Bu durumda, Taraflar yazılı bildirimin alındığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde görüşmelere başlayacaktır.

2. Taraflarca yazılı olarak mutabık kalınan değişiklikler VII. Maddede düzenlenen usule uygun olarak yürürlüğe girecektir.

3. Görüşmeler başladıktan sonra, 60(altmış) gün içerisinde bir sonuç alınamazsa, Madde VIII'deki hüküm gereği işbu Protokol sona erdirilecektir.

4. Müzakere sürecinde, Taraflar bu Protokolden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecektir.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

MADDE VII
ONAY VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

Bu Protokol, Tarafların Protokolün yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuk usullerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yoldan bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

MADDE VIII
YÜRÜRLÜK SÜRESİ VE SONA ERDİRME

1. İşbu Protokol 5 (beş) yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. İşbu Protokol uyarınca Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti'ne tahsis edilen kaynağın tamamen kullanılması durumunda Anlaşma, tarafların bu durumu tespit eden karşılıklı yazılı bildirimlerinden ikincisinin alındığı tarihte sona erecektir.


2. Taraflardan birinin bu Protokol hükûmlerine uymaması veya diğer Tarafın uymadığı sonucuna varması halinde Taraflar, yazılı olarak istişare önerisinde bulunabileceklerdir. Bu istişareler, yazılı bildirimin alındığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde başlatılacaktır. Müteakip 45(kırkbeş) gün içinde bir sonuca varılamaz ise, Taraflardan herhangi biri, yazılı bildirimin alındığı tarihten itibaren 60(altmış) gün içinde bu Protokolü sona erdirebilecektir.

MADDE IX
METİN VE İMZA

1. Bu Protokol her biri aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Makedonca ve İngilizce dillerinde ikişer asıl nüsha olarak hazırlanmıştır. Bu Protokolün uygulanması ile ilgili doğabilecek ihtilaflar halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

2. Yukarıdaki hususlar muvacehesinde, işbu Protokol 29.11..... 2013 tarihinde Üsküp/Makedonya'da ve 12. Aralık..... 2013 tarihinde Ankara/Türkiye'de kendi hükûmetlerince gerektiği gibi yetkilendirilen ve altında imzaları bulunanların şahitliğinde imzalanmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ADINA

İMZA : 
İSİM : Albay Bedirhan KOÇ

UNVAN: Millî Savunma Bakanlığı
Savunma Sanayi Dış İlişkiler
Dairesi Başkanı

MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ADINA

İMZA : 
İSİM : Bakim MAKSUTİ

UNVAN: Makedonya Cumhuriyeti
Savunma Bakanlığı Uluslararası
İlişkiler Bölümü Başkanı

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

MILITARY FINANCIAL COOPERATION AGREEMENT**BETWEEN****THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY****AND****THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA****MILITARY FINANCIAL COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN****THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
AND****THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA**

The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Macedonia (hereinafter shall be referred to as "Parties") with a view to further strengthen the military cooperation within the scope of long standing friendly relations and to contribute to restructuring of the Armed Forces of the Republic of Macedonia, have agreed on the following:

ARTICLE-I
PURPOSE

The Government of the Republic of Turkey shall allocate a financial resource to the Government of the Republic of Macedonia summing up to U.S.Dollars equivalent to 1.575.000 TL (onemillionfivehundredseventyfivehousandTurkishLiras) based on military financial cooperation. The amount of U.S.Dollars equivalent to 1.475.000 TL (onemillionfourhundredseventyfivehousandTurkishLiras) from this source shall be made available for purchasing of goods and services from local companies in Turkey, primarily the Turkish Defense Industry companies for military purposes and the remaining U.S.Dollars equivalent to 100.000 TL (onehundredthousandTurkishLiras) shall be made available after the entry into force of the Financial Assistance Implementation Protocol to be signed after the conclusion of this Agreement.

ARTICLE-II
SCOPE

The financial resource summing up to U.S.Dollars equivalent to 1.475.000 TL (onemillionfourhundredseventyfivehousandTurkishLiras) shall be made available to the Government of the Republic of Macedonia in the form of contribute to financial cost of goods and services to be purchased for military purposes from local companies in Turkey, primarily the Turkish Defense Industry companies; the financial resource summing up to U.S.Dollars equivalent to 100.000 TL (onehundredthousandTurkishLiras) shall be made available in the scope of The Implementation Protocol Regarding the Financial Assistance and according to the relevant legislation of the Government of the Republic of Turkey.

ARTICLE-III
COMPETENT AUTHORITIES AND POINTS OF CONTACT

This Agreement shall be implemented by the Ministry of National Defense of the Republic of Turkey on behalf of the Government of the Republic of Turkey and by the Ministry of Defense of the Republic of Macedonia on behalf of the Government of the Republic of Macedonia. The points of contact for this Agreement are the Office of the Military Attache of the Republic of Macedonia in Ankara/Turkey and the Office of the Military Attache of the Republic of Turkey in Skopje/ Macedonia.



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

ARTICLE-IV
IMPLEMENTATION PRINCIPLES

1. In case of purchasing of goods and services for military purposes from local companies operating in Turkey, primarily the Turkish Defense Industry companies with the financial resource summing up to U.S.Dollars equivalent to 1.475.000 TL (onemillionfourhundredseventyfivethousandTurkishLiras);

a. If the purchased goods and services amount to U.S.Dollars equivalent to 1.638.889 TL (onemillionsixhundredthirtyeightthousandelghthundredeightynineTurkishLiras) and more than that amount, then 90 % of U.S.Dollars equivalent 1.638.889 TL (onemillionsixhundredthirtyeightthousandelghthundredeightynineTurkishLiras),

b. If the purchased goods and services is less than U.S.Dollars equivalent to 1.638.889 TL (onemillionsixhundredthirtyeightthousandelghthundredeightynineTurkishLiras), then 90 % of the amount of the value of the purchased goods and services

shall be made available in cash upon the order to be given by the Ministry of National Defense of the Republic of Turkey to the Central Bank pursuant to the principles of Agreement, by being transferred to the bank account of the company from which procurement is made and to be marked out by the Government of the Republic of Macedonia.

2. The resource allocated to the Government of the Republic of Macedonia shall be used pursuant to Article X of this Agreement. Unexpended appropriation is returned to the Turkish Republic Treasury.

3. The Government of the Republic of Macedonia shall send the list of requirements determined according to the allocated resource (covering the priorities as well) to the Ministry of National Defense of the Republic of Turkey, before coming to Turkey for procurement. Under the coordinationship of Ministry of National Defense of the Republic of Turkey; the relevant companies shall be determined and the Government of the Republic of Macedonia shall start the purchasing process from local companies in Turkey, primarily the Turkish Defense Industry companies.

4. Payments shall be made by the Ministry of National Defense of the Republic of Turkey to the bank account of the company from which procurement is made and marked out by the Government of the Republic of Macedonia after fulfillment of following conditions:

a. Signing and fulfillment of the contract between the Government of the Republic of Macedonia and the company,

b. Declaration with diplomatic note that the goods and services purchased by the Government of the Republic of Macedonia have been received,

c. Declaration with diplomatic note that the amount of contribution of the Government of the Republic of Macedonia is paid by the Government of the Republic of Macedonia.

5. In case the Government of the Republic of Macedonia makes a purchase which exceeds the allocated financial resource and contribution amount, the Government of the Republic of Macedonia shall transfer additional resource to its contribution. The Government of the Republic of Turkey shall not make any payment higher than the amount stated in the Agreement.



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6. Expenses which are directly related with the allocation of the financial resource such as freight, shipping, transportation, mounting, packing, education, travel allowance and daily wage, insurance, taxes, levies, bank charges and exchange differences shall be stated in the sales contract to be concluded between the Government of the Republic of Macedonia and the company.

7. Visits concerning procurement process shall be commenced upon the entry into force of this Agreement pursuant to Article IX thereof. Expenses of the Government of the Republic of Macedonia officials related to this process shall be borne by the Government of the Republic of Macedonia.

8. U.S.Dollars equivalent to 100.000 TL (onehundredthousandTurkishLiras) financial assistance shall be made available according to principles of Financial Assistance Implementation Protocol which shall be signed separately between the authorities of two Parties referred to this Agreement.

9. The resource allocated by the Financial Assistance Implementation Protocol shall be transferred by the Ministry of National Defense of the Republic of Turkey to the bank account Skopje/ Macedonia Military Attaché of the Republic of Turkey.

ARTICLE-V**USAGE RIGHT FOR THE GOODS AND SERVICES**

1. With this Agreement, the Government of the Republic of Macedonia agrees to pay the income earned by excluding the goods and services from inventory procured with the financial resource to be transferred by the Government of the Republic of Turkey, to the bank account which shall be marked by the Government of the Republic of Turkey.

2. The Government of the Republic of Macedonia agrees on not transferring the goods and services or their usage rights to another country or a third Party without receiving the prior written consent of the Government of the Republic of Turkey.

3. The provisions of this Agreement shall not affect the commitments arising from other international treaties to which both sides are Parties and shall not be employed against the rights, security and territorial integrity of other states.

ARTICLE-VI**SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION**

The Government of the Republic of Macedonia shall not disclose the content and implementation of the Agreement or the classified information which shall be exchanged between the Parties to a third country's government, firm or person without written consent of the Government of the Republic of Turkey. This principle of confidentiality shall continue to apply even after termination of the Agreement.

ARTICLE-VII**SETTLEMENT OF DISPUTES**

In case of any dispute that may arise due to implementation or interpretation of this Agreement, the dispute shall not be brought to any third party, arbitration board or international court and shall be settled through negotiations via diplomatic channels.

ARTICLE-VIII**REVISION AND AMENDMENT**

1. Each Party may propose revision or amendment of this Agreement. In this case, the Parties will start discussions within 30 (thirty) days at the latest of receipt of written notification thereof.



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

2. Amendments agreed upon by the Parties in writing shall enter into force in accordance with the procedure prescribed in Article IX.
3. If no result is obtained within 60(sixty) days after consultations begin, this Agreement will be terminated in accordance with the provisions in Article X.
4. The Parties shall continue to fulfill their obligations arising from this Agreement during the negotiation process.

ARTICLE-IX
RATIFICATION AND ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification by which the Parties notify each other, through diplomatic channels, of the completion of their internal legal procedures required for the entry into force of the Agreement.

ARTICLE-X
DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall remain in force for 5(five) years. In case the financial resource allocated to the Government of the Republic of Macedonia is completely used, this Agreement shall be terminated on the date of receipt of the second written notification by which the Parties notify each other confirming the situation.
2. In the event that one of the Parties does not comply or concludes that the other Party is not complying with the provisions of this Agreement, the Parties shall be able to propose a consultation in written form. These consultations shall be started within 30(thirty) days at the latest after the written notification has been received. If no result is reached within following 45(fortyfive) days, either Party shall terminate this Agreement within 60(sixty)days from the date of receiving the written notification.
3. Termination of the Agreement, for any reason whatsoever, shall not affect the implementation of the provisions referred to in Article V of this Agreement.

ARTICLE-XI
TEXT AND SIGNATURES

1. This Agreement is prepared in two original copies in Turkish, Macedonian and English languages, each text being equally authentic. In case of any dispute that may arise due to implementation of this Agreement, English text shall prevail.
2. In witness whereof, the undersigned, being duly authorized representatives of both Parties have signed this Agreement on ~~25.11.2013~~ *December...12*, 2013 in Skopje/Macedonia and on *December...12*, 2013 in Ankara/Turkey.

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF TURKEY

SIGNATURE:

NAME

: Ismet YILMAZ

TITLE

: Minister of National Defense

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF MACEDONIA

SIGNATURE:

NAME

: Talat XHAFERI

TITLE

: Minister of Defense of the
Republic of Macedonia

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

**THE IMPLEMENTATION PROTOCOL
REGARDING THE FINANCIAL ASSISTANCE BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA**

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

**THE IMPLEMENTATION PROTOCOL
REGARDING THE FINANCIAL ASSISTANCE BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA**

The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Macedonia (hereinafter shall be referred to as Parties) have agreed on the following issues with regard to the financial assistance to be allocated within the framework of Military Financial Cooperation Agreement dated on ...~~November~~...29., 2013.

**ARTICLE-I
PURPOSE**

The purpose of this Protocol is to establish the implementation principles of the financial assistance in the amount of U.S.Dollars equivalent to 100.000 TL (onehundredthousandTurkishLiras) to be provided by the Government of the Republic of Turkey to the Government of the Republic of Macedonia.

**ARTICLE-II
SCOPE**

The financial assistance to be provided by the Government of the Republic of Turkey shall be used to meet the course fee and visit expenses of the personnel of the Armed Forces of the Republic of Macedonia who shall visit the Republic of Turkey, as well as other charges that may arise accordingly.

**ARTICLE-III
IMPLEMENTATION PRINCIPLES**

1. The resource allocated to the Government of the Republic of Macedonia shall be used pursuant to Article VIII of this Protocol. Unexpended appropriation is returned to the Turkish Republic Treasury.
2. U.S.Dollars equivalent to 100.000 TL (onehundredthousandTurkishLiras) is allocated to meet the course and visit expenses of the personnel of the Armed Forces of the Republic of Macedonia who shall visit the Republic of Turkey, as well as other charges that may arise accordingly.

The expenses of the personnel of Armed Forces of the Republic of Macedonia defined below shall be borne from the allocated source:

- a. Expenditures of the personnel of the Armed Forces of the Republic of Macedonia who shall attend to Partnership for Peace and Centre of Excellence Defense Against Terrorism Courses,
in the amount of U.S.Dollars equivalent to 60.000 TL (sixtythousandTurkishLiras)
- b. Official visit expenditures of the personnel of the Armed Forces of the Republic of Macedonia who shall visit the Republic of Turkey
in the amount of U.S.Dollars equivalent to 20.000 TL (twentythousandTurkishLiras)
- c. Expenditures to meet the other needs that may arise accordingly,
in the amount of U.S.Dollars equivalent to 20.000 TL (twentythousandTurkishLiras)



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3. The financial assistance allocated according to the Protocol shall be transferred by the Ministry of National Defense of the Republic of Turkey to the bank account of Skopje/ Macedonia Military Attaché of the Republic of Turkey. The financial resource shall be used under the supervision of Skopje/ Macedonia Military Attaché of the Republic of Turkey in the framework of the directives given by the General Staff of the Republic of Turkey.

4. Transfer of the resources between needs shall be conducted by the General Staff of the Republic of Turkey, when necessary.

ARTICLE-IV
SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

The Government of the Republic of Macedonia shall not disclose the content and implementation of the Protocol or the classified information which shall be exchanged between the Parties to a third country's government, firm or person without written consent of the Government of the Republic of Turkey. This principle of confidentiality shall continue to apply even after termination of the Protocol.

ARTICLE-V
SETTLEMENT OF DISPUTES

1. In case of any dispute that may arise due to implementation or interpretation of this Protocol, the dispute shall not be brought to any third party, arbitration board or international court and shall be settled through negotiations via diplomatic channels..

2. With regard to the issues not covered by this Protocol, the relevant provisions of the "Military Financial Cooperation Agreement" signed on *November 29, 2013* shall be applied.

3. Provisions of this Protocol shall not affect the rights and obligations arising from other international agreements of the Parties.


ARTICLE-VI
REVISION AND AMENDMENT

1. Each Party may propose revision or amendment of this Protocol. In this case, the Parties will start discussions within 30 (thirty) days at the latest of receipt of written notification thereof.

2. Amendments agreed upon by the Parties in writing shall enter into force in accordance with the procedure prescribed in Article VII.

3. If no result is obtained within 60 (sixty) days after consultations begin, this Protocol will be terminated in accordance with the provisions in Article VIII.

4. The Parties shall continue to fulfill their obligations arising from this Protocol during the negotiation process.



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

ARTICLE-VII
RATIFICATION AND ENTRY INTO FORCE

This Protocol shall enter into force on the date of receipt of the last written notification by which the Parties notify each other, through diplomatic channels, of the completion of their internal legal procedures required for entry into force of the Protocol.

ARTICLE-VIII
DURATION AND TERMINATION

1. This Protocol shall remain in force for 5(five) years. In case the financial resource allocated to the Government of the Republic of Macedonia is completely used, this Protocol shall be terminated on the date of receipt of the second written notification by which the Parties notify each other confirming the situation.

2. In the event that one of the Parties does not comply or concludes that the other Party is not complying with the provisions of this Protocol, the Parties shall be able to propose a consultation in written form. These consultations shall be started at latest within 30 (thirty) days after the written notification has been received. If no result is reached within following 45 (fortyfive) days, either Party shall terminate this Protocol within 60(sixty)days from the date of receiving the written notification.


ARTICLE-IX
TEXT AND SIGNATURE

1. This Protocol is prepared in two original copies in Turkish, Macedonian and English languages, each text being equally authentic. In case of any dispute that may arise due to implementation of this Protocol, English text shall prevail.

2. In witness whereof, the undersigned, being duly authorized representatives of both Parties have signed this Protocol on 29.11....., 2013 in Skopje/Republic of Macedonia and on December...12, 2013 in Ankara/Turkey.

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF TURKEY

SIGNATURE



NAME : Colonel Bedirhan KOÇ
TITLE : Head of Defense Industry
Foreign Relations
Department of Ministry of
National Defense

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF MACEDONIA

SIGNATURE:



NAME : Bekim MAKSUTI
TITLE : Head of International
Department of Ministry of
Defense of the Republic
of Macedonia

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3

Министерството за одбрана се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Договорот и Протоколот од членот 1 од овој закон.

Член 4

Овој Закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES PËR BASHKËPUNIM USHTARAK FINANCIAR NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË TURQISË DHE PROTOKOLLIT PËR REALIZIMIN E NDIHMËS FINANCIARE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË TURQISË

Neni 1

Ratifikohet Marrëveshja për bashkëpunim ushtarak financiar ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë dhe Protokollit për realizimin e ndihmës financiare ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, të nënshkruara në Shkup më 29 nëntor 2013 dhe në Ankara më 12 dhjetor 2013.

Neni 2

Marrëveshja dhe Protokollit nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase, turke dhe angleze, është si vijon:

Neni 3

Ministria e Mbrojtjes caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e Marrëveshjes dhe Protokollit nga neni 1 i këtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

22.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА „ВРАБОТУВАЊЕ И СОЦИЈАЛНИ ИНОВАЦИИ“**

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Европската унија за учество на Република Македонија во Програмата на Европската унија „Вработување и социјални иновации“, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јули 2015 година.

Бр. 08-3036/1
22 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н**ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА
ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА
„ВРАБОТУВАЊЕ И СОЦИЈАЛНИ ИНОВАЦИИ“**

Член 1

Се ратификува Спогодбата меѓу Република Македонија и Европската унија за учество на Република Македонија во програмата на Европската унија „Вработување и социјални иновации“, склучена со размена на писма, потпишани на 30 јануари 2015 година во Скопје и на 30 март 2015 година во Брисел.

Член 2

Спогодбата од членот 1 од овој закон во оригинал на англиски јазик и превод на македонски јазик, гласи:

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

AGREEMENT**between the Republic of Macedonia and the European Union
on the participation of the Republic of Macedonia in the European Union Programme for
Employment and Social Innovation ("EaSI")**

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA, hereinafter referred to as the Republic of Macedonia,

on the one part, and

THE EUROPEAN COMMISSION, hereinafter referred to as "the Commission", on behalf of the European Union,

on the other part,

Whereas:

- (1) the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the Republic of Macedonia, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other part, on a Framework Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the general principles for the participation of the Republic of Macedonia in Community programmes¹ has been signed on 22 November 2004 establishing the general principles for the participation of the Republic of Macedonia in Union programmes. Article 5 of the Protocol provides that the specific terms and conditions, including the financial contribution, with regard to the participation of the Republic of Macedonia in each particular programme will be determined by the Republic of Macedonia and the Commission.
- (2) the European Union Programme for Employment and Social Innovation ("EaSI") was established by Regulation (EU) No 1296/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013²

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

**Article 1
Programme**

The Republic of Macedonia shall participate in the European Union Programme for Employment and Social Innovation ("EaSI") (hereinafter called "the Programme"), in accordance with the conditions laid down in the in the Protocol of 22 November 2004 to the Stabilisation and Association Agreement between the Republic of Macedonia, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other part, on a Framework Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the general principles for the participation of the Republic of Macedonia in Community programmes, and under the terms and conditions referred to in Articles 2-4 of this Agreement.

**Article 2
Terms and conditions with respect to participation in the Programme**

¹ OJ L 192, 22.7.2005, p.23.

² OJ L 347, 20.12.2013, p. 238

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

1. The Republic of Macedonia shall participate in the Programme in conformity with the objectives, criteria, procedures and deadlines as defined in REGULATION (EU) No 1296/2013 of the European Parliament and of the Council, and according to the Articles 16 and 27 of the Regulation.
2. Notwithstanding paragraph 1, the Republic of Macedonia shall not participate in activities of the Programme if there are limitations due to legal or regulatory constraints, or due to their subject matter, as shall be approved by the Committee under Article 36 of the REGULATION (EU) No 1296/2013.
3. The terms and conditions applicable to the submission, assessment and selection of applications by eligible institutions, organisations and individuals of the Republic of Macedonia shall be the same as those applicable to eligible institutions, organisations and individuals of the Member States of the European Union.
4. To participate in the Programme, the Republic of Macedonia shall pay every year a financial contribution to the General Budget of the European Union in accordance with Article 3 below. The financial contribution of the Republic of Macedonia in respect of its participation and implementation of the Programme shall be added to the amount earmarked each year in the General Budget of the European Union for commitment appropriations to meet the financial obligations arising out of different forms of measures necessary for the execution, management and operation of the Programme.
5. One of the official languages of the EU shall be used for the procedures related to requests, contracts and reports, as well as for other administrative aspects of the Programme.

Article 3
Financial contribution

The rules governing the financial contribution of the Republic of Macedonia are set out in Annex I.

Article 4
Reporting and evaluation

Without prejudice to the responsibilities of the Commission and the European Court of Auditors in relation to the monitoring and evaluation of the Programme, the participation of the Republic of Macedonia in the Programme shall be continuously monitored on a partnership basis involving the Republic of Macedonia and the Commission. The Republic of Macedonia shall submit relevant reports to the Commission and take part in other specific activities provided for by the EU in that context.

In accordance with Regulations (EU, Euratom) No 966/2012 of 25 October 2012 and Commission Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 of 29 October 2012 and with the other rules referred to in this Agreement, the contracts concluded with beneficiaries of the programmes established in the Republic of Macedonia shall provide for financial or other audits, on the basis of documents and on the spot, to be conducted at any time by Commission agents or by other persons mandated by the Commission.

Commission agents and other persons mandated by the Commission shall have appropriate access to documents and to all the information required in order to carry out such audits, including in electronic form. This right of access shall be stated explicitly in the contracts concluded to implement the instruments referred to in this Agreement. The European Court of Auditors shall have the same rights

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

as the Commission.

Article 5**Final provisions**

This Agreement shall apply for the duration of the Programme. Nevertheless, should the European Union decide to extend the duration without any substantial change within the Programme/s, this Agreement would also be extended correspondingly and automatically if no Party denounces it within one month following the extension decision.

Projects and activities in progress at the time of termination shall continue until their completion under the conditions laid down in this Agreement, as well as the contractual arrangements applying to these projects and activities and the provisions of Annex II.

The annexes form an integral part of this Agreement.

This Agreement may only be amended in writing by common consent of the parties.

This Agreement shall enter into force on the day on which the Republic of Macedonia notifies the Commission that its internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

Done at on

For the Government of
the Republic of Macedonia

Done at on

For the Commission,
On behalf of the European Union

Dime Spasov

Minister of Labour and Social Policy
of the Republic of Macedonia

Marianne Thyssen

Commissioner
for Employment, Social Affairs, Skills and
Labour Mobility

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Annex I**Rules governing the financial contribution of the Republic of Macedonia to European Union Programme for Employment and Social Innovation ("EaSI")**

1. The financial contribution to be paid by the Republic of Macedonia to the General Budget of the European Union to participate in the Programme shall be the following:

EUR 200.000 per year for the years 2015-2020

Where 2015 is the first year of possible actual participation in the Programme.

The contribution of the Republic of Macedonia shall cover costs related to the preparation, feasibility, development and execution of the projects of common interest, as well as for the development and implementation of horizontal measures as foreseen in the Programme.

2. Travel costs and subsistence costs incurred by representatives and experts of the Republic of Macedonia for the purposes of taking part as observers in the work of the committee referred to in Article 36 of the Regulation (EU) No 1296/2013 or other meetings related to the implementation of the Programme shall be reimbursed by the Commission on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for representatives of the Member States of the European Union.
3. The Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Union shall apply to the management of the contribution of the Republic of Macedonia.
4. When this Agreement enters into force and at the beginning of each subsequent budgetary year, the Commission shall send to the Republic of Macedonia a call for funds corresponding to its contribution of the costs covered by this Agreement.
5. That contribution shall be paid in euro to a euro denominated bank account of the Commission.
6. The Republic of Macedonia shall pay its contribution to the annual costs in accordance with the call for funds request no later than three months after the date of the call. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of default interest by the Republic of Macedonia on the outstanding amount from the due date. The interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the months in which the deadline falls, increased by 3.5 percentage points. If the delay in the payment of the contribution is such that it may significantly jeopardise the implementation and management of the programme, and in the absence of payment 20 working days after a formal letter of reminder has been sent by the Commission to the Republic of Macedonia, participation of the Republic of Macedonia in the programme for the relevant year will be suspended.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Annex II**FINANCIAL CONTROL, RECOVERY AND OTHER ANTIFRAUD MEASURES****I. CONTROLS AND ANTIFRAUD MEASURES BY THE UNION**

1. In accordance with the financial regulation applicable to the general budget of the European Union, and with the other rules referred to in this Agreement, the contracts and grant agreements concluded with beneficiaries of the programmes established in the Republic of Macedonia may provide for financial or other audits may be conducted at any time during the implementation of the contract or the grant agreement and for a period of 5 years starting from the date of payment of the balance.
2. Commission agents and other persons mandated by the Commission shall have appropriate access on the premises of the contractors and their subcontractors and on the premises of the beneficiaries and their contractors and subcontractors, to sites, works and documents and to all the information required in order to carry out such audits, including in electronic form. This right of access shall be stated explicitly in the contracts and grant agreements concluded to implement the instruments referred to in this Agreement. The European Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.
3. Within the framework of this Agreement, the European Anti-Fraud Office (OLAF) shall be authorised to carry out on-the-spot checks and inspections on territory of the Republic of Macedonia, in accordance with the procedural provisions of Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 and Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996.

These checks and inspections shall be prepared and conducted in close collaboration with the competent authorities of the Republic of Macedonia designated by the authorities of the Republic of Macedonia, which shall be notified in good time of the object, purpose and legal basis of the checks and inspections, so that they can provide all the requisite help.

If the authorities of the Republic of Macedonia concerned so wish, the on-the-spot checks and inspections may be carried out jointly with them.

Where the participants in the programmes resist an on-the-spot check or inspection, the authorities of the Republic of Macedonia, acting in accordance with national rules, shall give Commission/OLAF inspectors such assistance as they need to allow them to discharge their duty in carrying out an on-the-spot check or inspection.

The Commission/OLAF shall report as soon as possible to the authorities of the Republic of Macedonia any fact or suspicion relating to an irregularity which has come to its notice in the course of the on-the-spot check or inspection. In any event the Commission/OLAF shall be required to inform the above-mentioned authority of the result of such checks and inspections.

II. INFORMATION AND CONSULTATION

1. For the purposes of proper implementation of this Annex, the competent authorities of the Republic of Macedonia and EU authorities shall regularly exchange information and, at the request of one of the Parties, shall conduct consultations.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

2. The competent authorities of the Republic of Macedonia shall inform the Commission without delay of any fact or suspicion which has come to their notice relating to an irregularity in connection with the conclusion and implementation of the contracts and grant agreements concluded in application of the instruments referred to in this Agreement.

III. ADMINISTRATIVE MEASURES AND PENALTIES

Without prejudice to application of criminal law of the Republic of Macedonia, administrative measures and penalties may be imposed by the Commission in accordance with the financial regulation applicable to the general budget of the European Union.

IV. RECOVERY

Decisions taken by the Commission within the scope of this Agreement which impose a pecuniary obligation on persons other than States shall be enforceable in the Republic of Macedonia. The enforcement shall be governed by the rules of civil procedure in force in the State in the territory of which it is carried out. The enforcement order shall be appended to the decision, without other formality than verification of the authenticity of the decision, by the national authority which the Government of the Republic of Macedonia shall designate for this purpose and shall make known to the Commission. When these formalities have been completed on application by the Commission, the latter may proceed to enforcement in accordance with the national law, by bringing the matter directly before the competent authority. The legality of the Commission decision shall be subject to control by the Court of Justice of the European Union.

Judgments delivered by the Court of Justice of the European Union pursuant to an arbitration clause in a contract within the scope of this Agreement shall be enforceable on the same terms.

V. DIRECT COMMUNICATION

The Commission shall communicate directly with the participants and contractors in the European Union Programme for Employment and Social Innovation established in the Republic of Macedonia. They may submit directly to the Commission all relevant information and documentation which they are required to submit on the basis of the instruments referred to in this Agreement and of the contracts and grant agreements concluded to implement them.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

СПОГОДБА**помеѓу Република Македонија и Европската Унија
за учество на Република Македонија во програмата на Европската Унија
„Вработување и социјални иновации“**

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во понатамошниот текст
„Република Македонија“,

од една страна, и

ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА, во понатамошниот текст „Комисијата“, во името
на Европската Унија,

од друга страна,

каде:

- (1) Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија од една страна и Европските Заедници и нивните земји членки, од друга страна за Рамковната спогодба меѓу Република Македонија и Европската Заедница, потпишан на 22 ноември 2004, ги одредува општите начела за учество на Република Македонија во програмите на Заедницата¹. Членот 5 на Протоколот предвидува надлежните органи на Република Македонија и Комисијата да ги одредат специфичните услови, вклучувајќи го и финансискиот придонес, во однос на учеството во секоја програма;
- (2) Програмата на Унијата „Вработување и социјални иновации 2014 – 2020“ беше воспоставена со Регулативата (ЕУ) на Европскиот Парламент и на Советот, бр. 1296/2013 од 11 декември 2013²

СЕ СОГЛАСИЈА ЗА СЛЕДНОВО:

Член 1**Програма**

Република Македонија ќе учествува во Програмата на Унијата „Вработување и социјални иновации“, (во понатамошниот текст „Програмата“), во согласност со условите наведени во Протоколот од 22 ноември 2004 година кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија

¹ Службен весник на РМ бр. 46 од 20.06.2005

² Службен весник серија Л 347, 20.12.2013, стр.238

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

од една страна и Европските Заедници и нивните земји членки, од друга страна за Рамковната спогодба меѓу Република Македонија и Европската Заедница за општите начела за учество на Република Македонија во програмите на Унијата, и според условите наведени во членовите 2-4 од оваа Спогодба.

Член 2**Услови за учество во Програмата**

1. Република Македонија ќе учествува во активностите на Програмата во согласност со целите, критериумите, постапките и роковите дефинирани во Регулативата на Европскиот Парламент и на Советот, бр. 1296/2013, и согласно членовите 16 и 27 од оваа регулатива.
2. Независно од одредбите од ставот 1, Република Македонија нема да учествува во активности на Програмата доколку постојат ограничувања од правна или законска природа, или поради природата на активностите, согласно со одобрението на Комитетот од членот 36 на Регулативата број 1296/2013.
3. Условите кои се применуваат за поднесување, процена и избор на апликации од подобните институции, организации и физички лица од Република Македонија ќе бидат исти како тие кои се применуваат за подобни институции, организации и физички лица од земјите-членки на Европската Унија.
4. За учество во Програмата, Република Македонија секоја година ќе плаќа финансиски придонес во Општиот буџет на Европската Унија согласно членот 3 подолу. Финансискиот придонес на Република Македонија во однос на нејзиното учество и спроведување на Програмата ќе биде додаден во износот предвиден секоја година во Општиот буџет на Европската унија за средства наменети за исполнување на финансиските обврски кои произлегуваат од различните форми на мерки неопходни за извршување, управување и работење на Програмата.
5. Еден од официјалните јазици на ЕУ ќе се користи за постапките кои се однесуваат на барањата, договорите и извештаите, како и за другите административни аспекти на Програмата.

Член 3**Финансиски придонес**

Правилата според кои се управува со финансискиот придонес на Република Македонија се наведени во Анекс I.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 4**Известување и оценување**

Без повредување на одговорностите на Комисијата и Европскиот суд на ревизори во однос на следењето и оценувањето на Програмата, учеството на Република Македонија во Програмата ќе биде постојано следено врз партнерска основа, вклучувајќи ја Република Македонија и Комисијата. Република Македонија ќе поднесува до Комисијата соодветни извештаи и ќе учествува во други специфични активности предвидени од страна на ЕУ во тој контекст.

Согласно Регулативата (ЕУ, Евроатом), бр. 966/2012 од 25 октомври 2012 и Делегираната регулатива на Комисијата бр. 1268/2012 од 29 октомври 2012 и другите правила наведени во оваа Спогодба, договорите склучени со корисниците на програмата основани во Република Македонија ќе предвидуваат финансиска или други видови на ревизија, врз основа на документите и во просториите на корисниците и нивните изведувачи и подизведувачи, која ќе биде спроведувана во секое време од страна на претставници на Комисијата или од страна на други лица овластени од страна на Комисијата.

Претставниците на Комисијата и другите лица овластени од страна на Комисијата ќе имаат соодветен пристап до документите и сите информации побарани со цел спроведување на таквите ревизии, вклучувајќи и во електронска форма. Ова право на пристап ќе биде јасно наведено во договорите и спогодбите за грантови склучени за спроведување на инструментите наведени во оваа Спогодба. Европскиот суд на ревизори ќе ги има истите права како и Комисијата.

Член 5**Завршни одредби**

Оваа Спогодба ќе се применува за периодот на траењето на Програмата. Меѓутоа, доколку Европската Унија реши да го продолжи нејзиното траење без некаква значајна промена во рамките на Програмата, оваа Спогодба ќе биде продолжена соодветно и автоматски доколку ниту една страна не ја отфрли во рок од еден месец по одлуката за продолжување.

Проектите и активностите кои се во тек во моментот на прекинот, ќе продолжат сè до нивно завршување согласно условите наведени во оваа Спогодба, како и сите договорни одредби што се однесуваат на овие проекти и активности и одредбите од Анекс II.

Анексите претставуваат составен дел од оваа Спогодба.

Оваа Спогодба може да биде изменета само по писмен пат со заедничка согласност на страните.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Оваа Спогодба влегува во сила на денот кога Република Македонија ќе ја извести Комисијата дека се исполнети националните законски услови за стапување во сила на оваа спогодба.

Во..... на.....

За Владата на Република Македонија

Во..... на.....

За Комисијата,

во име на Европската Унија,

Диме Спасов

Министер за труд и
социјална политика
на Република Македонија

Мариане Тисен

Член на Комисијата
за вработување, социјални
прашања, вештини и мобилност
на трудот

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Анекс I

Правила за уредување на финансискиот придонес на Република Македонија во Програмата на Унијата „Вработување и социјални иновации“

1. Финансискиот придонес кој треба да се биде платен од Република Македонија во Општиот буџет на Европската Унија за учество во Програмата ќе биде:

200.000 ЕУР годишно за годините 2015 - 2020

каде 2015 е првата година од можното фактичко учество во Програмата.

Придонесот од Република Македонија ќе ги покрива трошоците кои се однесуваат на подготовката, изводливоста, развојот и извршувањето на проектите од заеднички интерес, како и развој и спроведување на хоризонтални мерки како што е предвидено во Програмата.

2. Патните трошоци и трошоците за дневници на претставниците и стручњациите од Република Македонија со цел учество како набљудувачи во работењето на комитетот наведен во членот 36 на Регулативата (ЕУ) бр. 1296/2013 или други состаноци поврзани со спроведувањето на Програмата ќе бидат надоместени од страна на Комисијата врз иста основа и во согласност со постапките кои во моментот се на сила за претставниците на земјите-членки на Европската Унија.
3. Финансиската регулатива која се применува врз Општиот буџет на Европската Унија ќе се применува врз управувањето со придонесот од Република Македонија.
4. Кога оваа Спогодба ќе стапи на сила и на почетокот од секоја следна буџетска година, Комисијата ќе испрати на Република Македонија повик за средства во висина на нејзиниот придонес на име на трошоците опфатени со оваа Спогодба.
5. Тој придонес ќе биде платен во евра на банкарската сметка деноминирана во евра на Комисијата.
6. Република Македонија ќе го плати нејзиниот придонес кон годишните трошоци согласно повикот за средства не подоцна од три месеци по датумот на повикот. Секое задоцнување во плаќањето на придонесот ќе доведе до плаќање на затезна камата од страна на Република Македонија на преостанатиот износ од датумот на доспевање. Каматната стапка ќе биде стапката која ја применува Европската централна банка во нејзиното главно работење за рефинансирање, како што е објавено во С сериите од Службениот весник на Европската Унија, на сила од првиот календарски ден од месеците во кои паѓа крајниот рок, зголемена за 3,5 процентни поени. Доколку доцнењето во плаќањето на придонесот е толкаво што

може значително да го загрози спроведувањето и управувањето на програмата, и во отсуство на плаќање во рок од 20 работни дена по испраќањето на формално писмо за потсетување од страна на Комисијата до Република Македонија, учеството на Република Македонија во програмата за соодветната година ќе биде суспендирано.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Анекс II

ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА, ПОВРАТ НА СРЕДСТВА И ДРУГИ МЕРКИ ПРОТИВ ИЗМАМА

I. КОНТРОЛИ И МЕРКИ ПРОТИВ ИЗМАМА ОД СТРАНА НА УНИЈАТА

1. Согласно финансиската регулатива која се применува врз Општиот буџет на Европската Унија, и со другите правила наведени во овој Договор, договорите и спогодбите за грантови склучени меѓу корисниците на програмите основани во Република Македонија може да предвидуваат спроведување на финансиска или други видови ревизија во секое време во текот на спроведувањето на договорот или спогодбата за грант и за период од 5 години почнувајќи од датумот на исплата на билансот.
2. Претставниците на Комисијата и другите лица овластени од страна на Комисијата ќе имаат соодветен пристап до просториите на изведувачите и нивните подизведувачи и до просториите на корисниците и нивните изведувачи и подизведувачи, до локациите, работите и документите и до сите информации побарани со цел спроведување на таквите ревизии, вклучувајќи и во електронска форма. Ова право на пристап ќе биде јасно наведено во договорите и спогодбите за грантови склучени за спроведување на инструментите наведени во оваа Спогодба. Европскиот суд на ревизори ќе ги има истите права како и Комисијата.
3. Во рамките на оваа Спогодба, Европската канцеларија за спречување измама (ОЛАФ) ќе биде овластена за спроведување на теренски проверки и инспекции на територијата на Република Македонија, согласно процедуралните одредби на Регулативата на Советот (Еуратом, ЕК) бр. 883/2013 на Европскиот парламент и на Советот и Регулативата на Советот (Еуратом, ЕК) бр. 2185/96 од 11 ноември 1996 година.

Проверките и инспекциите ќе бидат подготвени и спроведени во тесна соработка со надлежните органи на Република Македонија назначени од страна на органите на Република Македонија, кои ќе бидат навремено известени за целта, намерата и законската основа на проверките и инспекциите, така што ќе можат да ја обезбедат целокупната побарана помош.

Доколку органите на Република Македонија сакаат, теренските проверки и инспекциите може да се спроведуваат заедно со нив.

Онаму каде учесниците во програмите се противат на теренската проверка или инспекција на самото место, органите на Република Македонија, дејствувајќи согласно националните правила, ќе им ја дадат потребната помош на инспекторите на Комисијата/ОЛАФ така

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

што ќе им се дозволи да ја исполнат нивната должност во спроведувањето на теренската проверка или инспекција.

Комисијата/ОЛАФ во најкраток можен рок ќе ги извести органите на Република Македонија за каков било факт или сомнеж во врска со неправилност која била забележана во текот на теренската проверка или инспекција. Во секој случај од Комисијата/ОЛАФ ќе биде побарано да ги информира горенаведените органи за резултатот од таквите проверки и инспекции.

II. ИНФОРМАЦИИ И КОНСУЛТАЦИИ

1. Со цел правилно спроведување на овој Анекс, надлежните органи на Република Македонија и органите на ЕУ редовно ќе разменуваат информации и, на барање на една од страните, ќе спроведуваат консултации.
2. Надлежните органи на Република Македонија ќе ја информираат Комисијата без задоцнување за каков било факт или сомнеж во врска со неправилност која била забележана во врска со склучувањето и спроведувањето на договори и спогодба за грантови склучени со примена на инструментите наведени во оваа Спогодба.

III. АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И КАЗНИ

Без повредување на примената на кривичниот закон на Република Македонија, Комисијата може да наметне административни мерки и казни согласно финансиската регулатива која се применува за Општиот буџет на Европската Унија.

IV. ПОВРАТ НА СРЕДСТВА

Одлуките донесени од страна на Комисијата во рамките на опсегот на оваа Спогодба кои наметнуваат парична обврска за лица, а не за земјите, ќе се спроведуваат во Република Македонија. Спроведувањето ќе биде раководено според правилата за граѓанска постапка кои се на сила во Земјата на чија територија се врши спроведувањето. Налогот за спроведување ќе биде приложен со одлуката, без други формалности освен потврда за веродостојноста на одлуката, од страна на националниот орган кој Владата на Република Македонија го назначува за оваа намена и за кој ќе ја запознае Комисијата. Кога овие формалности ќе се завршат по барање на Комисијата, истата може да постапи кон спроведување во согласност со националниот закон, со изнесување на предметот директно пред надлежниот орган.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Законитоста на одлуката на Комисијата ќе биде предмет на контрола од страна на Судот на правдата на Европската Унија.

Одлуките донесени од страна на Судот на правдата на Европската Унија во согласност со клаузула за арбитража во договор во рамките на делокругот на оваа Спогодба ќе се извршуваат под истите услови.

V. ДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЈА

Комисијата ќе комуницира директно со учесниците и изведувачите во Програмата на Унијата „Вработување и социјални иновации“ воспоставени во Република Македонија. Тие може да ги поднесуваат до Комисијата сите соодветни информации и документација кои се побарани од нив врз основа на инструментите наведени во оваа Спогодба и во договорите и спогодбите за грантови склучени за нивно спроведување.

Член 3

Министерството за труд и социјална политика се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Спогодбата од членот 1 од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE BASHKIMIT EVROPIAN PËR PJESËMARRJE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË PROGRAMIN E BASHKIMIT EVROPIAN "PUNËSIM DHE INOVACIONE SOCIALE"****Neni 1**

Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrje të Republikës së Maqedonisë në programin e Bashkimit Evropian "Punësim dhe Inovacione Sociale", e lidhur me shkëmbimin e letrave, të nënshkruara më 13 janar 2015 në Shkup dhe më 30 mars 2015 në Bruksel.

Neni 2

Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në original në gjuhën angleze dhe në përkthim në gjuhën maqedonase, është si vijon:

Neni 3

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015125